

Службен весник на Република Македонија

Број 72

5 мај 2015, вторник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2431. Закон за изменување на Законот за социјалната заштита	3	2440. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на асфалтна база со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија во КО Манастир Доленци општина Кичево	49
2432. Закон за изменување на Законот за технолошки индустриски развојни зони.....	3	2441. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија	49
2433. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната	4	2442. Одлука за формирање на Национално координативно тело против семејно насилство	49
2434. Закон за престанување на важењето на Законот за водните заедници....	32	2443. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државниот универзитет во Тетово	50
2435. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште.....	34	2444. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје	50
2436. Закон за изменување на Законот за приватизација и закуп на градежното земјиште во државна сопственост.....	43		
2437. Закон за изменување и дополнување на Законот за спортот.....	43		
2438. Закон за изменување на Законот за работните односи	45		
2439. Закон за изменување и дополнување на Законот за архивски материјал	45		

	Стр.		Стр.
2445. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2015 година.....	51	2461. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет во прекршочна постапка на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија	56
2446. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија.....	51	2462. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа на Клепалска река-МХЕЦ 321 КО Берово-вон г.р. општина Берово	56
2447. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на транспортен вреловод и примопредавателни пумпно топлински станици КО Логоварди, КО Новаци В.Г. општина Битола	51	2463. Решение за назначување на претседавач, членови и заменици членови на Национално координативно тело против семејно насилство	56
2448. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар на автопат Миладиновци - Штип КО Пеширово општина Свети Николе	52	2464. Решение за изменување на Решението за именување членови на Советот за заштита на потрошувачите...	57
2449. Одлука за утврдување градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	52	2465. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2015 година	57
2450. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	52	2466. Програма за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодуюживање на одредена категорија социјално необезбедени лица	58
2451. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	53	2467. Правилник за формата, содржината и начинот на истакнување на логото на Капетанијата на пристапништата.....	63
2452. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	53	2468. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Скопје 1 Скопје...	65
2453. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	53	2469. Одлука за избор на претседател на Основен суд Берово	65
2454. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	54	2470. Одлука за избор на претседател на Основен суд Битола	65
2455. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	54	2471. Одлука за избор на претседател на Основен суд Велес	65
2456. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот универзитет во Тетово.....	54	2472. Одлука за избор на претседател на Основен суд Винаца	66
2457. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите	55	2473. Одлука за избор на претседател на Основен суд Гевгелија	66
2458. Одлука за давање согласност за спроведување на постапка за јавно приватно партнерство на градежно земјиште со право на трајно користење	55	2474. Одлука за избор на претседател на Основен суд Делчево	66
2459. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистичка планска документација за изградба на туристичко развојна зона за локалитет Камп Треска КО Радожда општина Струга	55	2475. Одлука за избор на претседател на Основен суд Кавадарци.....	66
2460. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија Скопје	56	2476. Одлука за избор на претседател на Основен суд Кичево	66
		2477. Одлука за избор на претседател на Основен суд Крива Паланка	67
		2478. Одлука за избор на претседател на Основен суд Неготино.....	67
		2479. Одлука за избор на претседател на Основен суд Прилеп.....	67
		2480. Одлука за избор на претседател на Основен суд Скопје 2 Скопје.....	67
		2481. Одлука за избор на претседател на Основен суд Свети Николе	68
		2482. Одлука за избор на претседател на Основен суд Штип.....	68
		Огласен дел.....	1-74

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2431.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за социјалната заштита,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 април 2015 година.

Бр. 08-1876/1
28 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14 и 33/15), во членот 110-в став 3 во алинејата 7 зборовите: „180 кредити според ЕКТС или најмалку ниво на квалификации VI Б“ се заменуваат со зборовите: „60/120 кредити според ЕКТС или завршено вишо образование“.

Член 2

Во членот 151 став 1 во алинејата 2 зборот „извршители“ се заменува со зборот „сторители“.

Член 3

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 180/14), во членот 13 став 2 процентот „5%“ се заменува со процентот „10%“.

Член 4

Во целиот текст на законот зборот „одделение“ во кој било род и број се заменува со зборот „служба“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE
SOCIALE

Neni 1

Нë Ligjin pËr mbrojtje sociale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14,

116/14, 180/14 dhe 33/15), në nenin 110-v paragrafi 3 në alinenë 7 fjalët: "180 kredi sipas SETK ose së paku niveli VI B i kualifikimeve " zëvendësohen me fjalët: "60/120 kredi sipas SETK ose arsim i përfunduar i lartë".

Neni 2

Në nenin 151 paragrafi 1 në alinenë 2, fjala "përmbaruesit" zëvendësohet me fjalën "kryerësit".

Neni 3

Në Ligjin pËr ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit pËr mbrojtje sociale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 180/14), në nenin 13 paragrafi 2 përqindja "5%" zëvendësohet me përqindjen "10%".

Neni 4

Në tërë tekstin e ligjit, fjala "seksion" në cilëndo gjini dhe numër zëvendësohet me fjalën "shërbim".

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2432.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ
РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за технолошки индустриски развојни зони,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 април 2015 година.

Бр. 08-1877/1
28 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНО-
ЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1

Во Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), во членот 1 став 1 зборовите: „постапката за отуѓување на земјиште,“ се бришат.

Член 2

Во членот 8 ставот (12) се брише.

Член 3

Во членот 12 став (4) алинејата 5 се брише.

Член 4

Делот 6 и членовите 34-а, 34-б, 34-в, 34-г, 34-д, 34-ѓ, 34-е, 34-ж, 34-з, 34-с, 34-и, 34-ј и 34-к се бришат.

Член 5
Во членот 43 ставот (2) се брише.

Член 6
На склучените договори за отуѓување на градежно земјиште во технолошко индустриските развојни зони ќе се применуваат одредбите од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/2014).

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR ZONA ZHVILLIMORE INDUSTRIALE TEKNOLOGJIKE

Neni 1
Në Ligjin për zona zhvillimore industriale teknologjike („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/10, 127/12, 41/14 dhe 160/14), në nenin 1 paragrafi 1 fjalët: „procedura për tjetërsimin e tokës,“ shlyhen.

Neni 2
Në nenin 8 paragrafi (12) shlyhet.

Neni 3
Në nenin 12 paragrafi (4) alineja 5 shlyhet.

Neni 4
Pjesa 6 dhe nenet 34-a, 34-b, 34-v, 34-g, 34-d, 34-gj, 34-e, 34-zh, 34-z, 34-x, 34-i, 34-j dhe 34-k shlyhen.

Neni 5
Në nenin 43 paragrafi (2) shlyhet.

Neni 6
Për marrëveshjet e lidhura për tjetërsimin e tokës ndërtimore në zonat zhvillimore industriale teknologjike do të zbatohen dispozitat e Ligjit për zona zhvillimore industriale teknologjike („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/10, 127/12, 41/14 dhe 160/14).

Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

2433.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗ- БЕДНОСТ НА ХРАНАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 април 2015 година.

Бр. 08 – 1879/1
28 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА

Член 1
Во Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ број 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), во членот 4 точката 1. се менува и гласи:

„Храна“ е секоја супстанција или производ, во преработена, делумно преработена или непреработена состојба, наменет да биде или се очекува да биде консумиран за исхрана на луѓе. Со поимот „храна“ се опфатени пијалаци, гуми за цвакање и сите супстанции, намерно вградени во храната во текот на нејзиното производство, подготвување или преработка.

Поимот „храна“ вклучува и вода, и тоа:

а) вода за пиење од системи за јавно снабдување со вода за пиење;

б) вода која се употребува и/или вградува во храната во текот на нејзиното производство, подготовка или третман и

в) природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода.

Поимот „храна“ не вклучува:

а) храна за животни;

б) живи животни освен тие што се подготвени за ставање во промет за исхрана на луѓе;

в) растенија пред берба/жетва;

г) медицински препарати кои се опфатени со прописите за лекови и ветеринарно-медицински препарати;

д) козметички препарати кои се опфатени со прописите за козметички производи;

ѓ) тутун и производи од тутун кои се опфатени со прописите за тутун;

е) наркотични или психотропни супстанции кои се опфатени со прописите за опојни дроги и психотропни супстанции и

ж) резидуи и контаминенти.“

Точката 49. се менува и гласи:

„Труење со храна“ е инциденца на исто заболување и/или инфекција предизвикана од храна, забележани под одредени околности, кај најмалку два или повеќе случаи, или состојба во која забележаниот број на случаи го надминува очекуваниот број, кога случаите се поврзани или постои веројатност дека се поврзани со истиот извор на храна.“

Во точката 52. зборот „Резидуа“ се заменува со зборовите: „Резидуи од ветеринарно-медицински препарати“.

Во точката 66. зборовите: „Додатоци на храна“ се заменуваат со зборовите: „Додатоци на исхрана“.

Во точката 69. по зборот „Аудит“ се додаваат зборовите: „односно ревизија“.

По точката 78. се додаваат шест нови точки 79, 80, 81, 82, 83 и 84, кои гласат:

„79. „Контаминент“ е секоја материја која е ненамерно додадена во храната и/или која е присутна во храната како последица на производство (вклучувајќи го примарното производство и ветеринарна медицина), преработка, подготовка, третирање, пакување, транспорт или складирање на храната, или како последица на загадување од надворешната средина. Оваа дефиниција не вклучува материји како на пример делови од инсекти или животински влакна;

80. „Голем снабдувач“ е секој оператор кој подготвува готова храна за консумација од страна на краен корисник како и ресторани, кантини, училишта, болници и други угостителски услуги;

81. „Нутритивно тврдење“ е секое тврдење со кое се тврди, сугерира или се имплицира дека прехранбениот производ има одредени корисни нутритивни својства;

82. „Здравствено тврдење“ е секое тврдење со кое се тврди, сугерира или се имплицира дека постои однос меѓу прехранбениот производ, или групата на производи од категоријата на прехранбениот производ или еден од неговите составни делови и здравјето на луѓето;

83. „Тврдење за намалување на ризикот од болест“ е секое тврдење со кое се тврди, сугерира или се имплицира дека консумирањето на прехранбениот производ, или на групата на производи од категоријата на прехранбениот производ или на некој од неговите составни делови значително го намалува факторот на ризик за развој на некоја болест кај луѓето и

84. „Екстракционен растворувач“ е растворувач кој се употребува во процесот на екстракција при преработката на суровините, храната или на нивните составни делови или состојки и кои се отстрануваат, но можат да бидат присутни во вид на ненамерни, но технички неизбежни резидуи во крајниот производ или во неговата состојка.“

Член 2

Во Делот II во Глава V во насловот по зборот „ХРАНА“ се додаваат зборовите: „И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ“.

Член 3

Во членот 27 во став (3) по точката 2) се додава нова точка, која гласи:

„3) рокот на траење или рокот на употреба на храната.“

Во ставот (9) зборовите: „и посебните“ се бришат.

По ставот (9) се додаваат три нови става (10), (11) и (12), кои гласат:

„(10) Општи барања за безбедност на храната се:

- микробиолошките критериуми во храната;
- максимално дозволени нивоа на одделни контаминенти во храната;
- максимално дозволени нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната;
- максимално дозволени нивоа на резидуи од ветеринарно медицински препарати и
- други барања.

(11) Директорот на Агенцијата ги пропишува посебните барања за безбедност на посебните видови или категории храна, како и посебните барања за безбедност на природната изворска вода и другите пакувани води, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

(12) Директорот на Агенцијата во соработка со министерот за здравство, ги пропишува барањата за безбедност и квалитет на водата за пиење, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.“

Член 4

По членот 29 се додаваат шест нови члена 29-а, 29-б, 29-в, 29-г, 29-д и 29-ѓ, кои гласат:

„Член 29-а

Општи правила за информации поврзани со храната

(1) Операторот со храна мора да ги обезбеди сите информации поврзани со храната заради обезбедување на високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите и нивните интереси со давање можност на крајните потрошувачи да направат избор врз основа на тие информации и безбедно да ја употребуваат храната, при што се обрнува особено внимание на здравјето, економските, еколошките, социјалните и етичките фактори. Овие информации мора да бидат во согласност со правилата за информации поврзани со храната, од ставот (3) на овој член.

(2) Правилата за информации поврзани со храната имаат за цел да се овозможат слободно движење на произведената храна која се пласира на пазарот земајќи ја предвид потребата да се заштитат интересите на производителите и да се промовира производство на безбедни и квалитетни производи.

(3) Правилата за информации поврзани со храната ги опфаќаат:

- општите принципи за означување, презентирање и рекламирање на храната,
- општите и посебните барања за означувањето на храната и
- одговорностите на операторите со храна во однос на обезбедувањето на информации за храната.

(4) Операторите со храна информациите поврзани со храната ги истакнуваат во сите фази на производството на храна, особено во оние фази на ланецот на производство за кои тие се одговорни. Ова се применува на сите видови храна наменети за крајниот потрошувач, вклучувајќи ги и прехранбените производи кои се доставуваат од големите снабдувачи и прехранбените производи кои големите снабдувачи ги испорачуваат.

(5) Секоја храна која е наменета за достава до крајниот потрошувач или до големите снабдувачи со храна и до угостителските објекти, мора да е придружена со соодветни информации поврзани со храната, утврдени согласно со прописот од членот 29-г став (3) од овој закон.

(6) Операторот со храна не смее во информациите поврзани со храната лажно да ги наведува потрошувачите за:

- а) карактеристиките на храната и особено што се однесува до природата, идентитетот, својствата, составот, количината, трајноста, земјата на потекло или место на потекло, методот на изработка или производство;
- б) додавање на влијанија или својства на храната кои таа не ги поседува;

в) дека храната поседува посебни карактеристики кога всушност сите слични прехранбени производи ги поседуваат тие карактеристики, особено со посебно нагласување на присуството или на отсуството на одредени состојки и/или хранливи материји и

г) преку изгледот, описот или сликовните претставувања, присуството на специфична/посебна/одредена храна или состојка, кога реално некој составен елемент кој е природно присутен или состојка која вообичаено се употребува во таа храна е заменета со различен составен елемент или различна состојка.

(7) Информациите поврзани со храната мора да се прецизни, јасни и лесно разбирливи за потрошувачот.

(8) Одредбите од ставот (6) на овој член се применуваат и при:

а) рекламирање и

б) презентирање на прехранбените производи, особено нивниот облик, изглед или пакување, начинот на кој се употребуваат материјалите за пакување и опкружувањето во кое прехранбените производи се наредени со цел да се презентираат или да се продаваат.

Член 29-б

Одговорности за информациите поврзани со храната

(1) Одговорноста за информациите поврзани со храната е на операторот со храна кој ја произведува, или пакува или увезува храната, или тој што ја става во промет храната и под чие име или деловно име храната се става на пазарот во Република Македонија.

(2) Операторот со храна кој е одговорен за информациите поврзани со храната го обезбедува присуството и прецизноста на информациите поврзани со храната.

(3) Операторите со храна кои не влијаат врз информациите поврзани со храната не треба да снабдуваат, доставуваат, обезбедуваат, испорачуваат, употребуваат или продаваат храна за која знаат или претпоставуваат, врз основа на професионални информации кои ги поседуваат како професионалци, дека храната не е во согласност со посебните барања за безбедност на храната и согласно со правилата за означувањето на информациите во врска со храната.

(4) Операторите со храна, во рамките на деловните активности кои се во нивна контрола, не смеат да ги менуваат информациите на означувањето кои одат во прилог на храната ако тие измени би го довеле во заблуда потрошувачот или на друг начин би го намалиле нивото на заштита на потрошувачите и можноста за крајниот потрошувач да направи избор. Операторите со храна се одговорни за сите промени кои ги прават во врска со информациите за храната на означувањето.

(5) Операторите со храна, во рамките на деловните активности во нивна контрола, мора да обезбедат усогласеност со правилата за означувањето на информациите за храната и соодветните посебни барања за безбедност за одделни видови храна при што во рамките на нивните активности треба да проверуваат дали тие барања се исполнети, имајќи во предвид одговорностите од одредбите од ставовите (2), (3) и (4) од овој член.

(6) Операторите со храна, во рамките на деловните активности во нивна контрола обезбедуваат дека информациите во врска со храната која не е претходно спакувана, а која е наменета за крајниот потрошувач или за достава до големите снабдувачи, се пренесуваат до операторот со храна кој ја добива храната со цел да обезбеди, кога е потребно, давање на задолжителни прехранбени информации на крајниот потрошувач.

(7) Операторите со храна, во рамките на деловните активности во нивна контрола, обезбедуваат задолжителните информации за храната и дополнителните задолжителни информации за храната поврзани со особе-

ностите на посебни видови или категории на прехранбени производи, да бидат на означувањето на пакувањето или на означувањето залепено на пакувањето, или на трговските документи кои се однесуваат на прехранбените производи каде може да се гарантира дека тие документи или ја придружуваат храната на која се однесуваат или биле испратени пред или во времето на испораката, во следниве случаи:

(а) кога претходно спакуваната храна е наменета за крајниот потрошувач, но ставена на пазарот во фаза која претходи на продажбата на крајниот потрошувач и кога продажбата на големиот снабдувач не е вклучена во таа фаза и

(б) кога претходно спакуваната храна е наменета за достава до големите снабдувачи за подготовка, преработка, разделување или сечење.

(8) Операторите со храна се должни да обезбедат задолжителните информации за храната како што се името на храната, датумот на минимална трајност или датумот за „употребливо до“, сите посебни услови за чување и/или услови за употреба и името или деловното име и адресата на операторот со храна, наведени во членот 29-г во став (1) во точките (а), (г), (е) и (ж) од овој закон, да се истакнат на надворешното пакување во кое спакуваните прехранбени производи се подготвени за ставање во промет.

(9) Операторите со храна кои до други оператори со храна доставуваат храна која не е наменета за крајниот потрошувач или за големите снабдувачи, се должни да гарантираат дека другите оператори со храна се снабдени со доволно информации што ќе им овозможи да ги исполнат нивните обврски според ставот (2) на овој член.

Член 29-в

Информации поврзани со храната

(1) Секоја храна треба да биде означена со следниве информации поврзани со храната:

- задолжителни информации за храната;
- дополнителни задолжителни информации за храната поврзани со особеностите на посебни видови или категории на прехранбени производи;
- доброволни информации за храната, дополнителни облици на изразување и претставување на храната;
- начинот на означување на храната, подеталните одредби за задолжителното означување и за отстапките од задолжителното означување;
- супстанции или производи кои предизвикуваат алергии или нетолерантност;
- прехранбени производи за кои означувањето мора да опфати една или повеќе дополнителни особености;
- прехранбени производи кои се изземаат од барањето на задолжителната декларација за нутритивна вредност;
- име на храната и посебни придружни особености и задолжителни особености во прилог на името на храната;
- посебни барања во врска со ознаката на „мелено месо“;
- посебни барања во врска со ознаката на обвивките за колбаси означување и наведување на состојки;
- посебни одредби во врска со означувањето на состојки по опаѓачки редослед според тежината;
- ознака на одредени состојки по име на категорија, а не по посебно име;
- означување на адитивите со името на нивната категорија проследено со нивното посебно име или е-бројот;

- означување на аромите во списокот на состојки;
- означување на комплексни состојки;
- квантитативно означување на состојките;
- означување на нето-количината;
- рок на траење, датум за „употребливо до“ и датум на замрзнување;
- означување на видови на месо за кое е задолжителна ознака на земјата на потекло или местото на потекло;
- означување на јачина на алкохолот;
- препорачани дневни референтни внесови за витамини и минерали;
- референтни внесови за енергија и определени хранливи материи, освен витамини и минерали;
- означување на факторите на конверзија, фактори на конверзија за пресметување на енергија;
- изразување и претставување на означувањето за нутритивната вредност и
- начинот на претставување на доброволни информации за храната.

(2) Задолжителните информации за храната се информациите кои припаѓаат во една од следниве категории информации:

(а) за идентитетот и составот, својствата или другите карактеристики на храната;

(б) за заштитата на здравјето на потрошувачите и безбедната употреба на храната, кои особено вклучуваат:

- својства на составот кои можат да се штетни за здравјето на одредени групи на потрошувачи;
- трајност, чување и безбедна употреба и
- влијанието врз здравјето, вклучувајќи ги ризиците и последиците поврзани со штетното и опасното консумирање на храната и

(в) за нутритивните карактеристики за да им се овозможи на потрошувачите да направат соодветен избор врз основа на овие информации, при тоа овозможувајќи им можност за избор и на оние потрошувачи кои се со посебни барања во однос на исхраната.

Член 29-г

Задолжителни информации за храната

(1) Операторот со храна е должен на означувањето на храната да ги наведе следниве задолжителни информации за храната:

- а) име на храната;
- б) список на состојките;
- в) секоја состојка или помошно технолошко средство кои предизвикуваат алергии или нетолерантности кои се употребуваат во производството или подготовката на храната и сè уште се присутни во крајниот производ, дури и во изменета форма;
- г) количество на одредени состојки или категории на состојки;
- д) нето-количината на храната;
- е) рок на трајност или датумот за „употребливо до“;
- ж) посебни услови за чување и/или услови за употреба;
- з) име или деловно име и адреса на операторот со храна;
- з) земја на потекло или место на потекло;
- с) упатство за употреба кога е потребно за правилно да се употреби храната;
- и) кај пијалациите кои содржат повеќе од 1,2% алкохол по волумен, се означува реалната јачина на алкохолот по волуменски проценти и
- ј) информација за хранливата вредност на храната.

(2) Информациите од ставот 1 на овој член се наведуваат со зборови и броеви. Тие можат дополнително да се изразат преку пиктограми или симболи.

(3) Директорот на Агенцијата ги пропишува информациите поврзани со храната, постапката за одобрување пиктограми или симболи како начин на изразување на информациите за храната, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Член 29-д

Дополнителни задолжителни информации

(1) Покрај задолжителните информации Агенцијата во прописите за посебните барања за безбедност на посебните видови или категории храна од членот 27 став (11) од овој закон, пропишува и дополнителни задолжителни информации заради особеностите и карактеристиките на посебните видови или категории на прехранбени производи.

(2) Дополнителни задолжителни информации се со цел на потрошувачот да му се обезбедат информации во однос на посебните видови или категории на прехранбени производи, при што треба да се земе предвид техничкиот напредок, научните развојни процеси, заштитата на здравјето на потрошувачите и безбедната употреба на храната.

Член 29-ѓ

(1) Задолжителните информации за храната треба да се достапни и лесно читливи.

(2) Во случај на претходно спакувана храна или храна во оригинално пакување, задолжителните информации треба да се наоѓаат директно на опаковката.

(3) Директорот на Агенцијата ги пропишува информациите поврзани со храната кои треба да се наоѓаат на означувањето на храната, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Член 5

По членот 30 се додава нов член 30-а, кој гласи:

„Член 30-а

Нутритивни и здравствени тврдења

(1) Нутритивните и здравствените тврдења не се задолжителни, но ако се користат во комерцијални цели во означувањето, презентирањето или рекламирањето потребно е да ги исполнат барањата за користење на нутритивни и здравствени тврдења и условите за нивно истакнување.

(2) Општите здравствени тврдења, како и здравствените тврдења за намалување на ризикот од болест и здравствени тврдења кои се однесуваат на растот и развојот на децата и нивното здравје може да се истакнат во комерцијални цели во означувањето, презентирањето или рекламирањето на производите само ако се одобрени од Агенцијата.

(3) Барањата за одобрување на здравствените тврдења при означување, презентирање и рекламирање во комерцијални цели можат да се однесуваат на целата храна произведена или увезена и ставена во промет во Република Македонија.

(4) Агенцијата може да изврши промена, времено отповикување и/или целосно отповикување на одобрувањето на здравственото тврдење, доколку има промена во научните сознанија и докази.

(5) За одобрување на здравствените тврдења операторите со храна доставуваат барање со придружна документација до Агенцијата.

(6) Агенцијата по прием на уредно доставеното барање во рок од шест до дванаесет месеци одлучува за одобрување на истото.

(7) Директорот на Агенцијата, за одобрување на здравствените тврдења формира Комисија за здравствени тврдења, која ги разгледува барањата на операторите со храна за користење на здравствени тврдења при означување, рекламирање и презентирање на храната во комерцијални цели и дава предлог за одобрување или предлог за одбивање на барањата до директорот на Агенцијата.

(8) Комисијата од ставот (7) на овој член е составена од пет члена, од кои три лица се од редот на вработените во Агенцијата и двајца надворешни експерти од научните институции во зависност од видот на здравственото тврдење, при што задолжително еден од надворешните експерти треба да биде претставник на здравствениот сектор.

(9) Членовите на Комисијата од ставот (7) на овој член имаат право на надоместок на трошоци за работа во Комисијата. Висината на надоместокот се определува според бројот на предмети, обемот на предметот и времето потребно за експертизата по однос на поднесеното барање.

(10) Доколку операторот со храна доставува барање за одобрување на здравствено тврдење кое е одобрено или неодобрено од страна на Европската комисија, Комисијата од ставот (7) на овој член, дава предлог за одобрување или неодобрување на барањето и врши потврдување на истото.

(11) Агенцијата за одобрените и неодобрените здравствени тврдења води регистри за одобрени и неодобрени здравствени тврдења.

(12) Висината на трошоците за одобрување на здравствени тврдења се определуваат во зависност од времето потребно за разгледување на документацијата кон барањето и стручната експертиза и се на товар на подносителот на барањето.

(13) Директорот на Агенцијата го пропишува начинот на работа на Комисијата за здравствени тврдења, постапката за одобрување на здравствените тврдења, начинот на водење на регистрот на одобрени и неодобрени здравствени тврдења, начинот и постапката за одобрување, формата и образецот на барањето, потребната документација, висина на трошоци во постапката и начинот на чувањето на информациите особено информациите кои треба да се сметаат за интелектуална сопственост и нивниот начин на чување и евидентирање, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

(14) Директорот на Агенцијата во согласност со министерот за здравство ги пропишува општите и посебните барања за користење на нутритивни и здравствени тврдења при означување, рекламирање и презентирање на храната во комерцијални цели и услови за истакнување.“

Член 6

Во член 31 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Заради исполнување на обврските од ставот 1 операторите со храна мораат да водат соодветна евиденција согласно со овој закон и на барање на овласте-

ните лица при вршење на инспекциски надзор да ја направат достапна, при што се одговорни за вистинитоста на податоците кои им ги ставиле на увид на овластените лица при вршење на инспекциски надзор.“

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

Член 7

Во членот 33 став (3) по зборот “доколку“ се додават зборовите: „добие или има лабораториски резултат за неусогласеност со барањата за безбедност на храната или“.

Член 8

Во членот 34 став (3) по зборот “доколку“ се додават зборовите: „добие или има лабораториски резултат за неусогласеност со барањата за безбедност на храната за животни или“.

Член 9

Во член 49 ставот (1) се менува и гласи:

„Агенцијата води регистар на сите објекти на операторите со храна од неживотинско потекло кои вршат производство на храна, угостителска дејност и дистрибуција, транспорт, складирање и малопродажба на храна и објекти за производство, обработка и дистрибуција на предмети и материјали што доаѓаат во контакт со храната.“

Ставот (2) се брише.

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (2), (3) и (4).

Ставот (6) се брише.

Член 10

Во членот 52 став (2) по точката 1) се додава нова точка 2), која гласи:

„2) операторот со храна во текот на работењето три пати предизвикал алиментарни заболувања во последователни три години;“

Точките 2) и 3) стануваат точки 3) и 4).

Член 11

Членот 54 се менува и гласи:

„Додатоци на исхрана

(1) Операторот со храна може да произведува и да стави во промет додатоци на исхрана кои ги исполнуваат посебните барања за безбедност само по претходно издадено мислење за производот од страна на Агенцијата. Секој нов производ кој спаѓа во категоријата на додатоци на исхрана може да се стави во промет само по претходно издадено мислење од Агенцијата, дека ги исполнува посебните барања за безбедност.

(2) Агенцијата води регистар на производи кои ги исполнуваат посебните барања за безбедност како додатоци на исхрана.

(3) Операторот со храна треба да побара од Агенцијата мислење за усогласеноста со пропишаните барања за составот и означувањето на секој производ кој има намера да го стави во промет на пазарот во Република Македонија при производство или увоз на додатоци на исхрана. Операторот со храна за поднесеното барање за добивање мислење плаќа надоместок за мислењето во висина на стварно направените трошоци потребни за неговото издавање.

(4) Директорот на Агенцијата во согласност со министерот за здравство ги пропишува посебните барања за безбедност на додатоките на исхрана, го пропишува начинот на означување, дополнителните задолжителни информации поврзани со особеностите на додатоките на исхрана, количеството, формата и видот на витамини и минерали и одредени други супстанции, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

(5) Директорот на Агенцијата го пропишува начинот и постапката за издавање на мислење, формата и содржина на барањето, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странката, за производство и увоз на додаток на исхрана, како и формата, содржината и начинот на водење на регистрот од ставот (2) на овој член, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.”

Член 12

По членот 54 се додаваат два нови члена 54-а и 54-б, кои гласат:

„Член 54-а

Храна за посебна нутритивна употреба

„(1) Операторот со храна може да произведува и да стави во промет храна за посебна нутритивна употреба, кои ги исполнуваат посебните барања за безбедност само по претходно издадено мислење за производот од страна на Агенцијата. Секој нов производ кој спаѓа во категоријата на храна за посебна нутритивна употреба може да се стави во промет само по претходно издадено мислење од Агенцијата, дека ги исполнува посебните барања за безбедност.

(2) Агенцијата води регистар на производи кои ги исполнуваат посебните барања за безбедност како храна за посебна нутритивна употреба.

(3) Операторот со храна треба да побара од Агенцијата мислење за усогласеноста со пропишаните барања за составот и означувањето и посебните барања за безбедност на секој производ кој има намера да го стави во промет на пазарот во Република Македонија при производство или увоз на храна за посебна нутритивна употреба. Операторот со храна за поднесеното барање за добивање мислење плаќа надоместок за мислењето во висина на стварно направените трошоци потребни за неговото издавање.

(4) Директорот на Агенцијата во согласност со министерот за здравство ги пропишува посебните барања за безбедност на храна за посебна нутритивна употреба, го пропишува составот и начинот на означувањето, дополнителните задолжителни информации поврзани со особеностите на храната за посебна нутритивна употреба, количеството, формата и видот на додадени витамини и минерали и одредени други супстанции во храната, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

(5) Директорот на Агенцијата го пропишува начинот и постапката за издавање на мислење, формата и содржина на барањето, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странката, за производство и увоз на храна за посебна нутритивна употреба, како и формата, содржината и начинот на водење на регистрот од ставот (2) на овој член, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Член 54-б **Збогатена храна**

(1) Операторот со храна може да произведува и да стави во промет збогатена храна или храна на која и се додадени витамини и минерали, која ги исполнува посебните барања за безбедност и барањата за составот и означувањето, само по претходно издадено мислење за производот од страна на Агенцијата. Секој нов производ кој спаѓа во групата на збогатена храна или храна на која и се додадени витамини и минерали може да се стави во промет само по претходно издадено мислење од Агенцијата, дека ги исполнува посебните барања за безбедност и барањата за составот и означувањето.

(2) Агенцијата води регистар на производи кои ги исполнуваат посебните барања за безбедност како збогатена храна или храна на која и се додадени витамини и минерали.

(3) Операторот со храна треба да побара од Агенцијата мислење за усогласеноста со пропишаните барања за составот и означувањето и посебните барања за безбедност на секој производ кој има намера да го стави во промет на пазарот во Република Македонија при производство или увоз на збогатена храна односно/или храна на која и се додадени витамини и минерали. Операторот со храна за поднесеното барање за добивање мислење плаќа надоместок за мислењето во висина на стварно направените трошоци потребни за неговото издавање.

(4) Директорот на Агенцијата во согласност со министерот за здравство ги пропишува посебните барања за безбедност и барањата за составот и начинот на означувањето на збогатената храна, односно на храната на која и се додадени витамини и минерали дополнителните задолжителни информации поврзани со особеностите на збогатената храна, го пропишува количеството, формата и видот на витамини и минерали кои можат да се додаваат на храната, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

(5) Директорот на Агенцијата го пропишува начинот и постапката за издавање на мислење, формата и образецот на барањето, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странката, за производство и увоз на збогатена храна или храна на која и се додадени витамини и минерали, како и формата, содржината и начинот на водење на регистрот од ставот (2) на овој член, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.“

Член 13

Во членот 57 во ставовите (5), (6), (7), (8) и (9) зборовите: „минерална вода“ се заменуваат со зборовите: „природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода“.

Член 14

Во членот 58 став (4) по зборот „времетраење“се додаваат зборовите: „формата и содржината на барањето,“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Агенцијата воспоставува систем за мониторинг на адитивите, ензимите и аромите кои се употребуваат во производството на храна, произведени или увезени во Република Македонија“.

По ставот (5) кој станува став (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Директорот на Агенцијата, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија ги пропишува:

- листите на одобрени адитиви кои се користат во производство на храна,
- листите на одобрени ензими за храна,
- листите на одобрени ароми за храна,
- условите за употреба на адитивите, ензимите и аромите кои се употребуваат во прехранбената индустрија,
- начинот на означување на адитивите, ензимите и аромите и
- начинот и методологијата на мониторинг на адитивите, ензимите и аромите.“

Член 15

По членот 58 се додава нов член 58-а, кој гласи:

„Член 58-а Екстракциони средства

(1) Операторите со храна кои произведуваат и ставаат во промет екстракциони средства треба да ги исполнат одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, во поглед на општите и посебните барања за безбедност на храната.

(2) Операторот со храна поднесува барање за авторизација на нов производ кој спаѓа во групата екстракциони средства до Агенцијата. Операторот со храна за поднесеното барање за авторизација плаќа надоместок за авторизација во висина на стварно направените трошоци потребни за нејзино издавање.

(3) Директорот на Агенцијата ја пропишува постапката за авторизација, нејзиното времетраење, формата и содржина на барањето, потребната документација и висината на трошоците за постапката за авторизација.

(4) Директорот на Агенцијата ги пропишува посебните барања за екстракционите средства кои можат да се користат во производството на храна и состојки на храна, условите за нивна употреба во поглед на процесот за производство на категоријата храна и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во крајните производи и максималните дозволени нивоа на резидуи на екстракционите средства во аромите кои се добиваат од природни извори на ароми, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

(5) Директорот на Агенцијата ја објавува листата на одобрени екстракциони средства на официјалната страница на Агенцијата.“

Член 16

Во член 59 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Агенцијата воспоставува систем за мониторинг на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната, произведени или увезени во Република Македонија.

(4) Деловниот субјект треба да побара од Агенцијата мислење или одобрение за усогласеноста со пропишаните барања за производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната материјалите кои имаат намера да ги стават во промет на пазарот во Република Македонија, со цел мониторирање на безбедноста на употребата на овие производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната. Деловниот субјект за подне-

сеното барање за добивање мислење или одобрение плаќа надоместок за мислењето или одобрението во висина на стварно направените трошоци потребни за неговото издавање.“

Во ставот (3) кој станува став (5) по алинеја 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

„-посебните барања за безбедност на рециклираните пластични производи и материјали што доаѓаат во контакт со храна, постапката за одобрување на процесите на рециклирање на пластични производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната и означувањето на рециклираните пластични производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната,“

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Директорот на Агенцијата го пропишува постапката за издавање на мислење и/или одобрение, форма и содржина на барањето, потребната документација и висината на трошоците во постапка за авторизација и висина на трошоци во постапката за издавање мислење и/или одобрение по барање на странката, за производство и увоз на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.“

Член 17

По членот 59 се додава нов член 59-а, кој гласи:

„Член 59-а

Трошоците за постапките утврдени во членовите 13, 55, 56, 57 и 58 од Законот за безбедност на храната и членовите 29-г утврден во членот 4 од овој закон, член 30-а утврден во членот 5 од овој закон, член 54 утврден во членот 11 од овој закон, член 54-а и 54-б утврдени во членот 12 од овој закон, член 58-а утврден во членот 15 од овој закон и членот 59 став (6) утврден во членот 16 од овој закон, се на товар на операторите со храна и се сопствени приходи на Агенцијата и истите ќе се уплаќаат на сметката на Агенцијата.“

Член 18

Во членот 64 став (6) зборовите: “за животни” се заменуваат со зборовите: “од животинско потекло”.

Член 19

Во членот 70 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Агенцијата може да донесе и посебна програма за контрола и превентива на одделни физички, хемиски и биолошки опасности во определени видови или категории храна.“

Ставот (7) станува став (8).

Член 20

Во членот 72 ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Директорот на Агенцијата по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија поблиску ги пропишува начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози како и одредени алиментарни инфекции и интоксикации, мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на зоонози и предизвикувачи на зоонози и одредени алиментарни инфекции и интоксикации во согласност со епидемиолошката состојба, општите и посебните барања и услови и активности кои треба да ги исполнат и спроведат операторите со храна за спречување и елиминирање на појавата на зоонози и алиментарните инфекции и интоксикации, мерките за пре-

вентива, контрола и ерадикација на зоонозите и алиментарните инфекции и интоксикации и начинот на вршење на официјални контроли на салмонела и други зоонози како и одредени алиментарни инфекции и интоксикации.“

Член 21

Во член 77 ставот (5) се менува и гласи:

„(5) Агенцијата воспоставува и спроведува внатрешна контрола, воспоставува и спроведува внатрешна ревизија на официјалните контроли и презема соодветни мерки во зависност од резултатите со цел утврдување дали се постигнати целите на овој закон и прописите од областа на здравствена заштита и благосостојба на животните храната за животни и други прописи во надлежност на Агенцијата. Внатрешна ревизија на официјалните контроли се спроведуваат на независен, професионален и транспарентен начин.“

По ставот (5) се додаваат пет нови става (6), (7), (8), (9) и (10), кои гласат:

„(6) Со цел независен надзор на внатрешната ревизија на официјалните контроли, директорот на Агенцијата формира Комитет за внатрешна ревизија на официјалните контроли составен од пет члена, од кои два члена се од редовите на вработените во Агенцијата и три надворешни члена кои имаат познавање и искуство од областа на стандардите за внатрешна ревизија и законодавството.

(7) За извршената внатрешна ревизија на официјалните контроли Комитет за внатрешна ревизија на официјалните контроли доставува извештај со утврдени препораки до директорот на Агенцијата.

(8) Надворешните членови на Комитетот за внатрешна ревизија на официјалните контроли имаат право на надоместок на трошоци за учество во работењето на Комитетот.

(9) Надоместокот за трошоците за учество на надворешните членови на Комитетот за внатрешна ревизија на официјалните контроли се определува врз основа на времето потребно за спроведување на ревизијата.

(10) Директорот на Агенцијата го пропишува:

- начинот и постапката за спроведување на внатрешната контрола во Агенцијата,
- начинот и постапката за спроведување на внатрешната ревизија на официјалните контроли,
- начинот и постапката за формирање и работа на Комитет за внатрешна ревизија на официјалните контроли,
- висината на надоместокот за трошоците за учество на надворешните членови на Комитетот за внатрешна ревизија на официјалните контроли и по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.“

Член 22

Во член 79 по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои гласат:

„(5) Лабораториите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, при вршење лабораториски испитувања и анализа на храната и храната за животни како и материјалите и предметите што доаѓаат во контакт со храната, доколку добијат резултат со кој што се утврдува неусогласеност со барањата за безбедност на храната и храната за животни како и материјалите и предметите што доаѓаат во контакт со храната, должни се веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа, да ја достават информацијата за добиениот резултат до Агенцијата.

(6) Лабораториите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, при вршење лабораториска анализа на храната, доколку добијат резултат со кој што се утврдува неусогласеност со барањата за безбедност на храната во однос на микробиолошките критериуми, должни се веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа, да ја достават информацијата за добиениот резултат до Агенцијата и до Министерството за здравство.“

Член 23

Во членот 83 став (1) зборовите: „здравствена состојба“, се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Операторот со храна е должен да обезбеди во бизнисот со храна да работат лица кои ги исполнуваат условите во поглед на здравствената состојба, а здравствените прегледи за утврдување на истата се вршат во согласност со прописите од областа на заштита од заразни болести.“

Член 24

Во членот 87 став (3) во точката 2) зборот “или” се заменува со запирка.

Член 25

Во членот 88 став (1) по зборот “контроли” се додаваат зборовите “при увоз”, а зборот “увезени” се брише.

Во ставот (3) зборот “инспекциски” се заменува со зборот “инспекциското”, а зборовите: “за увоз на храна за животни и храна на операторот, или други места од ланецот на храна за животни и храна.” се заменуваат со зборовите: “на операторите кои вршат увоз на храна и храна за животни, или други места од ланецот на храна и храна за животни.“

Во ставот (4) во точката 1) зборовите: “ставени под” се бришат, а по зборот “се” се додава зборот “во”.

Во точката 2) зборовите: “технолошко индустриски развојни зони и слободните складишта” се заменуваат со зборовите: “складовите во слободни зони, слободните склади и царинските склади”.

Ставот (6) се менува и гласи:

“Врз основа на познат или ризик кој се појавува, Агенцијата изготвува и ажурира листа на храна за животни и храна од неживотинско потекло, која треба да е предмет на зголемен интензитет на официјални контроли на гранично инспекциско место на влез на територијата на Република Македонија.“

Во ставот (7) воведната реченица се менува и гласи:

“Со цел редовно ажурирање на листата од ставот (6) на овој член, меѓу другото, во предвид се земаат и:“.

Во алинејата 4 сврзникот “и” на крајот од реченицата се заменува со запирка.

Во алинејата 5 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 6, која гласи:

“- информации кои се резултат на активностите на Агенцијата за храна и ветеринарство“.

Ставот (10) се менува и гласи:

“Директорот на Агенцијата ги пропишува начинот, постапката и интензитетот на вршење на официјални контроли при увоз на храна и храна за животни од ставот (1) на овој член, формата и содржината на образецот за претходно известување за пристигнувањето на пратката и за потврдување на резултатите од официјалните контроли, формата и содржината на листата од ставот (6) на овој член, како и трошоците од ставот (9) на овој член, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.“

Член 26

Во членот 89 став (3) се менува и гласи:

“Физичките прегледи се вршат во услови и на место кое има пристап до објекти за контрола, со што се овозможува правилно спроведување на испитувањата, прилагодување на бројот на земените примероци согласно со управувањето со ризиците, како и хигиенско ракување со храната за животни и храната. Со примероците мора да се ракува на начин со кој се гарантира нивната правна, како и аналитичка валидност. Опремата и методологијата за спроведување на физички преглед треба да се соодветни за мерење на граничните вредности на параметрите утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.“

Член 27

Во членот 90 став (1) во точката 2) зборовите: “природата на пратките” се заменуваат со зборовите: “видот на храна и храна за животни”.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Директорот на Агенцијата ги пропишува поблиските услови кои треба да ги исполнуваат посебните места за влез од ставот (1) точка 1) на овој член во поглед на објекти, опрема и кадар и објавува листа на посебните места за влез на официјалната страница на Агенцијата, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.“

Член 28

Во членот 91 во насловот зборот “сомневање” се заменува со зборот “сомнеж”.

Во ставот (1) зборот “сомневање” се заменува со зборот “сомнеж”, а зборот “сомневањето” се заменува со зборот “сомнежот”.

Член 29

Во членот 92 став (1) во точката 2) по зборот “протек” се додава записка и се додаваат зборовите: “ја става под надзор”, а зборовите: “е под мониторинг” се заменуваат со зборовите: “доколку е потребно”.

Ставот (3) се менува и гласи:

“Ако храната или храната за животни од неживотинско потекло за која е предвиден зголемен интензитет на официјални контроли согласно со членот 88 став (6) на овој закон не е презентирана за официјална контрола, или не е презентирана согласно со одредбите од членот 90 на овој закон, Агенцијата веднаш ќе нареди повлекување и ставање под официјален надзор на истата и ќе нареди уништување или препраќање согласно со членот 93 на овој закон.“

Во ставот (5) зборовите: „Кога нема да дозволи“ се заменуваат со зборовите: “Во случај да не е дозволен”.

Член 30

Во членот 93 став (1) во воведната реченица, зборот “ако” се заменува со зборовите: “само доколку”.

Во точката 1) зборот “дестинацијата” се заменува со зборовите: “крајната дестинација”.

Во точката 2) зборот “прво” се заменува со зборот “претходно”, зборот “известува” се заменува со зборот “известил”, а по зборот “различна” се додаваат зборовите: “од земјата на потекло”.

Точката 3) се менува и гласи:

“кога земјата на дестинација е различна од земјата на потекло на пратката, надлежниот орган на земјата на дестинација ја известил Агенцијата за нејзината подготвеност да ја прифати пратката.“

Во ставот (3) зборот “потврда” се заменува со зборовите: “моментот на потврдување”, за зборот “приемот” се заменува со зборот “пратките”.

Во ставот (4) по зборот “нема” се додаваат зборовите: “да се изврши”, по зборот “која” се додава зборот “веќе”, а по зборот “одбиена” се додаваат зборовите: “при влез”.

Член 31

Во членот 96 став (2) точката 1) се менува и гласи:

“ги известат официјалните ветеринари и државните инспектори за храна на граничен премин на влез за сите пратки со храна и храна за животни кои пристигнуваат на граничниот премин како и да овозможи сите потребни документи да им бидат достапни, а пратките ги ослободуваат само по завршувањето на проверките со задоволителни резултати и”.

Во ставот (3), зборовите “се обезбеди следливост” се заменуваат со зборовите “е запазена следливоста”.

Член 32

Во членот 97 во насловот, зборот “Сертификати” се заменува со зборот “Документи”.

Во ставот (1) по зборовите: “за увоз” записката се брише и се додаваат зборовите: “доколку е пропишано со прописите од областа на безбедноста на храната и ветеринарното здравство”.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Директорот на Агенцијата ги пропишува:

- видовите на храната и храната за животните за кои е потребна официјална сертификација,
- образецот и содржината на сертификатот кој ја придружува пратката при увоз на храна и храна за животни,

- квалификациите и звањето на лицето кое ја врши сертификацијата,

- начините за утврдување на веродостојноста на сертификацијата, вклучително и електронската сертификација,

- постапките кои се применуваат при повлекување и замена на сертификатите,

- барањата за пратките кои се делат во помали пратки или се мешаат со други пратки и

- документите кои треба да ги придружуваат пратките по извршената официјална контрола, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.“

Член 33

Во членот 103 бројот „23“ се заменува со бројот „24“.

Член 34

Во членот 104 став (5), по точката 1) се додава нова точка 2), која гласи:

„2) локацијата и географската положба на објектите кои се предмет на контролирање.“

Точките 2) и 3) стануваат точки 3) и 4).

Член 35

Во членот 105 став (3) се додаваат зборовите: „а истите се уплаќаат на сметката на Агенцијата“.

Член 36

Во членот 118 по ставот (3) се додава став (4), кој гласи:

- „(4) Официјален ветеринар може да биде лице кое:
 - е државјанин на Република Македонија,

- е полнолетно,
- има општа здравствена способност,
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на ветеринарната медицина, што се докажува со уверение,
- има пет години работно искуство во соодветната област,
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,
- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење, и тоа еден од следниве:
 - 1) Certipor: IC3 GS4 Key Applications - положен;
 - 2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или
 - 3) ECDL: Core - положен,
- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните службеници и
- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.“

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6).

Член 37

Во членот 120 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Владата на Република Македонија формира Национален совет за безбедност на храна и храна за животни (во понатамошниот текст: Национален совет) за обезбедување на научна и техничка поддршка на Агенцијата.

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

- „(2) Националниот совет е составен од претседател и 18 члена. Членовите се претставници од:
- Агенцијата за храна и ветеринарство,
 - Медицински факултет Скопје,
 - Институт за епидемиологија и биостатистика,
 - Институт за јавно здравје на Република Македонија,
 - Фармацевтски факултет Скопје,
 - Факултет за ветеринарна медицина Скопје,
 - Факултет за земјоделски науки и храна Скопје,
 - Институт за земјоделство Скопје,
 - Институт за сточарство Скопје,
 - Технолошко-металуршки факултет Скопје,
 - Природно математички факултет Скопје (отсек биологија),
 - Природно математички факултет Скопје (отсек хемија),
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,
 - Министерство за здравство,
 - Министерство за животна средина и просторно планирање,
 - Организација на потрошувачите на Македонија,
 - Стопанска комора на Македонија,
 - Сојуз на стопански комори и
 - Стопанска комора на северозападна Македонија.“

(3) Со Националниот совет претседава директорот на Агенцијата.“

Ставот (3) кој станува став (5) се менува и гласи:

„(5) Национален совет дава научни совети и научна и техничка поддршка во однос на политиките на областите кои имаат директно или индиректно влијание врз безбедноста на храна и храна за животни, здравје и благосостојба на животни.“

По ставот (5) се додава став (6), кој гласи:

„(6) Национален совет дава независни мислења и препораки и пренесува информации за постоење на ризик со цел да се зголеми довербата на потрошувачите и да се унапреди усогласеноста меѓу функциите на процена на ризик и пренесување на информации за постоење на ризик.“

Во ставот (4) кој станува став (7), зборовите: „Организационата структура“ се заменуваат со зборовите: „Национален совет“.

Во ставот (5) кој станува став (8), зборовите: „организационите структури“ се заменуваат со зборовите: „Националниот совет“.

Во ставот (6) кој станува став (9), зборовите: „организационите структури“ се заменуваат со зборовите: „Националниот совет“.

По ставот (7) кој станува став (10) се додаваат три нови става (11), (12) и (13), кои гласат:

„(11) Средства за активностите на Национален совет од ставот (1) на овој член се обезбедуваат од:

- Буџетот на Република Македонија и
- други извори утврдени со закон.

(12) Членовите на Националниот совет имаат право на надоместок на трошоци. Висината на надоместокот за учество во работењето на Националниот совет се определува во зависност од времето потребно за стручната експертиза и присуството на секој поединец на одржаните состаноци.

(13) Директорот на Агенцијата ја пропишува висината на надоместокот за учество во работењето на Националниот совет, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.“

Член 38

По членот 120 се додаваат пет нови члена 120-а, 120-б, 120-в, 120-г и 120-д, кои гласат:

„Член 120-а

Мрежа за собирање на податоци и база на податоци

(1) Агенцијата воспоставува мрежа на институции/организации како дел од системот за собирање, подредување и анализа на научни и технички податоци во однос на:

- а) консумирање на храна и изложување на поединци на ризици од консумирањето на храна,
- б) инциденца и преваленца на биолошки ризици,
- в) контаминенти на храна и храна за животни,
- г) резидуи од ветеринарно-медицински препарати и
- д) резидуи од пестициди.

(2) Собраните и обработени податоци од ставот (1) на овој член се внесуваат во електронска база на податоци која ја води и одржува Агенцијата.

(3) Агенцијата одобрува пристап до податоците од електронската база на податоци од ставот (2) на овој член на секое лице кое има право на интерес утврден со закон, вклучувајќи ги и здруженијата на потрошувачи, при тоа обезбедувајќи тајност и заштита на тие податоци во согласност со прописите за класифицирање на информации.

(4) Податоците од електронската база на податоци од ставот (2) на овој член можат да се користат по претходно доставено барање, но истите не смеат да се објавуваат, доколку постои опасност дека правата за заштита на податоците нема да се применуваат.

(5) Агенцијата наплаќа надоместок за издавање на податоците од ставот (4) на овој член кои треба да се во висина на реално направените трошоци за нивно издавање.

(6) Директорот на Агенцијата ја пропишува содржината и начинот на водење на електронската база на податоци како и висината на надоместоците за издавање на податоци од електронската база на податоци, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Член 120-б

Критериуми за учество во мрежата за собирање на податоци

(1) За да бидат вклучени во мрежата за собирање на податоци од членот 120-а од овој закон институциите/организациите треба да:

- вршат научна, техничка и лабораториска работа од областите на безбедноста на храната, храната за животни и ветеринарно и фитосанитарна политика,
- се правни лица со соодветни организациони единици кои можат независно, навремено и ефикасно да ги извршуваат зададените задачи,
- имаат високо ниво на научна или техничка стручност/компетентност во една или повеќе од областите во надлежност на Агенцијата,
- имаат доволен капацитет да учествуваат во мрежата и
- обезбедат вршење на активностите согласно со хармонизирани критериуми за квалитет.

(2) Учесниците во мрежата за собирање на податоци треба да делуваат независно од надворешни влијанија и да немаат конфликт на интерес што се потврдува со доставување на Изјава за непостоење на конфликт на интерес во областа во која земаат учество во мрежата до работната група од членот 120-в од овој закон. Изјавата за непостоење на конфликт на интерес се обновува на почетокот на секоја тековна година.

(3) Директорот на Агенцијата подетално ги пропишува критериумите кои треба да ги исполнат институциите/организациите за да учествуваат во мрежата за собирање на податоци од членот 120-а од овој закон, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Член 120-в

Постапка за вклучување во мрежата за собирање на податоци

(1) Учесниците во мрежата за собирање на податоци се избираат по пат на Јавен повик за покажување на интерес спроведен од страна на работна група формирана од Национален совет (во понатамошниот текст: работна група).

(2) Избирањето на учесниците се врши врз основа на доставените докази за исполнетоста на критериумите од членот 120-б од овој закон за учество во мрежата за собирање на податоци.

(3) Работната група врши проценка на исполнетоста на условите од страна на пријавените институции/организации за што составува записник и до Национален совет доставува комплетна документација од процедурата за избор и предлага листа на кандидати за учесници во мрежата за собирање на податоци.

(4) Национален совет ја разгледува и усвојува листата од ставот (3) на овој член делумно или целосно. Национален совет до Агенцијата доставува конечна листа на учесници со образложение.

(5) Национален совет може да исклучи учесници од мрежата за собирање на податоци доколку утврди дека учесникот не ги исполнува условите и за истото ја известува Агенцијата.

(6) Агенцијата редовно ја ажурира листата на учесници во мрежата за собирање на податоци и ја објавува на веб страницата на Агенцијата.

Член 120-г

Активности на мрежата за собирање на податоци

(1) Учесниците во мрежата за собирање на податоци вршат собирање, подредување и анализа на податоци од областите на безбедноста на храната, храната за животни и ветеринарно и фитосанитарна политика, особено во однос на податоците од членот 120-а став (1) од овој закон.

(2) Покрај активностите од ставот (1) од овој член, учесниците во мрежата за собирање на податоци на барање на Агенцијата може да дадат поддршка во:

- унапредување и координација при изработка на методологии за проценка на ризик,
- олеснување на пристап до и размената на податоци од областите на безбедноста на храната, храната за животни и ветеринарно и фитосанитарна политика,
- воспоставување на процедури за системско собирање, подредување и анализа на податоци од областите на безбедноста на храната, храната за животни и ветеринарно и фитосанитарна политика,
- дисеминација на податоци и информации од областите на безбедноста на храната, храната за животни и ветеринарно и фитосанитарна политика.

(3) Учесниците во мрежата за собирање на податоци можат да вршат преглед на податоците од ставот (1) на овој член, со цел да вршат анализа и проценка на ризик согласно со нивните потреби.

(4) Директорот на Агенцијата подетално ги пропишува активностите на учесниците во мрежата за собирање на податоци и активностите кои можат да се доделат на мрежата за собирање на податоци, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Член 120-д

Национална платформа на експерти

(1) Во постапките на проценка на ризик Агенцијата може да користи стручна помош од експерти од областите на безбедноста на храната, храната за животни и ветеринарно и фитосанитарна политика.

(2) Агенцијата води и редовно ажурира листа на експерти од областите на безбедноста на храната, храната за животни и ветеринарно и фитосанитарна политика кои ја формираат Националната платформа на експерти од областа на безбедност на храната и храната за животни, ветеринарното здравство, ветеринарно-медицински препарати и квалитет на земјоделски производи (во понатамошниот текст: Национална платформа).

(3) Учесници во Националната платформа можат да бидат:

- стручни лица вработени во институциите вклучени во Националниот совет,
- стручни лица вработени во институциите/организациите учесници на мрежата за собирање на податоци или
- други стручни лица кои работат во областите на безбедноста на храната, храната за животни и ветеринарно и фитосанитарна политика.

(4) Лицата од ставот (3) на овој член треба да имаат најмалку осумгодишно работно искуство, да се истакнати работници во структурата, да имаат објавени научни трудови од областа за која се повикани, да се редовно вработени во институциите учесници во Националната платформа.

(5) Лицата од ставот (3) на овој член се избираат по пат на Јавен повик за покажување на интерес спроведен од страна на работна група формирана од страна на директорот на Агенцијата.

(6) Избирањето на учесниците се врши врз основа на доставените докази за исполнетоста на критериумите од ставот (4) на овој член за учество во Националната платформа.

(7) Работната група од ставот (5) на овој член врши проценка на исполнетоста на условите од страна на пријавените кандидати за што составува записник и до директорот на Агенцијата доставува комплетна документација од процедурата за избор и предлага листа на кандидати за учесници во Националната платформа.

(8) Директорот на Агенцијата ја разгледува и усвојува листата од ставот (7) на овој член делумно или целосно.

(9) Доколку се утврди дека учесникот во Националната платформа не ги исполнува критериумите од ставот (4) на овој член се исклучува од листата од ставот (7) од овој член.

(10) Агенцијата води и редовно ја ажурира листата на учесници во Националната платформа и ја објавува на веб страницата на Агенцијата.

(11) Средства за активностите на учесниците во Националната платформа од ставот (2) на овој член се обезбедуваат од:

- Буџетот на Република Македонија и
- други извори утврдени со закон.

(12) Учесниците во Националната платформа од ставот (3) на овој член имаат право на надоместок на трошоци за работа во Националната платформа. Висината на надоместокот се определува во зависност од времето потребно за стручната експертиза и присуството на секој поединец на одржаните состаноци.

(13) Директорот на Агенцијата ја пропишува формата и содржина на барањето за вклучување во листата на Националната платформа и поблиските критериуми за избор, како и висината на надоместокот за работа на учесниците во Националната платформа, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Член 39

Во член 123 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Државниот инспекторат за земјоделство, согласно со членот 26 од овој закон за работите кои ги врши во примарното производство, е должен за соодветните евиденции кои ги води за производителите, односно операторите, по барање на Агенцијата да доставува документи, списи и податоци од соодветната евиденција во рок од десет дена, а по исклучок за итни и неотложни работи во рок од три дена од приемот на барањето.

Член 40

Во членот 129 став (1) зборовите: „од членовите 131 и 132“ се заменуваат со зборовите: „членот 131“.

По ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:

„(9) Доколку овластеното лице при вршење на повторен инспекциски надзор повторно утврди неправилност кај истото лице, односно субјектот каде веќе ед-

наш е спроведена едукација за таквата неправилност директно поведува постапка за порамнување, односно поднесува барање за поведување на прекршочна постапка.“

Ставот (9) станува став (10).

Член 41

Членот 131 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:

1) пакувањето на храната наменета за ставање во промет е означено на начин кој не е лесно разбирлив (член 29 став (2));

2) не ги исполнува општите барања за примарно производство и посебните хигиенски барања дадени во овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон (член 44 став (1));

3) не е регистрирано кај Агенцијата и не ги исполнува прописите од областа на ветеринарното здравство (член 65 став (1) точка 1);

4) прифаќа животни чие време на излачување на аплицирани ветеринарно-медицински производи не е запазено (член 65 став (1) точка 2 потточка а));

5) внесува животни или производи од животинско потекло кои содржат резидуи кои го надминуваат дозволеното ниво и траги од забранети супстанции или производи (член 65 став (1) точка 2 потточка б));

6) не се придржува кон одредените рокови за каренца при употреба на ветеринарно медицински препарати кои може да се пренесат на храната од производите од животинско потекло (член 65 став (3));

7) тековно не ажурира и не води евиденција за примена на ветеринарно-медицински препарати и медицинска храна за животни кај животните кои се во негова сопственост, а чии производи се наменети за исхрана на луѓето (член 65 став (4));

8) носи на колење животни наменети за колење, без документ на сопственикот/производителот дека животните не се третирани со забранети или недозволените супстанции, а во случај на третман со ветеринарно-медицински препарати дека е поминато времето на каренца (член 65 став (5));

9) става во промет производи од животинско потекло кои се наменети за исхрана на луѓето, кои содржат или содржат во количества повисоки од допуштените резидуи или други контаминанти кои се штетни по здравјето на луѓето (член 65 став (6));

10) работниците во бизнисот со храна не ги исполнуваат условите утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон по однос на стручната подготовка, како и основните знаења за хигиената на храна во согласност со правилата на добрата хигиенска пракса, како и за заштитата на животната средина (член 83 став (1));

11) коле животни надвор од кланица без претходно да го информира надлежниот орган и без да ги запази прописите за благосостојба на животните (член 113 став (1));

12) веднаш не ја известува Агенцијата за постоење на сомневање на болест кај животното или за проблем во текот на производството или преработката на храна и веднаш не ја прекине употребата и снабдувањето со храна (член 114 став (2) точка 1);

13) не го запази периодот на излачување по апликацијата на ветеринарно-медицински или биолошки производи и употребата на адитиви или медицирани премикси во храната за животни (член 114 став (2) точка 2);

14) не му помага на надлежниот орган при вршење-то на неговите обврски (член 114 став (2) точка 3);

15) не го извести надлежниот орган пред ловот и не го даде на увид на време и место назначено од надлежниот орган за добивање на ветеринарно здравствен сертификат (член 114 став (2) точка 4) и

16) става во промет своите производи надвор од исклучоците за локализирана активност (член 116 став (4)).“

(2) Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице, за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршок од ставот (1) на овој член.

Член 42

Членот 132 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:

1) става во промет храна за животни која не е безбедна или ја користи истата во исхрана на животни наменети за производство на храна (член 28 став (1));

2) означува и рекламира на храна со податоци кои сугерираат на лековити својства поврзани со превенција или лекување на заболувања, потенцирање на специфични својства на храната кои се слични со друга храна со ист квалитет, како и употреба на слики, цртежи, знаци, изрази и текстови што потрошувачот би можеле да го доведат во заблуда во поглед на идентитетот на производот, потеклото, составот, својството, намената и дејството на производот (член 30 став (1));

3) рекламира храна спротивно на членот 30 став (2) од овој закон;

4) не ги исполнува барањата од прописите за храна и храна за животни (член 31 став (1));

5) на барање на овластено лице при вршење на инспекцискиот надзор не ја направи достапна евиденцијата која ја води или даде невистинити податоци (член 31 став (2));

6) не постапи по барање, наредба или решение на инспектор (член 31 став (3));

7) нема воспоставено систем на процедури кои овозможуваат да се идентификува секое физичко или правно лице од кое ја набавиле храната, храната за животни, животните наменети за производство на храна или секоја супстанција наменета да биде или се очекува да биде вградена во храната или храната за животни (член 32 став (2));

8) нема воспоставено систем на процедури кои овозможуваат идентификација на бизниси со храна кои ги снабдуваат (член 32 став (3));

9) несоодветно ја означува храната или храната за животни (член 32 став (4));

10) не обезбеди исполнетост на барањата за хигиена во сите фази на производство, преработка и дистрибуција на храна утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон во сите фази на производство, преработка и дистрибуција на храната под нивна контрола (член 43);

11) не вовеле, имплементира и одржува постојана процедура или процедури засновани врз анализа на ризик и критични контролни точки, односно HACCP принципите (член 45 став (1));

12) не ја провери процедурата и не направи соодветни измени кога се прават какви било промени на производот, процесот или кој било чекор (член 45 став (3));

13) не приложат на Агенцијата доказ за неговата усогласеност со членот 45 став (1) од овој закон на начин на кој бара Агенцијата, имајќи ја предвид природата и големината на бизнисот со храна (член 45 став (4) точка 1);

14) не обезбеди редовно ажурирање на сите документи кои ја опишуваат постапката развиена во согласност со членот 45 ставови (1), (2), (3) и (4) од овој закон (член 45 став (4) точка 2);

15) не ги чуваат сите документи и евиденција во временски период од две години, освен во случаите кога заради природата на храната временскиот период е подолг (член 45 став (4) точка 3);

16) не ја информира Агенцијата на начин утврден од страна на Агенцијата, за секој објект под негова контрола во којшто се извршува која било фаза од производство, преработка и дистрибуција на храната во однос на регистрација на објектите (член 48 став (3));

17) врши активности во објект кој е предмет на одобрение без претходно дадено одобрение од страна на надлежниот орган или во случај на времено одобрение на објектот (член 48 став (5) точки 1 и 2);

18) не престане да работи откако Агенцијата го избришала објектот од регистарот или го укинал одобрението за вршење дејност (член 52 став (3));

19) произведува и става на пазарот додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и храна на која и се додадени витамини и минерали без претходно издадено мислење од страна на Агенцијата (член 54, член 54-а и член 54-б);

20) става во промет храна добиена со генетски модифицирана организми спротивно на барањата од членот 56 на овој закон (член 56 став (2));

21) произведува храна со употреба на јонизирачко зрачење без претходно одобрение од страна на Агенцијата (член 57 став (1));

22) ставаат во промет брзо замрзната храна без да ги исполни барањата од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон (член 57 став (10));

23) превезува пратка на храна од животинско потекло без придружба на комерцијален документ, а во случаи кога е утврдено со закон и со ветеринарно-здравствен сертификат, односно друг документ издаден од официјален ветеринар (член 61 став (2));

24) не ги групира производите во толку пратки колку што има места на дестинација, при што секоја пратка мора да биде придружена со документи од членот 61 став (2) од овој закон (член 61 став (3));

25) не ги исполнува посебните хигиенски услови за храна од животинско потекло утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон (член 62 став (1));

26) употребува вода која не е проточна или чиста за да ја отстрани површинската контаминација на производите од животинско потекло, освен доколку употребата на друга супстанца е одобрена од страна на надлежниот орган (член 62 став (2));

27) става во промет производи кои не се означени со здравствен печат или за производи за кои не е потребен здравствен печат, идентификациона ознака ставена од страна на операторот со храна (член 63 став (1));

28) става идентификациона ознака на производ од животинско потекло кој не е во согласност со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон (член 63 став (2));

29) отстрани здравствениот печат ставен во согласност со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон од месото, освен ако не го расекуваат и понатаму обработуваат (член 63 став (3));

30) при увозот на храна од друга земја не го пријави пристигнувањето на пратката до официјалниот ветеринар на место на дестинација во согласност со прописите за ветеринарно здравство (член 64 став (4)).

31) не даваат потребна помош на Агенцијата при вршењето на официјални контроли (член 76 став (1));

32) работниците во бизнисот со храна не ги исполнуваат условите во поглед на здравствената состојба или не ја утврди здравствената состојба на лицата кои работат во бизнисот со храна преку здравствени прегледи кои се вршат во согласност со прописите од областа на заштита од заразни болести (член 83 став (2));

33) увезува пратки со храна и храна за животни кои не се придружени со сертификати за увоз (член 97 став (1));

34) не платил или одбива да плати надоместок за сите активности и официјални контроли на храна, и храна за животни која се произведува и става во промет утврдени со овој закон (член 104 став (3) точка 1);

35) не платил или одбива да плати надоместок за сите активности и официјални контроли на храна, и храна за животни која се увезува во Република Македонија, утврдени со овој закон (член 104 став (3) точка 2);

36) произведува и става во промет храна која не ги исполнува пропишаните барањата за квалитет (член 117 став (1)) и

37) не ги отстрани констатираните неправилности утврдени со решението (член 127 став (3)).

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице, за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршок од ставот (1) на овој член.

Член 43

Членот 133 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:

1) увезува и става во промет храна и храна за животни која не е во согласност со одредбите на овој закон (член 12);

2) увезува храна и храна за животни или врши нејзин повторен извоз од Република Македонија со цел да се стави во промет во трети земји, која не е во согласност со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, освен ако поинаку не е побарано од страна на надлежните органи на земјата увозник или утврдено со закони, прописи, стандарди, кодови за пракси и други правни и административни постапки кои се во сила во земјата увозник (член 13 став (1));

3) става во промет небезбедна храна и вода за пиење (член 27 став (1));

4) не ја значи храната или храната за животни заради обезбедување на информации за потрошувачите (член 29 став (1));

5) ги доведе потрошувачите во заблуда во однос на означувањето, рекламирањето и презентацијата на храната и храната за животни, вклучувајќи го и нивниот облик, изглед или пакување, материјалот кој се користи за пакување, начинот на кој се подготвени и прикажани, како и информациите кои се достапни преку сите медиуми (член 29 став (3));

6) ги менува информациите на означувањето кои одат во прилог на храната ако тие измени би го довеле во заблуда потрошувачот или на друг начин би го намалиле нивото на заштита на потрошувачите и можноста за крајниот потрошувач да направи избор (член 29-б став (4));

7) не обезбеди усогласеност со правилата за означувањето на информациите за храната и соодветните посебни барања за безбедност за одделни видови храна при што во рамките на нивните активности или не проверува дали тие барања се исполнети (член 29-б став (5));

8) не започне итна постапка за повлекување на храна за животни која не е во согласност со барањата за безбедност на храна за животни и за тоа не ја извести Агенцијата, не ја уништи храната за животни која не ги исполнува условите за безбедност на храна за животни или не ги информира корисниците и повлече производите со кои се снабдени (член 34 став (1));

9) во рамките на неговите соодветни активности, не започне постапка за повлекување од промет на храна за животни која не е во согласност со барањата за безбедност на храна за животни и не даде свој придонес за безбедност на храна со давање релевантни информации неопходни за следливост на храната, како и не соработува во активностите преземени од страна на производителите, преработувачите, обработувачите и/или надлежните органи (член 34 став (2));

10) веднаш не го информира надлежниот орган, доколку добие или има лабораториски резултат за несогласеност со барањата за безбедност на храната за животни или смета или има причина да верува дека храната за животни која била ставена во промет не ги исполнува барањата за безбедност на храна за животни, не го информира надлежниот орган за активностите преземени за да се спречи ризикот од употреба на таа храна за животни и обесхрабрува или спречува лице кое соработува со надлежниот орган кога тоа може да го спречи или намали ризикот од кој произлегува од храната за животни (член 34 став (3));

11) не соработува во активностите на надлежниот орган за избегнување или намалување на ризикот предизвикан од храната за животни која ја набавува или снабдува (член 34 став (4));

12) не ги исполнува општите и посебните хигиенски барања утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон во фазите на производство, преработка и дистрибуција на храната после примарното производство и придружните операции на примарното производство (член 44 став (2));

13) не ги примени посебни мерките за хигиена (член 44 став (3));

14) става во промет храна која е подготвена во објекти кои не ги исполнуваат условите за хигиена на храна од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон и не се регистрирани и одобрени од надлежниот орган (член 48 став (2) точки 1 и 2);

15) произведува или става во промет храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии без претходно издадено одобрение од страна на Агенцијата (член 55 став (2));

16) ставаат во промет минерална вода која не ги исполнува одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон (член 57 став (5));

17) при производството на храна употребуваат или увезуваат адитиви, ензими за храна и аромати кои не ги исполнуваат одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон (член 58 став (1));

18) при производството на храна употребуваат или увезуваат екстракциони средства кои не ги исполнуваат одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон (член 58-а став (1));

19) произведува производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната кои не се во согласност со правилата на ДПП (добра производна пракса), или истите под нормални или предвидливи услови на употреба ги пренесуваат своите состојки во храната во количества што можат да го загрозат човековото здравје, да предизвикаат неприфатлива промена во составот на храната и да предизвикаат влошување на органолептичките карактеристики на храната (член 59 став (1));

20) става во промет храна од животинско потекло која не ги исполнува одредбите од овој закон и прописите за ветеринарно здравство во сите фази на производство, складирање, промет и превоз (член 61 став (1));

21) увезуваат храна во Република Македонија која не ги исполнува условите од членот 64 став (3) на овој закон;

22) произведува, става во промет, увезува и користи генетски модифицираните организми (ГМО) кои се користат како храна, храна која содржи или се состои од ГМО-и, и храна произведена од или која содржи состојки произведени од ГМО-и и

23) не обезбеди соработка со Агенцијата во спроведување на официјални контроли за утврдување на спроведување на забраната за производство, ставање во промет, увоз во Република Македонија на храна и производи од храна кои содржат ГМО или се составени од ГМО.

(2) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршок од ставот (1) на овој член.“

Член 44

Членот 134 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:

1) не започне итна постапка за повлекување на храна која не е во согласност со барањата за безбедност на храната и за тоа не го известил надлежниот орган или не ги информира потрошувачите за причината поради која се повлекува храната и не ја повлече храната со која се снабдени (член 33 став (1));

2) во рамките на неговите соодветни активности, не започне постапка за повлекување од промет на храната која не е во согласност со барањата за безбедност на храна и не даде свој придонес за безбедност на храна со давање релевантни информации неопходни за следливост на храната, како и не соработува во активностите преземени од страна на производителите, преработувачите, обработувачите и/или надлежните органи (член 33 став (2));

3) веднаш не го информира надлежниот орган, доколку добие или има лабораториски резултат за неусогласеност со барањата за безбедност на храната или смета или има причина да верува дека храната која била ставена во промет, може да биде штетна по здравјето на луѓето, не го информираат надлежниот орган за активностите преземени за да се спречи ризикот по крајниот потрошувач и обесхрабрува или спречува ли-

це кое соработува со надлежниот орган кога тоа може да го намали или елиминира ризикот кој произлегува од храна (член 33 став (3));

4) не соработува во активностите на надлежниот орган за избегнување или намалување на ризикот предизвикан од храна која ја набавува или снабдува (член 33 став (4));

5) при вршење на лабораториска анализа на храната, и храната за животни како и материјалите и предметите што доаѓаат во контакт со храната, доколку добијат резултат со којшто се утврдува неусогласеност со барањата за безбедност на храната и храната за животни како и материјалите и предметите што доаѓаат во контакт со храната, не ја достават информацијата за добиениот резултат веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа, до Агенцијата (член 79 став (5)) и

6) при вршење лабораториска анализа на храната, доколку добијат резултат со којшто се утврдува неусогласеност со барањата за безбедност на храната во однос на микробиолошките критериуми, не ја достават информацијата за добиениот резултат веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа до Агенцијата и до Министерството за здравство (член 79 став (6)).

(2) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршок од ставот (1) на овој член.“

Член 45

(1) Подзаконските прописи утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 46

Операторите со храна треба да го усогласат своето работење со одредбите од членовите 29-а, 29-б, 29-в, 29-г, 29-д и 29-ѓ утврдени во член 4 од овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 47

(1) Владата на Република Македонија ќе го формира Националниот совет во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Агенцијата ќе ја воспостави мрежата на институции/организации како дел од системот за собирање, подредување и анализа на научни и технички податоци во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 48

Одредбите од членовите 29-а, 29-б, 29-в, 29-г, 29-д и 29-ѓ утврдени во членот 4 од овој закон ќе престанат да се применуваат со пристапувањето на Република Македонија во Европска унија.

Член 49

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за безбедност на храната.

Член 50

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURI TË USHQIMIT

Neni 1

Në Ligjin për siguri të ushqimit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 dhe 43/14), në nenin 4 pika 1, ndryshohet si vijon:

"Ushqim" është çdo substancë ose produkt, në gjendje të përpunuar, pjesërisht të përpunuar ose të papërpunuar, i dedikuar të jetë ose pritet të konsumohet për ushqim të njerëzve. Me nocionin "ushqim" janë përfshirë: pije, çamçakëza dhe të gjitha substancat, qëllimisht të futura në ushqimin gjatë prodhimit të tij, përgatitjes ose përpunimit.

Nocioni "ushqim" përfshin edhe ujë, edhe atë:

a) ujë të pijshëm nga sistemet për furnizim publik me ujë të pijshëm;

b) ujë që përdoret dhe/ose futet në ushqim gjatë prodhimit, përgatitjes ose trajtimit të tij;

v) ujë natyror mineral, ujë burimor dhe ujë tjetër i paketuar.

Nocioni "ushqim" nuk përfshin:

a) ushqim për kafshë;

b) kafshë të gjalla përveç atyre që janë të gatshme për vënie në qarkullim për ushqim të njerëzve;

v) bimë para vjeljes/korrjes;

g) preparate mjekësore që janë të përfshira me dispozitat për ilaçe dhe preparate mjekësore-veterinare;

d) preparate kozmetike të cilat janë të përfshira me dispozitat për produkte kozmetike;

gj) duhan dhe prodhime të duhanit të cilat janë të përfshira me dispozitat për duhan;

e) substanca narkotike ose psikotrope të cilat janë të përfshira me dispozitat për droga dehëse dhe substanca psikotrope dhe

zh) mbetje dhe kontaminentë."

Pika 49) ndryshohet si vijon:

"Helmim me ushqim" është incidencë e sëmundjes së njëjtë dhe/ose infektimit të shkaktuar nga ushqimi, të vërejtura në rrethana të caktuara, të së paku dy ose më shumë raste, ose gjendje në të cilën numri i vërejtur i rasteve e tejkalon numrin e pritur, kur rastet janë të lidhura ose ekziston mundësi të jenë të lidhura me burimin e njëjtë të ushqimit."

Në pikën 52, fjala "Mbetja" zëvendësohet me fjalët: "Mbetje nga preparatet mjekësore-veterinare".

Në pikën 66 fjalët: "Shtojca të ushqimit" zëvendësohen me fjalët: "Shtojca të ushqimit".

Në pikën 69 pas fjalës "Audit" shtohen fjalët: "përkatësisht revizion".

Pas pikës 78 shtohen gjashtë pika të reja 79., 80., 81, 82., 83. dhe 84. si vijojnë:

„79. "Kontaminent" është çdo materie që është joqëllimisht e shtuar në ushqim dhe/ose është e pranishme në ushqimin si pasojë e prodhimit (duke përfshirë prodhimin primar dhe mjekësinë veterinarë), përpunim, përgatitje, trajtim, paketim, transport ose magazinim të ushqimit, ose si pasojë e ndotjes nga mjedisi i jashtëm. Ky përkufizim nuk përfshin materie si për shembull pjesë të insekteve ose qime të kafshëve;

80. "Furnizues i madh" është çdo operator që përgatit ushqim për konsumim nga ana e shfrytëzuesit përfundimtar si edhe restorantet, kantinat, shkollat, spitalet dhe shërbimet tjera hotelerike;

81. "Pohim nutritiv" është çdo pohim me të cilin pohohet, sugjerohet ose implikohet se produkti ushqimor ka cilësi të caktuar nutritive të dobishme;

82. "Pohim shëndetësor" është çdo pohim me të cilin pohohet, sugjerohet ose implikohet se ekziston marrëdhënie ndërmjet produktit ushqimor, ose grupit të produkteve nga kategoria e produktit ushqimor ose një prej pjesëve të tij përbërëse dhe shëndetit të njerëzve;

83. "Pohim për zvogëlimin e rrezikut nga sëmundja" është çdo pohim me të cilin pohohet, sugjerohet ose implikohet se konsumimi i produktit ushqimor, ose grupit të produkteve ushqimore nga kategoria e produktit ushqimor ose të një prej pjesëve të tij përbërëse në masë të konsiderueshme e zvogëlon faktorin e rrezikut për zhvillimin e ndonjë sëmundje tek njerëzit;

84. "Tretës ekstraktiv" është tretës që përdoret në procesin e ekstraktimit gjatë përpunimit të lëndëve të para, ushqimit ose të pjesëve përbërëse të tyre ose përbërësve dhe të cilat mënjanojnë, por mund të jenë të pranishme në formë tjetër të mbetjeve të paqëllimita, por teknikisht të pashmangshme në produktin përfundimtar ose në përbërjen e tij."

Neni 2

Në Pjesa II në Kapitullin V në titullin pas fjalës "USHQIM" shtohen fjalët: "DHE USHQIM PËR KAFSHË".

Neni 3

Në nenin 27 në paragrafin (3) pas pikës 2) shtohet pikë e re si vijon:

"3) afati i kohëzgjatjes ose afati i përdorimit të ushqimit."

Në paragrafin (9) fjalët: "dhe kërkesa të veçanta" shlyhen.

Pas paragrafit (9) shtohen tre paragrafë të rinj (10), (11) dhe (12) si vijojnë:

"(10) Kërkesa të përgjithshme për siguri të ushqimit janë:

- kriteret mikrobiologjike në ushqim;
- nivelet maksimale të lejuara të kontaminentëve të caktuar në ushqim;
- nivelet maksimale të lejuara të mbetjeve nga pesticidet në ose mbi ushqim;
- nivelet maksimale të lejuara të mbetjeve nga preparatet mjekësore veterinarë dhe
- kërkesa tjera.

(11) Drejtori i Agjencisë i përcakton kërkesat e veçanta për siguri të llojeve ose kategorive të veçanta të ushqimit, si dhe kërkesat e veçanta për siguri të ujit natyror burimor dhe ujërat tjera të paketuara, pas pëlqimit paraprakisht të marrë nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(12) Drejtori i Agjencisë në bashkëpunim me ministrin e Shëndetësisë, i përcakton kërkesat për siguri dhe cilësi të ujit të pijshëm, pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë."

Neni 4

Pas nenit 29 shtohen gjashtë nene të reja 29 - a, 29 - b, 29 - v, 29 - g, 29 - d dhe 29 - gj, si vijojnë:

"Neni 29-a

Rregulla të përgjithshme për informata në lidhje me ushqimin

(1) Operatori me ushqim doemos duhet t'i sigurojë të gjitha informatat në lidhje me ushqimin për shkak të sigurimit të nivelit të lartë të mbrojtjes së shëndetit të konsumatorëve dhe interesave të tyre me dhënien e mundësisë për konsumatorët përfundimtarë të bëjnë zgjedhje në bazë të atyre informatave dhe në mënyrë të

sigurt ta përdorin ushqimin, me ç'rast i kushtohet vëmendje e veçantë shëndetit, faktorëve ekonomikë, ekologjikë, socialë dhe etikë. Këto informata duhet të jenë në pajtim me rregullat për informata në lidhje me ushqimin, nga paragrafi (3) i këtij neni.

(2) Rregullat për informata në lidhje me ushqimin kanë për qëllim të mundësohet qarkullim i lirë i ushqimit të prodhuar që plasohet në treg duke marrë parasysh, nevojën që të mbrohen interesat e prodhuesve dhe të promovohet prodhimtaria e prodhimeve të sigurta dhe cilësore.

(3) Rregullat për informata në lidhje me ushqimin i përfshijnë:

- parimet e përgjithshme për shënim, prezantim dhe reklamim të ushqimit,

- kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për shënimin e ushqimit dhe

- përgjegjësitë e operatorëve me ushqim në lidhje me sigurimin e informatave për ushqim.

(4) Operatorët me ushqim informatat në lidhje me ushqimin i theksojnë në gjitha fazat e prodhimtarisë së ushqimit, veçanërisht në ato faza të zinxhirit të prodhimit për të cilat ata janë përgjegjës. Kjo aplikohet në të gjitha llojet e ushqimit të dedikuar për konsumatorin përfundimtar, duke përfshirë edhe produktet ushqimore të cilat dorëzohen nga furnizuesit e mëdhenj dhe prodhimet ushqimore të cilat furnizuesit e mëdhenj i dërgojnë.

(5) Çdo ushqim që është dedikuar për dorëzim te konsumatori përfundimtar ose te furnizuesit e mëdhenj me ushqim dhe te objektet hotelerike, duhet të shoqërohet me informata përkatëse në lidhje me ushqimin, të caktuara në pajtim me dispozitën e nenit 29-g paragrafi (3) i këtij ligji.

(6) Operatori me ushqim nuk guxon në informatat në lidhje me ushqimin në mënyrë të rreme t'i mashtrojë konsumatorët për:

- a) karakteristikat e ushqimit dhe veçanërisht, sa i përket natyrës, identitetit, cilësive, përbërjes, sasisë, kohëzgjatjes, shtetit të origjinës ose vendit të origjinës, metodës së përpunimit ose prodhimit;

- b) shtimin e ndikimeve ose cilësive të ushqimit të cilat ai nuk i posedon;

- v) se ushqimi posedon karakteristike të veçanta kur realisht të gjitha prodhimet ushqimore i posedojnë ato karakteristikat, veçanërisht me theksimin e prezencës ose mungesës së disa përbërësve dhe/ose materieve ushqyese dhe

- g) nëpërmjet pamjes, përshkrimit ose paraqitjeve me fotografi, prezencës së ushqimit ose përbërësit të caktuar/veçantë/specifik, kur realisht ndonjë element përbërës i cili është natyreshëm i pranishëm ose përbërës që zakonisht përdoret në atë ushqim është zëvendësuar me element tjetër përbërës ose përbërës tjetër përbërës.

(7) Informatat në lidhje me ushqimin duhet të jenë të sakta, të qarta dhe lehtësisht të kuptueshme për konsumatorin.

(8) Dispozitat nga paragrafi (6) i këtij neni aplikohen edhe gjatë:

- a) reklamimit dhe

- b) prezantimit të prodhimeve ushqimore, veçanërisht forma, pamja ose paketimi i tyre, mënyra se si janë përdorur materialet për paketim; dhe rrethina në të cilën produktet ushqimore janë renditur me qëllim që të prezantohen ose të shiten.

Neni 29-b

Përgjegjësi për informatat në lidhje me ushqimin

(1) Përgjegjësia për informatat në lidhje me ushqimin është e operatorit me ushqim i cilin e prodhon, ose paketon ose importon ushqimin, ose ai i cili e vë në qarkullim ushqimin edhe në emër të të cilit ose emrin afarist të të cilit ushqimi vihet në treg në Republikën e Maqedonisë.

(2) Operatori me ushqim i cili është përgjegjës për informatat në lidhje me ushqimin siguron prezencën dhe saktësinë e informatave në lidhje me ushqimin.

(3) Operatorët me ushqim që nuk ndikojnë mbi informatat në lidhje me ushqimin nuk duhet të furnizojnë, dorëzojnë, sigurojnë, livrojnë, përdorin ose shesin ushqim për të cilin janë të vetëdijshëm ose supozojnë, në bazë të informatave profesionale të cilat i posedojnë si profesionistë, se ushqimi nuk është në pajtim me kërkesat e veçanta për siguri të ushqimit dhe në pajtim me rregullat për shënimin e informatave në lidhje me ushqimin.

(4) Operatorët me ushqim, në suazat e aktiviteteve afariste të cilat janë në kontrollin e tyre, nuk guxojnë të këmbëjnë informata të shkëmbimit që janë në interes të ushqimit nëse ato ndryshime do të kishin shkaktuar huti te konsumatori ose në mënyrë tjetër do të kishin reduktuar nivelin e mbrojtjes së konsumatorëve dhe mundësisë për të bërë zgjedhje konsumatori përfundimtar. Operatorët me ushqim janë përgjegjës për gjitha ndryshimet të cilat i bëjnë në lidhje me informatat për ushqimin në shënimin.

(5) Operatorët me ushqim, në suazat e aktiviteteve afariste në kontrollin e tyre, duhet të sigurojnë harmonizim me rregullat për shënimin e informatave për ushqimin dhe kërkesat e veçanta përkatëse për siguri për lloje të veçanta të ushqimit me ç'rast në suazat e aktiviteteve të tyre duhet të kontrollojnë nëse ato kërkesa janë plotësuar, duke pasur parasysh përgjegjësitë nga dispozitat e paragrafëve (2), (3) dhe (4) të këtij neni.

(6) Operatorët me ushqim, në suazat e aktiviteteve afariste në kontroll të tyre sigurojnë që të gjitha informatat në lidhje me ushqimin që nuk është pakëtuar paraprakisht, kurse është dedikuar për konsumatorin përfundimtar ose për dërgim te furnizuesit më të mëdhenj, transportohen te operatori me ushqim i cili pranon ushqimin me qëllim të sigurojë, kur është e nevojshme, dhënie e informatave obligative ushqimore për konsumatorin përfundimtar.

(7) Operatorët me ushqim, në suazat e aktiviteteve afariste në kontrollin e tyre, sigurojnë informatat e detyrueshme për ushqimin dhe informatat plotësuese obligative për ushqimin në lidhje me karakteristikat e llojeve të veçanta ose kategorive të prodhimeve ushqimore, të jenë në shënimin e paketimit ose në shënimin e ngjitur në paketim, ose në dokumente tregtare që kanë të bëjnë me prodhimet ushqimore ku mund të garantohet se ato dokumente ose shoqërojnë ushqimin me të cilin kanë të bëjnë ose janë dërguar para ose gjatë livrimit, në rastet në vijim:

- (a) kur ushqimi paraprakisht i pakëtuar është dedikuar për konsumatorin përfundimtar, por është futur në treg në fazën që i paraprin shitjes te konsumatori përfundimtar dhe kur shitja te furnizuesi i madh nuk është përfshirë në atë fazë dhe

- (b) kur paraprakisht ushqimi i pakëtuar është dedikuar për dërgesë te furnizuesit e mëdhenj për përgatitje, përpunim, ndarje ose prerje.

(8) Operatorët me ushqim janë të obliguar të sigurojnë informatat e obligueshme për ushqimin siç janë emri i ushqimit, data e kohëzgjatjes minimale ose data për "skadon më", të gjitha kushtet e veçanta për ruajtje dhe/ose kushte për përdorim dhe emri ose emri afarist dhe adresa e operatorit me ushqim, të përmendura në nenin 29-g në paragrafin (1) në pikat (a), (gj), (e) dhe (zh) të këtij ligji, të theksohen në paketimin e jashtëm në të cilin prodhimet ushqimore të paketuara janë të gatshme për vënie në qarkullim.

(9) Operatorët me ushqim të cilët prej operatorëve tjerë me ushqim dorëzojnë ushqim që nuk është dedikuar për konsumatorin përfundimtar ose për furnizuesit e mëdhenj,

janë të obliguar të garantojnë se operatorët tjerë me ushqim janë furnizuar me informata të mjaftueshme që do t'u mundësojë, t'i plotësojnë obligimet e tyre sipas paragrafit (2) të këtij neni.

Neni 29-v

Informata në lidhje me ushqimin

(1) Çdo ushqim duhet të shënohet me informatat në lidhje me ushqimin si në vijim:

- informata të detyrueshme për ushqimin,
- informata shitesë të detyrueshme për ushqimin në lidhje me veçoritë e llojeve të veçanta ose kategorive të prodhimeve ushqimore dhe
- informata vullnetare për ushqimin, forma plotësuese të prezantimit dhe paraqitjes së ushqimit,
- mënyrën e shënimit të ushqimit, dispozita më të hollësishme për shënimin e detyrueshëm dhe për shmangiet nga vulosja e detyrueshme,
- substancat ose prodhimet të cilat shkaktojnë alergji ose mostolerancë;
- prodhimet ushqimore për të cilat shënimin doemos duhet të përfshijë një ose më shumë karakteristika plotësuese;
- prodhimet ushqimore të cilat përjashtohen nga kërkesa e deklaratës së detyrueshme për vlerën nutritive;
- emri i ushqimit dhe karakteristika të veçanta shoqëruese dhe karakteristika të detyrueshme në shtojcë të emrit të ushqimit;
- kërkesa të veçanta në lidhje me shenjën e “mish i bluar”;
- kërkesa të veçanta në lidhje me shenjën e ambalazheve për salsiçe, shënim dhe paraqitje të përbërësve;
- dispozita të veçanta në lidhje me shënimin e përbërësve sipas renditjes në rënie sipas peshës;
- shenjën për përbërës të caktuar sipas emrit të kategorisë, kurse jo me emër të veçantë;
- paraqitjen e aditivëve me emrin e kategorisë së tyre të shoqëruar me emrin e tyre të veçantë ose E-numrin;
- shënimin e aromave në listën e përbërësve;
- shënimin e përbërësve kompleks;
- shënimin kuantitativ të përbërësve;
- shënimin e neto-sasisë;
- afatin e skadimit, datë për “të përdoret deri” dhe datën e ngrirjes;
- shënimin e llojeve të mishit për të cilat është obligative shenja e shtetit të prejardhjes ose vendit të prejardhjes;
- shënimin e forcës së alkoolit;
- konsumet referente të rekomanduara ditore për vitamine dhe minerale;
- konsumet referente për energji dhe materie të caktuara ushqyese përveç vitaminave dhe mineraleve;
- shënimin e faktorëve të konversionit, faktorëve të konversionit për përlllogaritje të energjisë;
- shprehjen dhe paraqitjen e shënimit për vlerë nutritive dhe
- mënyrën e paraqitjes së informatave vullnetare për ushqim.

(2) Informatat e obligueshme për ushqimin janë informatat që i përkasin njëres prej kategorive të informatave në vijim:

(a) për identitetin dhe përbërjen, cilësitë ose karakteristikat tjera të ushqimit;

(b) për mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve dhe përdorimit të sigurt të ushqimit, të cilat veçanërisht përfshijnë:

- cilësi të përbërjes të cilat mund të jenë të dëmshme për shëndetin e disa grupeve të konsumatorëve;
- kohëzgjatja, ruajtja dhe përdorimi i sigurt dhe
- ndikimi mbi shëndetin, duke përfshirë rreziqet dhe pasojat në lidhje me konsumimin e dëmshëm dhe të rrezikshëm të ushqimit dhe

(v) për karakteristikat nutritive për t'u mundësuar konsumatorëve të bëjnë zgjedhjen adekuate në bazë të këtyre informatave, gjatë kësaj duke u mundësuar për zgjedhje edhe atyre konsumatorëve të cilët janë me kërkesa të veçanta në lidhje me ushqimin.

Neni 29 - g

Informata të detyrueshme për ushqimin

(1) Operatori me ushqim është i obliguar në shënimin e ushqimit t'i shënojë informatat e obligueshme në vijim për ushqimin:

- a) emri i ushqimit;
 - b) lista e përbërësve;
 - v) çdo përbërës ose mjet ndihmës teknologjik që shkaktojnë alergji ose mostolerime të cilat përdoren në prodhimtarinë ose përgatitjen e ushqimit dhe janë akoma në prodhimin final, madje edhe në formën e ndryshuar;
 - g) sasia e përbërësve të caktuar ose kategorive të përbërësve;
 - d) neto-sasia e ushqimit;
 - gj) afati i kohëzgjatjes ose data për “të përdoret deri më”;
 - e) kushte të veçanta për ruajtje dhe/ose kushte për përdorim;
 - zh) emri ose emri afarist i operatorit me ushqimin;
 - z) shteti i prejardhjes ose vendi i prejardhjes;
 - x) udhëzim për përdorim kur nevojitet të përdoret në mënyrë të rregullt ushqimi;
 - i) tek pijet që përmbajnë më shumë se 1,2% alkool për volumen, shënohet forca reale e alkoolit për përqindje të volumenit dhe
 - j) informatë për vlerën ushqyese të ushqimit.
- (2) Informatat nga paragrafi 1 i këtij neni shënohen me fjalë dhe numra. Ato mund në mënyrë plotësuese të paraqiten nëpërmjet piktogrameve ose simboleve.
- (3) Drejtori i Agjencisë i përcakton informatat në lidhje me ushqimin, procedurën për miratimin e piktogrameve ose simboleve si mënyrë e paraqitjes së informatave për ushqimin, dokumentacionin e nevojshëm dhe lartësinë e shpenzimeve në procedurën për lëshim të lejes, pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Neni 29-d

Informata të detyrueshme plotësuese

(1) Krahas informatave të detyrueshme Agjencia në dispozitat për kërkesat e veçanta për siguri të llojeve ose kategorive të veçanta të ushqimit nga neni 27 paragrafi (11) i këtij ligji, përcakton edhe informata plotësuese obligative për shkak të cilësive dhe karakteristikave të llojeve ose kategorive të veçanta të prodhimeve ushqimore.

(2) Informatat e detyrueshme plotësuese janë me qëllim që konsumatorit t'i sigurohen informata në lidhje me llojet e veçanta ose kategoritë e prodhimeve ushqimore, me ç'rast duhet të merret parasysh progresi teknik, proceset shkencore zhvillimore, mbrojtja e shëndetit të konsumatorëve dhe përdorimi i sigurt i ushqimit.

Neni 29-gj

(1) Informatat e detyrueshme për ushqimin duhet të jenë të arritshme dhe lehtë të lexueshme.

(2) Në rast të ushqimit paraprakisht të paketuar ose ushqimit në paketim origjinal, informatat obligative duhet të gjenden drejtpërdrejt në ambalazhin.

(3) Drejtori i Agjencisë i përcakton informatat në lidhje me ushqimin që duhet të gjendet në shënimin e ushqimit, pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë."

Neni 5

Pas nenit 30 shtohet paragraf i ri 30-a si vijon:

"Neni 30-a

Pohime nutritive dhe shëndetësore

(1) Pohimet nutritive dhe shëndetësore nuk janë të detyrueshme, por nëse shfrytëzohen në qëllime komerciale në shënimin, prezantimin apo reklamimin është e nevojshme t'i plotësojnë kërkesat për shfrytëzimin e pohimeve nutritive dhe shëndetësore dhe kushtet për theksimin e tyre.

(2) Pohimet e përgjithshme shëndetësore, si dhe pohimet shëndetësore për zvogëlimin e rrezikut nga sëmundja dhe pohimet shëndetësore të cilat kanë të bëjnë me rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve dhe shëndetin e tyre mund të paraqiten në qëllime komerciale në shënimin, prezantimin apo reklamimin e prodhimeve vetëm nëse janë lejuar nga Agjencia.

(3) Kërkesat për lejimin e pohimeve shëndetësore gjatë shënimit, prezantimit dhe reklamimit në qëllime komerciale mund të kenë të bëjnë me ushqimin e plotë të prodhuar apo importuar dhe të vënë në qarkullim në Republikën e Maqedonisë.

(4) Agjencia mund të kryejë ndryshim, revokim të përkohshëm dhe/apo revokim të plotë të lejimit të pohimit shëndetësor, nëse ka ndryshim në njohuritë shkencore dhe provat.

(5) Për lejimin e pohimeve shëndetësore operatorët me ushqim dorëzojnë kërkesë me dokumentacion shoqërues te Agjencia.

(6) Agjencia pas pranimit të kërkesës së dorëzuar në mënyrë të rregullt në afat prej gjashtë deri në dymbëdhjetë muaj vendos për lejimin e të njëjtës.

(7) Drejtori i Agjencisë për lejimin e pohimeve shëndetësore formon Komision për Pohime Shëndetësore, i cili i shqyrton kërkesat e operatorëve me ushqim për shfrytëzimin e pohimeve shëndetësore gjatë shënimit, prezantimit dhe reklamimit të ushqimit në qëllime komerciale dhe jep propozim për lejim apo propozim për refuzim të kërkesave te drejtori i Agjencisë.

(8) Komisioni nga paragrafi (7) i këtij neni është përbërhet prej pesë anëtarëve, prej të cilëve tre persona janë nga radhët e të punësuarve në Agjenci dhe dy ekspertë të jashtëm nga institucionet shkencore në varësi nga lloji i pohimit shëndetësor, me ç'rast në mënyrë të detyrueshme njëri nga ekspertët e jashtëm duhet të jetë përfaqësues i sektorit shëndetësor.

(9) Anëtarët e Komisionit nga paragrafi (7) i këtij neni kanë të drejtë për kompensim të shpenzimeve për punën në Komision. Lartësia e kompensimit përcaktohet sipas numrit të lëndëve, vëllimit të lëndës dhe kohës së nevojshme për ekspertizën në lidhje me kërkesën e parashtruar.

(10) Nëse operatori me ushqim dorëzon kërkesë për lejim të pohimit shëndetësor i cili është lejuar apo nuk është lejuar nga ana e Komisionit Evropian, Komisioni nga paragrafi (7) i këtij neni, jep propozim për lejimin apo moslejimin e kërkesës dhe kryen vërtetimin e të njëjtës.

(11) Agjencia për pohimet e lejuara dhe të palejuara shëndetësore mban regjistër për pohime të lejuara dhe të palejuara shëndetësore.

(12) Lartësia e shpenzimeve për lejimin e pohimeve shëndetësore përcaktohen në varësi nga koha e nevojshme për shqyrtimin e dokumentacionit ndaj kërkesës dhe ekspertizës profesionale dhe janë në ngarkim të parashtruesit të kërkesës.

(13) Drejtori i Agjencisë e përcakton mënyrën e punës së Komisionit për Pohime Shëndetësore, procedurën për lejimin e pohimeve shëndetësore, mënyrën e mbajtjes së regjistrit të pohimeve të lejuara dhe të palejuara shëndetësore, mënyrën dhe procedurën për lejimin, formën dhe formularin e kërkesës, dokumentacionin e nevojshëm, lartësinë e shpenzimeve në procedurën dhe mënyrën e rruajtjes së informatave posaçërisht informatat të cilat duhet të konsiderohen për pronësi intelektuale dhe mënyrën e tyre të ruajtjes dhe evidentimit, me pëlqim të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(14) Drejtori i Agjencisë në pajtim me ministrin e Shëndetësisë i përcakton kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për shfrytëzimin e pohimeve nutritive dhe shëndetësore gjatë shënimit, reklamimit dhe prezantimit të ushqimit në qëllime komerciale dhe kushte për theksim. "

Neni 6

Në nenin 31 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:

"(2) Për shkak të plotësimit të obligimeve nga paragrafi 1 operatorët me ushqim me doemos duhet të mbajnë evidencë adekuate në pajtim me këtë ligj dhe me kërkesë të personave të autorizuar gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese të bëjnë të arritshme, gjatë së cilës janë përgjegjës për vërtetësinë e të dhënave të cilët ua kanë vënë në këqyrje personave të autorizuar gjatë kryerjes e mbikëqyrjes inspektuese.

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4).

Neni 7

Në nenin 33 në paragrafin (3) pas fjalës "nëse" shtohen fjalët: "merr apo ka rezultat laboratorik për mosharmonizim me kërkesat për siguri të ushqimit apo".

Neni 8

Në nenin 34 në paragrafin (3) pas fjalës "nëse" shtohen fjalët: "merr apo ka rezultat laboratorik për mosharmonizim me kërkesat për siguri të ushqimit për kafshë apo".

Neni 9

Në nenin 49 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Agjencia mban regjistër të të gjitha objekteve të operatorëve me ushqim me prejardhje joshtazore të cilët kryejnë prodhim të ushqimit, veprimtari hotelierie dhe shpërndarje, transport, magazinim dhe shitje me pakicë të ushqimit dhe objekte për prodhimtari, përpunim dhe shpërndarje të lëndëve dhe materialeve që vijnë në kontakt me ushqimin."

Paragrafi (2) shlyhet.

Paragrafët (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë (2), (3) dhe (4).

Paragrafi (6) shlyhet.

Neni 10

Në nenin 52 paragrafi (2) pas pikës 1) shtohet pikë e re 2) si vijon:

"2) operatori me ushqim gjatë punës tre herë ka shkaktuar sëmundje alimentare në tri vite të njëpasnjëshme;"

Pikat 2) dhe 3) bëhen pika 3) dhe 4).

Neni 11

Neni 54 ndryshohet si vijon:

"Shtesa në ushqim

(1) Operatori me ushqim mund të prodhojë dhe të vë në qarkullim shtesa të ushqimit të cilat i plotësojnë kërkesat e veçanta për sigurim vetëm me mendim të dhënë paraprakisht për prodhimin nga ana e Agjencisë. Secili prodhim i ri i cili bën pjesë në kategorinë e shtesave të ushqimit mund të vihet në qarkullim vetëm me mendim të dhënë paraprakisht nga Agjencia, se i plotëson kërkesat e veçanta për siguri.

(2) Agjencia mban regjistër të prodhimeve të cilat i plotësojnë kërkesat e veçanta për siguri si shtesa të ushqimit.

(3) Operatori me ushqim duhet të kërkojë nga Agjencia mendim për harmonizim me kërkesat e përcaktuara për përbërjen dhe shënimin e secilit prodhim i cili ka për qëllim ta vë në qarkullim në tregun në Republikën e Maqedonisë gjatë prodhimit apo importit të shtesave të ushqimit. Operatori me ushqim për kërkesën e parashtruar për marrjen e mendimit paguan kompensim për mendimin në lartësi të shpenzimeve të bëra reale të nevojshme për lëshimin e tij.

(4) Drejtori i Agjencisë në pajtim me ministrin e Shëndetësisë i përcakton kërkesat e veçanta për siguri të shtesave të ushqimit, e përcakton mënyrën e shënimit, informatat plotësuese të domosdoshme të lidhura me cilësitë e shtesave të ushqimit, sasinë, formën dhe llojin e vitaminave dhe mineraleve dhe substancave tjera të caktuara, me pëlqim të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(5) Drejtori i Agjencisë e përcakton mënyrën dhe procedurën për dhënien e mendimit, formën dhe përmbajtjen e kërkesës, dokumentacionin e nevojshëm dhe lartësinë e shpenzimeve në procedurën për dhënien e mendimit me kërkesë të palës, për prodhimtari dhe import të shtesave të ushqimit, si dhe formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit nga paragrafi (2) i këtij neni, me pëlqim të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë."

Neni 12

Pas nenit 54 shtohen dy nene të reja 54-a dhe 54-b si vijojnë:

"Neni 54-a

Ushqim për përdorim të veçantë nutritiv

"(1) Operatori me ushqim mund të prodhojë dhe të vë në qarkullim ushqim për përdorim të veçantë nutritiv, të cilat i plotësojnë kërkesat e veçanta për siguri vetëm me mendim të dhënë paraprakisht për prodhimin nga ana e Agjencisë. Secili prodhim i ri i cili bën pjesë në kategorinë e ushqimit për përdorim të veçantë nutritiv mund të vihet në qarkullim vetëm me mendim të dhënë paraprakisht nga Agjencia, se i plotëson kërkesat e veçanta për siguri.

(2) Agjencia mban regjistër të prodhimeve të cilat i plotësojnë kërkesat e veçanta për siguri si ushqim për përdorim të veçantë nutritiv.

(3) Operatori me ushqim duhet të kërkojë nga Agjencia mendim për harmonizim me kërkesat e përcaktuara për përbërjen dhe shënimin dhe kërkesat e veçanta për siguri të secilit prodhim i cili ka për qëllim ta vë në qarkullim në tregun në Republikën e Maqedonisë gjatë prodhimit apo importit të ushqimit për përdorim të veçantë nutritiv. Operatori me ushqim për kërkesën e parashtruar për marrjen e mendimit paguan kompensim për mendimin në lartësi të shpenzimeve të bëra reale të nevojshme për lëshimin e tij.

(4) Drejtori i Agjencisë në pajtim me ministrin e Shëndetësisë i përcakton kërkesat e veçanta për siguri të ushqimit për përdorim të veçantë nutritiv, e përcakton përbërjen dhe mënyrën e shënimit, informatat plotësuese të domosdoshme të lidhura me cilësitë e ushqimit për përdorim të veçantë nutritiv, sasinë, formën dhe llojin e vitaminave dhe mineraleve dhe substancave tjera të caktuara në ushqimin, me pëlqim të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(5) Drejtori i Agjencisë e përcakton mënyrën dhe procedurën për dhënien e mendimit, formën dhe përmbajtjen e kërkesës, dokumentacionin e nevojshëm dhe lartësinë e shpenzimeve në procedurën për dhënien e mendimit me kërkesë të palës, për prodhimtari dhe import të ushqimit për përdorim të veçantë nutritiv, si dhe formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit nga paragrafi (2) i këtij neni, me pëlqim të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Neni 54-b

Ushqim i pasuruar

(1) Operatori me ushqim mund të prodhojë dhe të vë në qarkullim ushqim të pasuruar apo ushqim të cilit i janë shtuar vitamina dhe minerale, i cili i plotëson kërkesat e veçanta për siguri dhe kërkesat për përbërjen dhe shënimin, vetëm me mendim të dhënë paraprakisht për prodhimin nga ana e Agjencisë. Secili prodhim i ri i cili bën pjesë në grupin e ushqimit të pasuruar apo ushqim të cilit i janë shtuar vitamina dhe minerale mund të vihet në qarkullim vetëm me mendim të dhënë paraprakisht nga Agjencia, se i plotëson kërkesat e veçanta për siguri për përbërjen dhe shënimin.

(2) Agjencia mban regjistër të prodhimeve të cilat i plotësojnë kërkesat veçanta për siguri si ushqim i pasuruar apo ushqim të cilit i janë shtuar vitamina dhe minerale.

(3) Operatori me ushqim duhet të kërkojë nga Agjencia mendim për harmonizimin me kërkesat e përcaktuara për përbërjen dhe shënimin dhe kërkesat e veçanta për siguri të secilit prodhim i cili ka për qëllim ta vë në qarkullim në tregun në Republikën e Maqedonisë gjatë prodhimit apo importit të ushqimit të pasuruar përkatësisht/apo ushqimit të cilit i janë shtuar vitamina dhe minerale. Operatori me ushqim për kërkesën e parashtruar për marrjen e mendimit paguan kompensim për mendimin në lartësi të shpenzimeve të bëra reale të nevojshme për lëshimin e tij.

(4) Drejtori i Agjencisë në pajtim me ministrin e Shëndetësisë i përcakton kërkesat e veçanta për siguri dhe kërkesat për përbërjen dhe mënyrën e shënimit të ushqimit të pasuruar përkatësisht ushqimit të cilit i janë shtuar vitamina dhe minerale; informatat të detyrueshme plotësuese të lidhura me cilësitë e ushqimit të pasuruar, e përcakton sasinë, formën dhe llojin e vitaminave dhe mineraleve të cilat mund t'i shtohen ushqimit, me pëlqim të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(5) Drejtori i Agjencisë e përcakton mënyrën dhe procedurën për dhënie e mendimit, formën dhe përmbajtjen e kërkesës, dokumentacionin e nevojshëm dhe lartësinë e shpenzimeve në procedurën për dhënie e mendimit me kërkesë të palës, për prodhimtari dhe import të ushqimit të pasuruar apo ushqim të cilit i janë shtuar vitamina dhe minerale, si dhe formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit nga paragrafi (2) i këtij neni, me pëlqim të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.”

Neni 13

Në nenin 57 në paragrafët (5), (6), (7), (8) dhe (9) fjalët: “ujë mineral” zëvendësohen me fjalët: “ujë mineral natyror, ujë burimorë dhe ujë tjetër i paketuar”.

Neni 14

Në nenin 58 në paragrafin (4) pas fjalës “kohëzgjatjen” shtohet fjalët: “formën dhe përmbajtjen e kërkesës,”.

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:

“(5) Agjencia vendos sistem për monitorim të aditivëve, enzimeve dhe aromave të cilat përdoren në prodhimin e ushqimit, të prodhuara apo importuara në Republikën e Maqedonisë.”

Pas paragrafit (5) i cili bëhet paragraf (6) shtohet paragraf i ri (7) si vijon:

“(7) Drejtori i Agjencisë, me pëlqim të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë i përcakton:

- listat e aditivëve të lejuar të cilët përdoren në prodhimin e ushqimit,
- listat e enzimeve të lejuara për ushqim,
- listat e aromave të lejuara për ushqim,
- kushtet për përdorimin e aditivëve, enzimeve dhe aromave të cilat përdoren në industrinë ushqyese,
- mënyrën e shënimit të aditivëve, enzimeve dhe aromave dhe
- mënyrën dhe metodologjinë e mbikëqyrjes së aditivëve, enzimeve dhe aromave.”

Neni 15

Pas nenit 58 shtohet nen i ri 58-a si vijon:

“Neni 58 – a Mjete ekstraktive

(1) Operatorët me ushqim të cilët prodhojnë dhe vënë në qarkullim mjete ekstraktive duhet t'i plotësojnë dispozitat e këtij ligji dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, në kuptim të kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta për siguri të ushqimit.

(2) Operatori me ushqim parashtron kërkesë për autorizim të prodhimit të ri i cili bën pjesë në grupin e mjeteve ekstraktive të Agjencia. Operatori me ushqim për kërkesën e parashtruar për autorizim paguan kompensim për autorizim në lartësi të shpenzimeve të bëra reale të nevojshme për lëshimin e tij.

(3) Drejtori i Agjencisë e përcakton procedurën për autorizim, kohëzgjatjen e tij, formën dhe përmbajtjen e kërkesës, dokumentacionin e nevojshëm dhe lartësinë e shpenzimeve për procedurën për autorizim.

(4) Drejtori i Agjencisë i përcakton kërkesat e veçanta për mjetet ekstraktive të cilat mund të përdoren në prodhimin e ushqimit dhe pjesë përbërëse të ushqimit, kushtet për përdorimin e tyre në kuptim të procesit për prodhim të kategorisë ushqim dhe nivelet e lejuara maksimale të mbetjeve të mjeteve ekstraktive në prodhimet e fundit dhe nivelet e lejuara maksimale të mbetjeve të

mjeteve ekstraktive në aromat të cilat merren nga burimet natyrore të aromës, me pëlqim të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(5) Drejtori i Agjencisë e publikon listën e mjeteve të lejuara ekstraktive në faqen zyrtare të Agjencisë.”

Neni 16

Në nenin 59 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

“(3) Agjencia vendos sistem për monitorim të prodhimeve dhe materialeve që vijnë në kontakt me ushqimin, të prodhuara ose importuara në Republikën e Maqedonisë.

(4) Subjekti afarist duhet të kërkojë nga Agjencia mendim apo leje për harmonizim me kërkesat e përcaktuara për prodhimet dhe materialet që vijnë në kontakt me ushqimin materialet të cilat kanë për qëllim t'i vënë në qarkullim në tregun në Republikën e Maqedonisë, me qëllim të mbikëqyrjes së sigurisë së përdorimit të këtyre prodhimeve dhe materialeve që vijnë në kontakt me ushqimin. Subjekti afarist për kërkesën e parashtruar për marrjen e mendimit apo lejes paguan kompensim për mendimin apo lejimin në lartësi të shpenzimeve të bëra reale të nevojshme për lëshimin e tij.”

Në paragrafin (3) i cili bëhet paragrafi (5), pas alinesë 4 shtohet aline e re 5 si vijon:

“– kërkesat e veçanta për siguri të prodhimeve dhe materialeve të ricikluara plastike që vijnë në kontakt me ushqim, procedura për lejim të proceseve të riciklimit të prodhimeve dhe materialeve plastike që vijnë në kontakt me ushqimin dhe shënimin e prodhimeve dhe materialeve të ricikluara plastike që vijnë në kontakt me ushqimin,”

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6) si vijon:

“(6) Drejtori i Agjencisë e përcakton procedurën për dhënie e mendimit dhe/apo lejes, formën dhe përmbajtjen e kërkesës, dokumentacionin e nevojshëm dhe lartësinë e shpenzimeve në procedurë për autorizim dhe lartësinë e shpenzimeve në procedurën për dhënie e mendimit dhe/apo lejes me kërkesë të palës, për prodhimtari dhe import të prodhimeve dhe materialeve që vijnë në kontakt me ushqimin, me pëlqim të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.”

Neni 17

Pas nenit 59 shtohet nen i ri 59-a si vijon:

“Neni 59 – a

Shpenzimet për procedurat e përcaktuara në nenet 13, 55, 56, 57 dhe 58 nga Ligji për siguri të ushqimit dhe nenet 29-g i përcaktuar në nenin 4 të këtij ligji, neni 30-a i përcaktuar në nenin 5 të këtij ligji, neni 54 i përcaktuar në nenin 11 të këtij ligji, neni 54-a dhe 54-b të përcaktuara në nenin 12 të këtij ligji, neni 58-a i përcaktuar në nenin 15 të këtij ligji dhe neni 59 paragrafi (6) i përcaktuar në nenin 16 të këtij ligji, janë në ngarkim të operatorëve me ushqim dhe janë të hyra personale të Agjencisë dhe të njëjtat do të paguhen në llogari të Agjencisë.”

Neni 18

Në nenin 64 paragrafi (6) fjalët: “për kafshë” zëvendësohen me fjalët: “me prejardhje shtazore”.

Neni 19

Në nenin 70 pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7) si vijon:

“(7) Agjencia mund të miratojë edhe program të veçantë për kontroll dhe parandalim të rreziqeve të veçanta fizike, kimike dhe biologjike në lloje të caktuara apo kategori të ushqimit.”

Paragrafi (7) bëhet paragraf (8).

Neni 20

Në nenin 72 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

“(4) Drejtori i Agjencisë me pëlqim të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë më afër i përcakton mënyrën e kryerjes së kontrolleve zyrtare dhe procedurat për mbikëqyrje të zoonozave dhe shkaktues të zoonozave si dhe infeksione dhe intoksikime të caktuara alimentare, masat të cilat ndërmerren në rast të dyshimit dhe konstatimit pozitiv të prezencës së zoonozave dhe shkaktues të zoonozave dhe infeksione dhe intoksikime të caktuara alimentare në pajtim me gjendjen epidemiologjike dhe epizootologjike, kërkesat dhe kushtet e përgjithshme dhe të veçanta dhe aktivitetet të cilat duhet t'i plotësojnë dhe zbatojnë operatorët me ushqim për parandalimin dhe eliminimin e dukurisë së zoonozave dhe infeksioneve dhe intoksikimeve alimentare, masat për parandalim, kontroll dhe eradicim të zoonozave dhe infeksioneve dhe intoksikimeve alimentare dhe mënyrën e kryerjes së kontrolleve zyrtare të salmonelës dhe zoonozave tjera si dhe infeksione dhe intoksikime të caktuara alimentare.”

Neni 21

Në nenin 77 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

“(5) Agjencia vendos dhe zbaton kontroll të brendshëm, vendos dhe zbaton revizion të brendshëm të kontrolleve zyrtare dhe merr masa përkatëse në varësi nga rezultatet me qëllim të përcaktimit nëse janë arritur qëllimet e këtij ligji dhe dispozitat nga sfera e mbrojtjes shëndetësore dhe mirëqenies së kafshëve, ushqimit për kafshë dhe rregulla tjera në kompetencë të Agjencisë.”

Revizioni i brendshëm i kontrolleve zyrtare zbatohen në mënyrë të pavarur, profesionale dhe transparente.

Pas paragrafit (5) shtohen pesë paragraf të rinj (6), (7), (8), (9) dhe (10), si vijojnë:

“(6) Me qëllim të mbikëqyrjes së pavarur të revizionit të brendshëm të kontrolleve zyrtare, drejtori i Agjencisë formon Komitet për Revizion të Brendshëm të Kontrolleve Zyrtare të përbërë nga pesë anëtarë, nga të cilët dy anëtarë janë nga radhët e të punësuarve në Agjenci dhe tre anëtarë të jashtëm të cilët kanë njohuri dhe përvojë nga sfera e standardëve për revizion të brendshëm dhe legjislacioni.

(7) Për revizionin e kryer të brendshëm të kontrolleve zyrtare Komiteti për Revizion të Brendshëm të Kontrolleve Zyrtare dorëzon raport me rekomandime të përcaktuara nga drejtori i Agjencisë.

(8) Anëtarët e jashtëm të Komitetit për Revizion të Brendshëm të Kontrolleve Zyrtare kanë të drejtë të kompensimit të shpenzimeve për pjesëmarrje në punën e Komitetit.

(9) Kompensimi për shpenzimet për pjesëmarrje të anëtarëve të jashtëm të Komitetit për Revizion të Brendshëm të Kontrolleve Zyrtare përcaktohet në bazë të kohës së nevojshme për zbatimin e revizionit.

(10) Drejtori i Agjencisë e përcakton:

- mënyrën dhe procedurën për zbatimin e kontrollit të brendshëm në Agjenci,
- mënyrën dhe procedurën për zbatimin e revizionit të brendshëm të kontrolleve zyrtare,
- mënyrën dhe procedurën për formim dhe punë të Komitetit për Revizion të Brendshëm të Kontrolleve Zyrtare dhe
- lartësinë e kompensimit për shpenzimet për pjesëmarrje të anëtarëve të jashtëm të Komitetit për Revizion të Brendshëm të Kontrolleve Zyrtare, me pëlqim paraprakisht të marrë nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë. “

Neni 22

Në nenin 79 pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rinj (5) dhe (6), si vijojnë:

“(5) Laboratorët nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni, gjatë kryerjes së hulumtimeve laboratorike dhe analizave të ushqimit dhe ushqimit për kafshët si dhe materialet dhe lëndët që vijnë në kontakt me ushqimin nëse marrin rezultat me të cilin përcaktohet jo harmonizim me kërkesat për siguri të ushqimit dhe ushqimit për kafshë si dhe materialet dhe lëndët që bien në kontakt me ushqimin, janë të detyruar menjëherë, kurse më së voni në afat prej 24 orësh, ta dorëzojnë informatën për rezultatin e marrë te Agjencia.

(6) Laboratorët nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni, gjatë kryerjes së analizave laboratorike të ushqimit nëse marrin rezultat me të cilin përcaktohet mosharmonizim me kërkesat për siguri të ushqimit në raport të kriterëve mikrobiologjike, janë të detyruar menjëherë, kurse më së voni në afat prej 24 orësh, ta dorëzojnë informatën për rezultatin e marrë te Agjencia dhe te Ministria e Shëndetësisë.”

Neni 23

Në nenin 83 në paragrafin (1) fjalët: “gjendja shëndetësore,” shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

“Operatori me ushqim është i detyruar të sigurojë në biznesin me ushqim të punojnë persona të cilët i plotësojnë kushtet në pikëpamje të gjendjes shëndetësore, kurse kontrollin shëndetësor për përcaktimin e të njëjtës kryhen në pajtim me dispozitat nga sfera e mbrojtjes nga sëmundje ngjitëse.”

Neni 24

Në nenin 87 paragrafi (3) në pikën 2) fjala “ose” zëvendësohet me presje.

Neni 25

Në nenin 88 në paragrafin (1) pas fjalës “kontrolle” shtohen fjalët: “gjatë importit”, kurse fjala “importuara” shlyhet.

Në paragrafin (3) fjala “inspektues” zëvendësohet me fjalën “inspektues”, kurse fjalët: “për import të ushqimit për kafshë dhe ushqimit të operatorit, ose vende tjera nga zinxhiri i ushqimit për kafshë dhe ushqimit.” zëvendësohen me fjalët: “e operatorëve të cilët kryejnë import të ushqimit dhe ushqimit për kafshë, ose vende të tjera nga zinxhiri i ushqimit dhe ushqimit për kafshë.”

Në paragrafin (4) në pikën 1) fjalët: “vendosura në” shlyhen, kurse pas fjalës “janë” shtohet fjala “në”.

Në pikën 2) fjalët: “zona të zhvilluara industriale teknologjike dhe depot e lira” zëvendësohen me fjalët: “depot në zonat e lira, depot e lira dhe depot doganore”.

Paragrafi (6) ndryshon si vijon:

“Në bazë të rrezikut të njohur ose rrezikut i cili paraqitet, Agjencia përgatit dhe azhurnon listë të ushqimit për kafshë dhe ushqimit me origjinë joshtazore, e cila duhet të jetë lëndë e intensitetit të rritur të kontrolleve zyrtare në vendin kufitar inspektues në hyrje të territorit të Republikës së Maqedonisë.”

Në paragrafin (7) fjalia hyrëse ndryshon si vijon:

“Me qëllim të azhurnimit të rregullt të listës nga paragrafi (6) të këtij neni, mes tjerash, merren parasysh edhe:”.

Në alinenë 4 lidhëza “dhe” në fund të fjalisë zëvendësohet me presje.

Në alinenë 5 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet aline e re 6 si vijon:

“ – informacionet të cilët janë rezultat të aktiviteteteve të Agjencisë për ushqim dhe veterinar “.

Paragrafi (10) ndryshohet si vijon:

“Drejtori i Agjencisë e përcakton mënyrën, procedurën dhe intensitetin e kryerjes së kontrolleve zyrtare gjatë importit të ushqimit dhe ushqimit për kafshë nga paragrafi (1) të këtij neni, formën dhe përmbajtjen e formularit për njoftim paraprak për arritjet e dërgesës dhe për përgatitjen e rezultateve nga kontrollet zyrtare, formën dhe përmbajtjen e listës nga paragrafi (6) të këtij neni, si dhe shpenzimet nga paragrafi (9) të këtij neni, me pëlqim paraprak të marrë nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.”

Neni 26

Në nenin 89 paragrafi (3) ndryshohet, si vijon:

"Kontrollet fizike kryhen në kushte dhe në vend i cili ka qasje te objektet për kontroll, me çka mundësohet zbatim i drejtë i hulumtimeve, përshtatje e numrit të ekzemplarëve të marrë në pajtim me menaxhimin me rrezik, si dhe menaxhim higjienik me ushqimin për kafshë dhe ushqimin. Me ekzemplarët duhet të menaxhohet në mënyrë me të cilën garantohet validiteti juridik, si dhe analitik. Pajisja dhe metodologjia për zbatimin e kontrollit fizik duhet të jenë adekuate për matje të vlerave kufitare të parametrave të përcaktuara me këtë ligj dhe dispozitat e miratuara në bazë të këtij ligji."

Neni 27

Në nenin 90 paragrafin (1) në pikën 2) fjalët: "natyra e dërgesave" zëvendësohet me fjalët: "lloji i ushqimit dhe ushqimit për kafshë".

Pas nenit (2) shtohet nen i ri (3) si vijon:

"(3) Drejtori i Agjencisë i përcakton kushtet më të afërta të cilat duhet t'i plotësojnë vendet e posaçme për hyrje nga paragrafi (1) pika 1) të këtij neni në këndvështrim të objekteve, pajisjes dhe kuadrit dhe shpall listë të vendeve të posaçme për hyrje në faqen zyrtare të Agjencisë, pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.“

Neni 28

Në nenin 91 në titull fjala "hamendje" zëvendësohet me fjalën "dyshim",

Në paragrafin (1) fjala "hamendje" zëvendësohet me fjalën "dyshim", ndërsa fjala "hamendja" zëvendësohet me fjalën "dyshimi".

Neni 29

Në nenin 92 paragrafi (1) në pikën 2) pas fjalës "qarkullim" shtohet presje dhe shtohen fjalët: "e vë nën mbikëqyrje", ndërsa fjalët: "është nën monitorim" zëvendësohen me fjalët: "nëse është e nevojshme".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Nëse ushqimi ose ushqimi për kafshë me origjinë joshatazore për të cilin është paraparë intensitet i kontrolleve zyrtare në pajtim me nenin 88 paragrafin (6) të këtij ligji nuk është prezantuar për kontroll zyrtar, ose nuk është prezantuar në pajtim me dispozitat e nenit 90 të këtij ligji, Agjencia menjëherë do të urdhërojë tërheqjen dhe vënie nën mbikëqyrje zyrtare të tij dhe do të urdhërojë asgjësim ose ridërgim në pajtim me nenin 93 të këtij ligji."

Në paragrafin (5) fjalët: "Kur nuk do të lejohet" zëvendësohen me fjalët: "Në rast se nuk është i lejuar".

Neni 30

Në nenin 93 paragrafin (1) në fjalinë hyrëse, fjala "nëse" zëvendësohet me fjalët: "vetëm nëse".

Në pikën 1) fjala "destinacioni" zëvendësohet me fjalët: "destinacioni i fundit".

Në pikën 2) fjala "e parë" zëvendësohet me fjalën "paraprake", fjala "njofton" zëvendësohet me fjalën "ka njoftuar", ndërsa pas fjalës "i ndryshëm" shtohen fjalët "nga vendi i prejardhjes".

Pika 3) zëvendësohet si vijon:

"kur vendi i destinacionit është i ndryshëm nga vendi i prejardhjes së dërgesës, organi kompetent i vendit të destinacionit e ka njoftuar Agjencinë për gatishmërinë e tij që ta pranojë dërgesën."

Në paragrafin (3) fjala "vërtetim" zëvendësohet me fjalët: "momenti i vërtetimit", ndërsa fjala "pranimi" zëvendësohet me fjalën "dërgesat".

Në paragrafin (4) pas fjalës "nuk" shtohen fjalët "do të kryhet", pas fjalës "e cila" shtohet fjala "tashmë", ndërsa pas fjalës "refuzuar" shtohen fjalët "gjatë hyrjes".

Neni 31

Në nenin 96 paragrafi (2) pika 1) ndryshohet si vijon:

"i njofton veterinerët zyrtarë dhe inspektorët shtetërorë për ushqim në kalim kufitar për hyrje të të gjitha dërgesave me ushqim dhe ushqim për kafshë të cilat arrijnë në kalimin kufitarë si dhe të mundësojë që të gjitha dokumentet e nevojshme tu qasen, ndërsa dërgesat i lirojnë vetëm pas përfundimit të kontrolleve me rezultate të kënaqshme".

Në paragrafin (3), fjalët: "sigurohet përcjellje" zëvendësohen me fjalët: "është ruajtur përcjellja".

Neni 32

Në nenin 97 në titull, fjala "Certifikata" zëvendësohet me fjalën "Dokumente".

Në paragrafin (1) pas fjalëve: "për import" presja shlyhet dhe shtohen fjalët "nëse është përcaktuar me dispozitat nga sfera e sigurisë së ushqimit dhe shëndetësisë veterinerë."

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Drejtori i Agjencisë i përcakton:

- llojet e ushqimit dhe ushqimit për kafshë për të cilat nevojitet certifikatë zyrtare,

- formularin dhe përmbajtjen e certifikatës që e shoqëron dërgesën gjatë importit të ushqimit dhe ushqimit për kafshë,

- kualifikimet dhe titullin e personit i cili e kryen certifikimin,

- mënyrat për përcaktimin e besueshmërisë së certifikimit, duke përfshirë edhe certifikimin elektronik,

- procedurat të cilat zbatohen gjatë tërheqjes dhe zëvendësimit të certifikatave,

- kërkesat për dërgesat të cilat ndahen në dërgesa më të vogla ose përzihen me dërgesa tjera dhe

- dokumentet të cilat duhet t'i shoqërojnë dërgesat pas kontrollit të kryer zyrtar, me pëlqimin e marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë."

Neni 33

Në nenin 103 numri "23 zëvendësohet me numrin "24".

Neni 34

Në nenin 104 në paragrafin (5), pas pikës 1) shtohet pikë e re 2) si vijon:

"2) lokacioni dhe pozita gjeografike e objekteve të cilat janë lëndë e kontrollimit."

Pikat 2) dhe 3) bëhen pika 3) dhe 4).

Neni 35

Në nenin 105 në paragrafin (3) shtohen fjalët:

"ndërsa të njëjtat paguhen në llogarinë e Agjencisë."

Neni 36

Në nenin 118 pas paragrafit (3) shtohet paragrafi (4), si vijon:

"(4) Veteriner zyrtar mund të jetë personi i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- është i moshës madhore,
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore,
- nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për ndalim të kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
- ka fituar të paktën 300 kredi sipas SETK ose ka kryer shkallën VII/1 nga sfera e mjekësisë veterinerë, që dëshmohet me vërtetim,
- ka pesë vjet përvojë pune në sferën adekuate,
- i plotëson kushtet tjera të përcaktuara në aktin për sistematizimin e vendeve të punës,
- posedon certifikatë të pranuar ndërkombëtare për punën me programe kompjuterike për punë në zyra, edhe atë njëhën nga këto në vijim:

- 1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - të kaluar;
- 2) Microsoft: MOS Word ose MOS Excell - të kaluar ose

- 3) ECDL: Core - të kaluar,
- ka marrë mendim pozitiv për përshtatshmëri për vendin e punës përmes dhënies së testit psikologjik dhe testit për integritet, në pajtim me dispozitat të cilat kanë të bëjnë me nëpunësit shtetërorë dhe
- ka licencë për inspektor nga sfera e kompetencës së shërbimit inspektues."

Paragrafët (4) dhe (5) bëhen paragrafë (5) dhe (6).

Neni 37

Në nenin 120 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë formon Këshill Nacional për sigurinë e ushqimit dhe ushqimit për kafshë (në tekstin e mëtejme: Këshilli Nacional) për sigurimin e përkrahjes shkencore dhe teknike të Agjencisë.

Pas paragrafit (1) shtohen tre paragrafë të rinj (2) dhe (3) si vijojnë:

"(2) Këshilli Nacional përbëhet nga kryetari dhe 19 anëtarë. Anëtarët janë përfaqësues nga:

- Agjencia për Ushqim dhe Veterinari,
- Fakulteti i Mjekësisë Shkup,
- Instituti për Epidemiologji dhe Biostatistikë,
- Instituti për Shëndet Publik i Republikës së Maqedonisë,
- Fakulteti i Farmacisë Shkup,
- Fakulteti për Mjekësi Veterinerë Shkup,
- Fakulteti për Shkenca Bujqësore dhe Ushqim Shkup,
- Instituti për Bujqësi Shkup,
- Instituti për Blegtori Shkup,
- Fakulteti Metalurgjik Teknologjik Shkup,
- Fakulteti Matematiko-Natyror Shkup (drejtimi biologji)

- Fakulteti Matematiko-Natyror Shkup (drejtimi kimi),
- Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave,

- Ministria e Shëndetësisë,
- Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor,

- Organizata e Konsumatorëve të Maqedonisë,
- Oda Ekonomike e Maqedonisë,
- Këshilli i Odave Ekonomike dhe
- Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore."

(3) Me Këshillin Nacional kryeson drejtori i Agjencisë."

Paragrafi (3) i cili bëhet paragraf (5) ndryshohet si vijon:

"(5) Këshilli Nacional jep këshilla shkencore dhe përkrahje shkencore dhe teknologjike lidhur me politikën nga sferat të cilat kanë ndikim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë mbi sigurinë e ushqimit dhe ushqimit për kafshë, shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve."

Pas paragrafit (5) shtohet paragrafi (6) si vijon:

"(6) Këshilli Nacional jep mendime të pavarura dhe rekomandime dhe bart informata për ekzistimin e rrezikut me qëllim që të rritet besimi i konsumatorëve, dhe të avancohet harmonizimi ndërmjet funksioneve të vlerësimit të rrezikut dhe bartjes së informatave për ekzistimin e rrezikut."

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (7), fjalët: "Struktura Organizative" zëvendësohen me fjalët: "Këshilli Nacional".

Në paragrafin (5) i cili bëhet paragraf (8), ndërsa fjalët "strukturat organizative" zëvendësohen me fjalët "Këshilli Nacional".

Në paragrafin (6) i cili bëhet paragraf (9), ndërsa fjalët "strukturat organizative" zëvendësohen me fjalët: "Këshilli Nacional".

Pas paragrafit (7) i cili bëhet paragraf (10) shtohen tre paragrafë të rinj (11), (12) dhe (13) si vijojnë:

"(11) Mjetet për aktivitetet e Këshillit Nacional nga paragrafi (1) i këtij neni sigurohen nga:

- Buxheti i Republikës së Maqedonisë dhe
- burime tjera të përcaktuara me ligj.

(12) Anëtarët e Këshillit Nacional kanë të drejtë për kompensim të shpenzimeve. Lartësia e Kompensimit për pjesëmarrje në punën e Këshillit Nacional përcaktohet varësisht nga koha e nevojshme për ekspertizë profesionale dhe prezencën e çdo individi në takimet e mbajtura.

(13) Drejtori i Agjencisë e përcakton lartësinë e kompensimit për pjesëmarrje në punën e Këshillit Nacional, me pëlqimin e marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë."

Neni 38

Pas nenit 120 shtohen pesë nene të reja 120-a, 120-b, 120-v, 120-g dhe 120-d si vijojnë:

"Neni 120-a

Rrjeti për grumbullimin e të dhënave dhe baza e të dhënave

(1) Agjencia vendos rrjet të institucioneve/organizatave si pjesë e sistemit për grumbullimin, përcaktimin dhe analizën e të dhënave shkencore dhe teknike lidhur me:

- a) konsumimin e ushqimit dhe ekspozimin e individëve në rreziqe nga konsumimi i ushqimit,
- b) incidencën dhe prevalencën e rreziqeve biologjike,
- v) kontaminentët e ushqimit dhe ushqimit për kafshë,
- g) mbetje nga preparatet veterinarë-mjekësore; dhe
- d) mbetje nga pesticidet.

(2) Të dhënat e grumbulluara dhe të përpunuara nga paragrafi (1) i këtij neni futen në bazë elektronike të të dhënave të cilën e udhëheq dhe e mban Agjencia.

(3) Agjencia i miraton qasje të të dhënave në bazë elektronike të të dhënave nga paragrafi (2) i këtij neni çdo anëtar i cili ka të drejtë të interesit të përcaktuar me ligj, duke përfshirë edhe shoqatat e konsumatorëve, duke siguruar me këtë rast fshehtësi dhe mbrojtje të atyre të dhënave në pajtim me rregullat për klasifikimin e informatave.

(4) Të dhënat e bazës elektronike të të dhënave nga paragrafi (2) i këtij neni mund të shfrytëzohen me kërkesën e dorëzuar paraprake, por ato nuk guxojnë të publikohen, nëse ekziston rrezik se të drejtat për mbrojtjen e të dhënave nuk do të zbatohen.

(5) Agjencia paguan kompensim për lëshimin e të dhënave nga paragrafi (4) i këtij neni të cilat duhet të jenë në lartësi të shpenzimeve të bëra reale për lëshimin e tyre.

(6) Drejtori i Agjencisë e përcakton përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së bazës elektronike të të dhënave si dhe lartësinë e kompensimeve për lëshimin e të dhënave me bazë elektronike të të dhënave, me pëlqimin e marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Neni 120-b

Kriteret për pjesëmarrje në rrjetin për grumbullimin e të dhënave

(1) Që të përfshihen në rrjetin për grumbullimin e të dhënave nga neni 120-a i këtij ligji institucionet/organizatat duhet të:

- të kryejnë punë shkencore, teknike dhe laboratorike nga sfera e sigurisë së ushqimit, ushqimit për kafshë dhe politikës veterinerë dhe fitosanitare,
- jenë persona juridikë me njësi adekuate organizative të cilat, në mënyrë të pavarur në kohë dhe në mënyrë efikase, mund t'i kryejnë detyrat e dhëna,
- të kenë nivel të lartë të profesionalizmit/kompetencës shkencore dhe teknike në një ose më shumë nga sferat në kompetencës së Agjencisë,
- të kenë kapacitet të mjaftueshëm që të marrin pjesë në rrjet dhe
- të sigurojnë kryerjen e aktiviteteve në pajtim me kriteret e harmonizuara për kualitet.

(2) Pjesëmarrësit në rrjetin për grumbullimin e të dhënave duhet të veprojnë pavarësisht nga ndikimet e jashtme dhe të mos kenë konflikt të interesit që vërtetohet me dorëzimin e Deklaratës për mosekzistimin e konfliktit të interesit në sferën në të cilën marrin pjesë në rrjet deri në grupin punues nga neni 120-v i këtij ligji. Deklarata për mosekzistimin e konfliktit të interesit ripërtërihet në fillim të çdo viti rrjedhës.

(3) Drejtori i Agjencisë më hollësisht i përcakton kriteret të cilat duhet t'i plotësojnë institucionet/organizatat që të marrin pjesë në rrjetin për grumbullimin e të dhënave nga neni 120-a të këtij ligji, me pëlqimin e marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Neni 120-v

Procedura për përfshirje në rrjetin për grumbullim të të dhënave

(1) Pjesëmarrësit në rrjetin për grumbullimin e të dhënave zgjidhen me Thirrje publike për tregimin e interesit të zbatuar nga grupi punues i formuar nga Këshilli Nacional (në tekstin e mëtejme: grupi punues).

(2) Zgjedhja e pjesëmarrësve kryhet në bazë të dëshmimeve të dorëzuara për plotësimin e kriterëve nga neni 120-b i këtij ligji për pjesëmarrje në rrjetin për grumbullimin e të dhënave.

(3) Grupi punues bën vlerësimin e plotësimit të kushteve nga institucionet/organizatat e paraqitura për çka përpilon procesverbal dhe të Këshilli Nacional dorëzon dokumentacion të kompletuar nga procedura për zgjedhje dhe propozon listë të kandidatëve për pjesëmarrës në rrjetin për grumbullimin e të dhënave.

(4) Këshilli Nacional e shqyrton dhe miraton listën nga paragrafi (3) i këtij neni pjesërisht ose plotësisht. Këshilli Nacional te Agjencia dorëzon listë përfundimtare të pjesëmarrësve me arsyetim.

(5) Këshilli Nacional mund të përfshijë pjesëmarrës nga rrjeti për grumbullimin e të dhënave nëse pohon se pjesëmarrësi nuk i plotëson kushtet dhe për këtë e njofton Agjencinë.

(6) Agjencia rregullisht e azhurnon listën e pjesëmarrësve në rrjetin për grumbullimin e të dhënave dhe e shpall në ueb faqen e Agjencisë.

Neni 120-g

Aktivitetet e rrjetit për grumbullimin e të dhënave

(1) Pjesëmarrësit në rrjetin për grumbullimin e të dhënave kryejnë grumbullimin, renditjen dhe analizën e të dhënave nga sferat e sigurisë së ushqimit, ushqimit për kafshë dhe politikës veterinerë dhe fitosanitare, veçanërisht lidhur me të dhënat nga neni 120-a paragrafi (1) të këtij ligji.

(2) Krahas aktiviteteve nga paragrafi (1) i këtij ligji, pjesëmarrësit në rrjetin për grumbullimin e të dhënave me kërkesë të Agjencisë mund të japin përkrahje në:

- përparimin dhe koordinimin gjatë përpunimit të metodologjive për vlerësimin e rrezikut,
- lehtësimin e qasjes të dhe këmbimin e të dhënave nga sferat e sigurisë së ushqimit, ushqimit për kafshë dhe politikës veterinerë dhe fitosanitare,
- vendosjen e procedurave për grumbullim sistemor, rregullimin dhe analizën e të dhënave nga sfera e sigurisë së ushqimit, ushqimit për kafshë dhe politikës veterinerë dhe fitosanitare dhe
- diseminimin e të dhënave dhe informatave nga sferat e sigurisë së ushqimit, ushqimit për kafshë dhe politikës veterinerë dhe fitosanitare.

(3) Pjesëmarrësit në rrjetin për grumbullimin e të dhënave mund të kryejnë kontroll të të dhënave nga paragrafi (1) i këtij neni, me qëllim që të kryejnë analizë dhe vlerësim të rrezikut në pajtim me nevojat e tyre.

(4) Drejtori i Agjencisë më hollësisht i përcakton aktivitetet e pjesëmarrësve në rrjetin për grumbullimin e të dhënave dhe aktivitetet të cilat mund të ndahen në rrjetin për grumbullimin e të dhënave, me pëlqimin e marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Neni 120-d

Platforma nacionale e ekspertëve

(1) Në procedurat e vlerësimit të rrezikut Agjencia mund të shfrytëzojë ndihmë profesionale nga ekspertët nga sferat e sigurisë së ushqimit, ushqimit për kafshë dhe politikës veterinerë dhe fitosanitare.

(2) Agjencia mban dhe rregullisht azhurnon listë të ekspertëve nga sferat e sigurisë së ushqimit, ushqimit për kafshë dhe politikës veterinerë dhe fitosanitare që e formojnë Platformën Politike të ekspertëve nga sfera e sigurisë së ushqimit, ushqimit për kafshë, shëndetësisë veterinerë, preparateve mjekësore veterinerë dhe kualitetit të prodhimeve bujqësore (në tekstin e mëtejme: Platforma nacionale).

(3) Pjesëmarrës në Platformën nacionale mund të jenë:

- personat profesionalë të punësuar në institucionet e përfshira në Këshillin Nacional,
- personat profesionalë të punësuar në institucionet/organizatat pjesëmarrëse në rrjetin për grumbullimin e të dhënave ose
- persona tjerë profesionistë të cilët punojnë në sferat e sigurisë së ushqimit, ushqimit për kafshë dhe politikës veterinerë dhe fitosanitare.

(4) Personat nga paragrafi (3) i këtij neni duhet të kenë të paktën tetë vite përvojë pune, të jenë punëtorë të dalluar në profesion, të kenë botuar punime shkencore nga sfera për të cilën janë thirrur, të jenë të punësuar të rregullt në institucionet pjesëmarrëse në Platformën Nacionale.

(5) Personat nga paragrafi (3) i këtij neni zgjidhen me anë të Thirrjes publike për të treguar interes të zbatuar nga grupi punues i formuar nga drejtori i Agjencisë.

(6) Zgjedhja e pjesëmarrësve kryhet në bazë të dëshmimeve të dorëzuara për plotësimin e kriterëve nga paragrafi (4) i këtij neni për pjesëmarrje në Platformën nacionale.

(7) Grupi punues nga paragrafi (5) i këtij neni bën vlerësimin e plotësimit të kushteve nga kandidatët e paraqitur për çka përpilon procesverbal dhe te drejtori i Agjencisë dorëzon dokumentacion të plotë nga procedura për zgjedhje dhe propozon listë të kandidatëve pjesëmarrës në Platformën nacionale.

(8) Drejtori i Agjencisë e shqyrton dhe miraton listën nga paragrafi (7) i këtij neni pjesërisht ose plotësisht.

(9) Nëse përcaktohet se pjesëmarrësi në Platformën nacionale nuk i plotëson kriteret nga paragrafi (4) i këtij neni përjashtohet nga lista nga paragrafi (7) i këtij neni.

(10) Agjencia mban dhe rregullisht e azhurnon listën e pjesëmarrësve në Platformën nacionale dhe e shpall në ueb faqen e Agjencisë.

(11) Mjetet për aktivitetet e pjesëmarrësve në Platformën nacionale nga paragrafi (2) i këtij neni sigurohen nga:

- Buxheti i Republikës së Maqedonisë dhe
- burimet tjera të përcaktuara me ligj.

(12) Pjesëmarrësit në Platformën nacionale nga paragrafi (3) i këtij neni kanë të drejtë për kompensim të shpenzimeve për punën e Platformës nacionale. Lartësia e kompensimit përcaktohet varësisht nga koha e nevojshme për ekspertizë profesionale dhe prezencë të çdo individi në takimet e mbajtura.

(13) Drejtori i Agjencisë e përcakton formën dhe përmbajtjen e kërkesës për përfshirje në listën e Platformës nacionale dhe kriteret më të afërta për zgjedhje, si dhe lartësinë e kompensimit për punë të pjesëmarrësve në Platformën nacionale, me pëlqimin e marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë."

Neni 39

Në nenin 123 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si vijon:

"(3) Inspektorati Shtetëror për Bujqësi, në pajtim me nenin 26 të këtij ligji për punët të cilat i kryen në prodhimin primar është i obliguar për evidencat adekuate të cilat i mban për prodhuesit, respektivisht operatorët, me kërkesë të Agjencisë të dorëzojë dokumente, shkresa dhe të dhëna nga evidenca adekuate në afat prej dhjetë ditësh, ndërsa me përjashtim për punë urgjente dhe të paprolongueshme në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

Neni 40

Në nenin 129 në paragrafin (1) fjalët: "nga nenet 131 dhe 132" zëvendësohen me fjalët: "neni 131".

Pas paragrafit (8) shtohet paragrafi i ri (9) si vijon:

"(9) Nëse personi i autorizuar gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së sërishme inspektuese përsëri përcakton parregullsi te personi i njëjtë, respektivisht subjekti ku një herë është zbatuar edukim për parregullsinë e tillë drejtpërdrejt ngre procedurë për barazim, respektivisht parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje."

Paragrafi (9) bëhet paragraf (10).

Neni 41

Neni 131 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 600 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar, nëse:

1) paketimi i ushqimit të dedikuar për vënie në qarkullim është shënuar në mënyrë që nuk është mjaft e qartë (neni 29 paragrafi (2)).

2) nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për prodhim primar dhe kërkesat e veçanta higjienike të dhëna në këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji (neni 44 paragrafi (1));

3) nuk është regjistruar te Agjencia dhe nuk i plotëson rregullat nga sfera e shëndetësisë veterinerë (neni 65 paragrafi (1) pika 1);

4) fut kafshë koha e tajitjes së prodhimeve mjekësore veterinarë të aplikuara të të cilave nuk është respektuar (neni 65 paragrafi (1) pika 2 nënpika a));

5) fut kafshë ose prodhime me origjinë shtazore të cilat përmbajnë mbetje të cilat e tejkalojnë nivelin e lejuar të gjurmëve të substancave të ndaluara gjatë prodhimeve (neni 65 paragrafi (1) pika 2 nënpika b));

6) nuk u përmbahet afateve të përcaktuara për kadencë gjatë përdorimit të preparateve mjekësore veterinarë të cilat mund të barten në ushqim nga prodhimet me origjinë shtazore (neni 65 paragrafi (3));

7) në mënyrë rrjedhëse nuk azhurnon dhe nuk mban evidencë për zbatimin e preparateve mjekësore-veterinarë dhe ushqimit të medikuar për kafshë të kafshët të cilat janë në pronësi të tij, e prodhimet e të cilave janë dedikuar për ushqimin e njerëzve (neni 65 paragrafi (4));

8) i dërgon për therje kafshët e dedikuara për therje, pa dokument të pronarit/prodhuesit se kafshët nuk janë trajtuar me substanca të ndaluara ose të palejuara, ndërsa në rast të trajtimit me preparate mjekësore/veterinarë se ka kaluar koha e karencës (neni 65 paragrafi (5));

9) lëshon në qarkullim prodhime me origjinë shtazore të cilat janë dedikuar për ushqim të njerëzve, të cilat përmbajnë ose përmbajnë në sasi më të larta se mbetjet e lejuara ose kontaminantë tjerë që janë të dëmshëm për shëndetin e njerëzve (neni 65 paragrafi (6));

10) të punësuarit në biznesin me ushqim nuk i plotësojnë kushtet e përcaktuara me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji lidhur me përgatitjen profesionale, si dhe njohuritë themelore për higjienën e ushqimit në pajtim me rregullat e praktikës së mirë higjienike, si dhe për mbrojtjen e mjedisit jetësor (neni 83 paragrafi (1));

11) ther kafshë jashtë thertores pa e informuar paraprakisht organin kompetent dhe pa pasur kujdes në rregullat për mirëqenie të kafshëve (neni 113 paragrafi (1));

12) nuk e njofton menjëherë Agjencinë për ekzistimin e dyshimit të sëmundjes të kafshëve ose për problem gjatë prodhimit ose përpunimit të ushqimit dhe menjëherë nuk e ndërpret përdorimin e furnizimit me ushqim (neni 114 paragrafi (2) pika 1);

13) nuk e respekton periudhën e tajitjes pas aplikimit të prodhimeve mjekësore-veterinarë ose biologjike dhe përdorimin e aditivëve ose premikseve të medikuara në ushqimin për kafshë (neni 114 paragrafi (2) pika 2);

14) nuk i ndihmon organit kompetent gjatë kryerjes së obligimeve të tij (neni 114 paragrafi (2) pika 3);

15) nuk e njofton organin kompetent para gjuajtjes dhe nuk e jep për kontroll në kohë dhe në vend të theksuar nga organi kompetent për marrjen e certifikatës veterinarë shëndetësore (neni 114 paragrafi (2) pika 4) dhe

16) lëshon në qarkullim prodhimet e veta jashtë përjashtimeve për aktivitetet të lokalizuar (neni 116 paragrafi (4)).

(2) Gjohë në shumë prej 300 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në person juridik, për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Gjohë në shumë prej 200 eurosh në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet edhe personit fizik për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 42

Neni 132 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjohë në shumë prej 3.000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) lëshon në qarkullim ushqim për kafshë që nuk është i sigurt ose e shfrytëzon atë për prodhimin e ushqimit (neni 28 paragrafi (1));

2) shënon dhe reklamon ushqim për kafshë me të dhëna që sugjerojnë për cilësitë shëruese në lidhje me parandalimin ose mjekimin e sëmundjeve, potencimin e cilësive specifike të ushqimit që janë të ngjashme me ndonjë ushqim tjetër me të njëjtin kualitet, si dhe përdorimin e fotografive, vizatimeve, shenjave, shprehjeve dhe teksteve që konsumatorin do ta vinin në hamendje në pikëpamje të identitetit të prodhimit, prejardhjes, përbërjes, cilësisë, dedikimit dhe efektit të prodhimit (neni 30 paragrafi (1));

3) reklamon ushqim në kundërshtim me nenin 30 paragrafin (2) të këtij ligji;

4) nuk i plotëson kërkesat nga rregullat për ushqim dhe ushqim për kafshë (neni 31 paragrafi (1));

5) me kërkesë të personit të autorizuar, gjatë mbikëqyrjes inspektuese nuk e paraqet evidencën që e mban ose jep të dhëna të pasakta (neni 31 paragrafi (2));

6) nuk vepron sipas kërkesës, urdhrit ose aktvendimit të inspektorit (neni 31 paragrafi (3));

7) nuk ka vendosur sistemin e procedurave që mundësojnë identifikimin e secilit person fizik ose juridik nga i cili e kanë marrë ushqimin, ushqimin për kafshë, kafshët e dedikuara për prodhimin e ushqimit ose secilën substancë të dedikuar të futet ose që pritet të futet në ushqim ose ushqimin për kafshët (neni 32 paragrafi (2));

8) nuk ka vendosur sistemin e procedurave që mundësojnë identifikimin e bizneseve me ushqimin që i furnizojnë (neni 32 paragrafi (3));

9) në mënyrë joadekuatë e shënon ushqimin ose ushqimin për kafshë (neni 32 paragrafi (4));

10) nuk siguron plotësimin e kërkesave për higjienë në të gjitha fazat e prodhimit, përpunimit dhe distribuimit të ushqimit, të përcaktuara me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji në të gjitha fazat e prodhimit, përpunimit dhe distribuimit të ushqimit nën kontrollin e tyre (neni 43);

11) nuk vendos, implementon, dhe mban procedurë të vazhdueshme ose procedura të themeluara në bazë të analizave të rrezikut dhe pikave kritike të kontrollit, respektivisht HACCP parimeve (neni 45 paragrafi (1));

12) nuk e kontrollon procedurën dhe nuk bën ndryshime adekuatë kur bëhen çfarëdo ndryshimesh të prodhimit, procesit ose cilit do hap tjetër (neni 45 paragrafi (3));

13) nuk parashtrajnë te Agjencia argument për harmonizimin e tij me nenin 45 paragrafin (1) të këtij ligji në mënyrën në të cilën kërkon Agjencia, duke marrë parasysh natyrën dhe madhësinë e biznesit me ushqimin (neni 45 paragrafi (4) pika 1);

14) nuk siguron azhurnimin e rregullt të të gjitha dokumenteve që e përshkruajnë procedurën e zhvilluar në pajtim me nenin 45 paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të këtij ligji (neni 45 paragrafi (4) pika 2);

15) nuk i ruajnë të gjitha dokumentet dhe evidencën në periudhë kohore prej dy viteve, përveç në rastet kur për shkak të natyrës së ushqimit, periudha kohore është më e gjatë (neni 45 paragrafi (4) pika 3);

16) nuk e informon Agjencinë në mënyrë të përcaktuar nga Agjencia, për secilin objekt nën kontroll të saj në të cilin realizohet cila do fazë e prodhimit, përpunimit dhe distribuimit të ushqimit në aspekt të regjistrimit të objekteve (neni 48 paragrafi (3));

17) kryen aktivitete në objekt i cili është lëndë e lejes pa leje të marrë paraprake nga organi kompetent ose në rast të lejes së përkohshme të objektit (neni 48 paragrafi (5) pikat 1 dhe 2);

18) nuk pushon të punojë sapo Agjencia ta ketë fshirë objektin nga regjistri ose e ka hequr lejen për kryerjen e veprimtarisë (neni 52 paragrafi (3));

19) prodhon dhe lëshon në treg shtojca të ushqimit, ushqim për përdorim të veçantë nutritiv dhe ushqim të cilit i janë shtuar vitamina dhe minerale pa mendim të dhënë paraprak nga Agjencia (neni 54, neni 54-a dhe neni 54-b);

20) lëshon në qarkullim ushqim të fituar nga organizma të modifikuar gjenetikë në kundërshtim me kërkesat nga neni 56 i këtij ligji (neni 56 paragrafi (2));

21) prodhon ushqim me përdorimin e rrezatimit jonizues pa leje paraprake nga Agjencia (neni 57 paragrafi (1));

22) lëshon në qarkullim ushqim të ngrirë pa i plotësuar kërkesat nga ky ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji (neni 57 paragrafi (10));

23) transporton ushqim me prejardhje shtazore pa dokument përcjellës komercial, kurse në raste kur është konstatuar me ligj dhe me certifikatë veterinarë-shëndetësore, respektivisht dokument tjetër të lëshuar nga veterineri zyrtar (neni 61 paragrafi (2));

24) nuk i grupon prodhimet në aq dërgesa sa ka vend për destinacion, me ç'rast çdo dërgesë duhet të përcillet me dokumentet nga neni 61 paragrafi (2) të këtij ligji (neni 61 paragrafi (3));

25) nuk i plotëson kushtet e veçanta higjienike për ushqim me prejardhje shtazore të përcaktuara me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji (neni 62 paragrafi (1));

26) përdor ujë që nuk rrjedh apo e papastër për ta hequr kontaminimin sipërfaqësor të prodhimeve me prejardhje shtazore, përveç nëse përdorimi i ndonjë substance tjetër është i lejuar nga organi kompetent (neni 62 paragrafi (2));

27) lëshon në qarkullim prodhime që nuk janë të shënuara me vulë shëndetësore ose prodhime për të cilat nuk nevojitet vulë shëndetësore, shenjë identifikuese të vendosur nga operatori me ushqim (neni 63 paragrafi (1));

28) vendos identifikim në një prodhim me prejardhje shtazore që nuk është në pajtim me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji (neni 63 paragrafi (2));

29) largon vulën shëndetësore të vendosur në pajtim me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, nga mishi, përveç nëse nuk e presin apo përpunojnë më tutje (neni 63 paragrafi (3));

30) gjatë importit të ushqimit nga vende tjera nuk e paraqet arrijten e dërgesës te veterineri zyrtar nga vendi i destinacionit në pajtim me rregullat për shëndetësinë veterinarë (neni 64 paragrafi (4)).

31) nuk japin ndihmën e nevojshme për Agjencinë gjatë kryerjes së kontrolleve zyrtare (neni 76 paragrafi (1));

32) punëtorët në biznesin me ushqim nuk i plotësojnë kushtet në aspekt të gjendjes shëndetësore ose nuk e konstaton gjendjen shëndetësore të personave që punojnë në biznesin me ushqimin përmes kontrolleve shëndetësore që kryhen në pajtim me rregullat nga sfera e mbrojtjes nga sëmundjet ngjitëse (neni 83 paragrafi (2));

33) importon dërgesa me ushqim dhe ushqim për kafshë që nuk përcillen me certifikatat e importit (neni 97 paragrafi (1));

34) nuk ka paguar ose refuzon të paguajë kompensim për të gjitha aktivitetet dhe kontrollet zyrtare të ushqimit dhe ushqimit për kafshë që prodhohen dhe vihen në qarkullim të përcaktuara me këtë ligj (neni 104 paragrafi (3) pika 1);

35) nuk ka paguar ose refuzon të paguajë kompensim për të gjitha aktivitetet dhe kontrollet zyrtare të ushqimit dhe ushqimit për kafshë që importohen në Republikën e Maqedonisë, të përcaktuara me këtë ligj (neni 104 paragrafi (3) pika 2);

36) prodhon dhe lëshon në qarkullim ushqim që nuk i plotëson kërkesat e caktuara për kualitet (neni 117 paragrafi (1)) dhe

37) nuk i mënjanon parregullsitë e konstatuara me aktvendim (neni 127 paragrafi (3)).

(2) Gjorbë në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Gjorbë në shumë prej 500 eurosh në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet personit fizik për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 43

Neni 133 ndryshohet si vijon:

“(1) Gjorbë në shumë prej 5 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik nëse:

1) importon edhe lëshon në qarkullim ushqim dhe ushqim për kafshë që nuk është në pajtim me dispozitat e këtij ligji (neni 12);

2) eksporton ushqim dhe ushqim për kafshë ose kryen transportin e tyre nga Republika e Maqedonisë me qëllim që të vihet në qarkullim në vendet e treta, që nuk është në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe nëse nuk është e kërkuar ndryshe nga organet kompetente të vendit importues ose janë të caktuara ligje, rregulla, standarde, kode për praktikatat dhe akte tjera juridike si dhe procedura administrative që janë në fuqi në vendin importues (neni 13 paragrafi (1));

3) vë në qarkullim ushqim të pasigurt dhe ujë të pijshëm (neni 27 paragrafi (1));

4) nuk e shënon ushqimin ose ushqimin për kafshë për shkak të sigurimit të informatave për konsumatorët (neni 29 paragrafi (1));

5) i huton konsumatorët në aspekt të shënimit, reklamimit, dhe prezantimit të ushqimit dhe ushqimit për kafshë, përfshirë edhe formën e tyre, dukjen dhe paketimin, materialin që përdoret për paketim, mënyrën se si janë përgatitur dhe prezantuar, si dhe informatat që janë të kapshme nëpërmjet të gjitha medieve (neni 29 paragrafi (3));

6) i ndryshon informatat e shënuara që kanë të bëjnë me ushqimin nëse ato ndryshime do ta habisin konsumatorin ose në ndonjë formë do ta ulnin nivelin e mbrojtjes së konsumatorëve si dhe mundësinë që konsumatori të përzgjedhë (neni 29-b paragrafi (4));

7) nuk siguron harmonizim me rregullat për shënimin e informatave për ushqimin dhe kërkesat e veçanta adekuate të sigurisë për lloje të caktuara të ushqimit me ç'rast duhet të kontrollohet nëse ato kërkesa janë plotësuar (neni 29-b paragrafi (5));

8) nuk fillon procedurë urgjente për tërheqjen e ushqimit për kafshë që nuk është në pajtim me kërkesat për sigurinë e ushqimit për kafshë dhe për atë nuk e njofton

Agjencinë, nuk e asgjëson ushqimin për kafshë që nuk i plotëson kushtet për sigurinë e ushqimit për kafshë dhe nuk i informon konsumatorët dhe nuk i tërheq prodhimet me të cilat janë furnizuar (neni 34 paragrafi (1));

9) në kuadër të aktiviteteve të tij adekuate, nuk fillon procedurë për tërheqjen nga qarkullimi të ushqimit për kafshë që nuk është në pajtim me kërkesat për siguri të ushqimit dhe nuk jep kontributin e vet për sigurinë e ushqimit me dhënie e informatave të nevojshme relevante, të domosdoshme për përcjelljen e ushqimit, si dhe nuk bashkëpunon me aktivitetet e ndërmarra nga prodhuesit, përpunuesit, dhe/ose organet kompetente (neni 34 paragrafi (2));

10) menjëherë nuk e informon organin kompetent nëse merr ose ka rezultat laboratorik për mospërputhje me kërkesat e sigurisë së ushqimit për kafshë ose konsideron ose ka arsye të besojë se ushqimi për kafshë që është lëshuar në përdorim nuk i plotëson kushtet për siguri të ushqimit për kafshë, nuk e informon organin kompetent për aktivitetet e ndërmarra për tu penguar rreziku nga përdorimi i atij ushqimi për kafshë dhe dekurajon ose pengon personin i cili bashkëpunon me organin kompetent kur kjo mund ta pengojë ose ulë rrezikun i cili del na ushqimi për kafshë (neni 34 paragrafi (3));

11) nuk bashkëpunon në aktivitetet e organit kompetent për shmangien ose uljen e rrezikut të shkaktuar nga ushqimi për kafshë me të cilin furnizohet (neni 34 paragrafi (4));

12) nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji në fazat e prodhimit, përpunimit dhe distribuimit të ushqimit pas prodhimit primar dhe operacioneve përcjellëse të prodhimit primar (neni 44 paragrafi (2));

13) nuk i zbaton masat e veçanta për higjienë (neni 44 paragrafi (3));

14) lëshon në qarkullim ushqim që është përgatitur në objekte që nuk i plotësojnë kushtet për higjienë të ushqimit nga ky ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji dhe nuk janë të regjistruara dhe të lejuara nga organi kompetent (neni 48 paragrafi (2) pikat 1 dhe 2);

15) prodhon ose lëshon në qarkullim ushqim dhe përbërës të ushqimit, të prodhuara me teknologjitë e avancuara pa leje paraprake nga Agjencia (neni 55 paragrafi (2));

16) lëshon në qarkullim ujë mineral që nuk i plotëson dispozitat e këtij ligji dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji (neni 57 paragrafi (5));

17) gjatë prodhimit të ushqimit përdorin ose importojnë aditivë, enzime të ushqimit dhe aroma të cilat nuk i plotësojnë dispozitat e këtij ligji dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji (neni 58 paragrafi (1));

18) gjatë prodhimit të ushqimit përdorin ose importojnë mjete ekstraktive që nuk plotësojnë dispozitat e këtij ligji dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji (neni 58-a paragrafi (1));

19) prodhon prodhime dhe materiale që vijnë në kontakt me ushqimin që nuk janë në pajtim me rregullat e PMP (praktikës së mirë prodhuese), ose të njëjtat në kushte normale të përdorimit i bartin përbërësit e tyre në ushqim në sasi që mund të rrezikojnë shëndetin e njeriut, të shkaktajnë ndryshime të papranueshme në përbërjen e ushqimit dhe të shkaktajnë përkeqësimin e karakteristikave organoleptike të ushqimit (neni 59 paragrafi (1));

20) lëshon në qarkullim ushqim me prejardhje shtazore që nuk i plotëson dispozitat e këtij ligji dhe rregullat për shëndetësi veterinarë në të gjitha fazat e prodhimit, magazinimit, qarkullimit dhe transportimit (neni 61 paragrafi (1));

21) importojnë ushqim në Republikën e Maqedonisë që nuk i plotëson kushtet nga neni 64 paragrafi (3) të këtij ligji;

22) prodhon, lëshon në qarkullim, importon dhe përdor organizma të modifikuar gjenetikë (OMGJ) që përdoren si ushqim, ushqim që përmban ose përbëhet prej OMGJ, dhe ushqim i prodhuar ose që përmban përbërës të prodhuar nga OMGJ dhe

23) nuk siguron bashkëpunim me Agjencinë në zbatimin e kontroleve zyrtare për konstatimin e zbatimit të ndalimit për prodhimin, lëshimin në qarkullim, importin në Republikën e Maqedonisë të ushqimeve dhe prodhimeve nga ushqimi që përmbajnë OMGJ ose janë të përbëra prej OMGJ-së.

(2) Gjobë në shumë prej 1 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Gjobë në shumë prej 1 000 eurosh në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet personit fizik për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 44

Neni 134 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 10 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik nëse:

1) nuk fillon procedurë urgjente për tërheqjen e ushqimit që nuk është në pajtim me kërkesat e sigurisë së ushqimit dhe për atë nuk e njofton organin kompetent ose nuk i informon konsumatorët për arsyen për të cilën tërhiqet ushqimi dhe nuk e tërheq ushqimin me të cilin janë furnizuar (neni 33 paragrafi (1));

2) në kuadër të aktiviteteve të veta adekuate, nuk fillon procedurë për tërheqjen nga qarkullimi të ushqimit që nuk është në pajtim me kërkesat për sigurinë e ushqimit dhe nuk jep kontributin e vet për siguri të ushqimit me dhënien e informatave relevante të domosdoshme për përcjelljen e ushqimit, si dhe nuk bashkëpunon në aktivitetet e ndërmarra nga prodhuesit, përpunuesit, dhe/ose organet kompetente (neni 33 paragrafi (2));

3) menjëherë nuk e informon organin kompetent nëse merr ose ka rezultat laboratorik për mosharmonizimin me kërkesat për siguri të ushqimit ose konsideron ose ka arsye për të besuar se ushqimi që është lëshuar në qarkullim, mund të jetë i dëmshëm për shëndetin e njerëzve, nuk e informojnë organin kompetent për aktivitetet e ndërmarra për tu penguar rreziku për konsumatorin e fundit dhe dekurajon ose pengon personin i cili bashkëpunon me organin kompetent kur ajo mund të zvogëlojë ose eliminojë rrezikun që del nga ushqimi (neni 33 paragrafi (3)),

4) nuk bashkëpunon në aktivitetet e organit kompetent për shmangien ose uljen e rrezikut të shkaktuar nga ushqimi që e blen ose furnizohet (neni 33 paragrafi (4)) dhe

5) gjatë kryerjes së analizës laboratorike të ushqimit dhe ushqimit për kafshë si dhe materialeve dhe lëndëve që vijnë në kontakt me ushqimin, nëse fitohen rezultatet me të cilat parashihet mos harmonizim me kërkesat për sigurinë e ushqimit dhe ushqimit për kafshë si dhe materialet dhe sendet që vijnë në kontakt me ushqimin, nuk e dorëzojnë menjëherë informatën për rezultatin e marrë, e më së voni në afat prej 24 orëve, te Agjencia (neni 79 paragrafi (5)).

6) gjatë kryerjes së analizës laboratorike të ushqimit nëse fitohen rezultate me të cilat konstatohet mos harmonizimi me kërkesat për siguri të ushqimit në aspekt të kritereve mikrobiologjike, nuk e dorëzojnë menjëherë informatën për rezultatet, e më së voni në afat prej 24 orëve, te Agjencia dhe te Ministria e Drejtësisë (neni 79 paragrafi (6))."

(2) Gjobë në shumë prej 4 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Gjobë në shumë prej 2 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit fizik për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 45

(1) Rregullat nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 46

Operatorët me ushqim duhet ta harmonizojnë punën e tyre me dispozitat e neneve 29-a, 29-b, 29-v, 29-g, 29-d dhe 29-gj të konstatuara në nenin 4 të këtij ligji në afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 47

(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë do të formojë Këshillin Nacional në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Agjencia do të vendos rrjetin e institucioneve/organizatave si pjesë e sistemit të grumbullimit, radhitjes dhe analizës së të dhënave shkencore dhe teknike në afat prej dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 48

Dispozitat e neneve 29-a, 29-b, 29-v, 29-g, 29-d dhe 29-gj të përcaktuara në nenin 4 të këtij ligji do të shfuqizohen me aderimin e Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian.

Neni 49

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për siguri të ushqimit.

Neni 50

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2434.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА- НУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Се прогласува Законот за престанување на важењето на Законот за водните заедници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 април 2015 година.

Бр. 08-1880/1
28 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА
ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ****Член 1**

Со овој закон престанува да важи Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ број 51/2003, 95/2005, 113/2007 и 136/11).

Член 2

Надлежностите и дејностите на водните заедници утврдени со членот 5 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ број 51/2003, 95/2005, 113/2007 и 136/11), и инфраструктурата за наводнување и одводнување се пренесуваат на Подружницата на АД Водостопанство на чие подрачје на дејствување се наоѓа седиштето на Водната заедница, односно на Подружницата на АД Водостопанство чие подрачје на дејствување е најблиску до седиштето на Водната заедница, доколку на тоа подрачје нема основано Подружница на АД Водостопанство согласно со Законот за водостопанството („Службен весник на Република Македонија“ број 51/15).

Член 3

(1) Подружницата на АД Водостопанство на чие подрачје на дејствување се наоѓа седиштето на Водната заедница, односно Подружницата на АД Водостопанство чие подрачје на дејствување е најблиску до седиштето на Водната заедница, доколку на тоа подрачје нема основано Подружницата на АД Водостопанство согласно со Законот за водостопанството, во рок од 30 дена од денот на започнувањето со примената на овој закон, доколку се исполнети условите за стечај ќе поднесе предлог за отворање на стечајна постапка согласно со Законот за стечај.

(2) Подружницата на АД Водостопанство на чие подрачје на дејствување има основано Водни заедници, е должно во рокот од ставот (1) на овој член да го извести надлежниот суд за Водните заедници кај кои не се исполнети условите за покренување на стечајна постапка.

(3) Над Водните заедници основани до денот на започнувањето со примената на овој закон, над кои нема да се отвори стечајна постапка согласно со ставот (1) на овој член, стварно и месно надлежниот суд по службена должност ќе отвори постапки за ликвидација на Водните заедници.

(4) Постапката за ликвидација над Водните заедници надлежниот суд ја спроведува во постапка пропишана со Законот за трговските друштва.

(5) Во ликвидационата, односно стечајна маса не влегуваат инфраструктурните и придружните објекти во функција на наводнувањето, односно одводнувањето.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 октомври 2015 година.

**L I G J
PËR SHFUQIZIMIN E LIGJIT PËR BASHKËSI
UJORE****Neni 1**

Me këtë ligj shfuqizohet Ligji për bashkësi ujore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 51/2003, 95/2005, 113/2007 dhe 136/11).

Neni 2

Kompetencat dhe veprimtaritë e bashkësive ujore të përcaktuara me nenin 5 të Ligjit për bashkësi ujore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 51/2003, 95/2005, 113/2007 dhe 136/11) dhe infrastruktura për ujitje dhe kullim të ujërave barten në Degën e SHA Ekonomia Ujore rajonin i veprimit të së cilës është më afër selisë së Bashkësisë ujore, përkatësisht Degës së SHA Ekonomia Ujore rajonin i së cilës është më afër selisë së Bashkësisë Ujore, nëse në atë rajon nuk ka të themeluar degë të SHA Ekonomia Ujore në pajtim me Ligjin për ekonomi ujore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 51/15).

Neni 3

(1) Dega e SHA Ekonomia Ujore në rajonin e veprimit të së cilës gjendet selia e Bashkësisë Ujore përkatësisht Dega e SHA Ekonomia Ujore rajonin i veprimit të së cilës është më afër selisë së Bashkësisë Ujore nëse në atë rajon nuk ka të themeluar degë të SHA Ekonomia Ujore në pajtim me Ligjin për ekonomi ujore, në afat prej 30 ditësh nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji nëse janë plotësuar kushtet për falimentim do të parashtrijë propozim për hapje të procedurës falimentuese në pajtim me Ligjin për falimentim.

(2) Dega e SHA Ekonomia Ujore në rajonin e veprimit të së cilës ka të themelura Bashkësi Ujore është e obliguar në afatin nga paragrafi (1) të këtij neni ta informojë gjykatën kompetente për Bashkësi Ujore të cilat nuk janë plotësuar kushtet për fillim e procedurës së falimentimit.

(3) Për Bashkësitë Ujore të themelura deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, për të cilat nuk do të hapet procedurë e falimentimit në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, gjykata kompetente reale dhe vendore me detyrë zyrtare do të hapë procedura për likuidim të Bashkësive Ujore.

(4) Procedurën për likuidim të Bashkësive Ujore gjykata kompetente e zbaton në procedurë të përcaktuar me Ligjin për shoqëri tregtare.

(5) Në procedurën likuiduese përkatësisht të falimentimit nuk përfshihen objektet infrastrukturore dhe shoqëruese në funksion të ujitjes, përkatësisht kullimit të ujërave.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, e do të fillojë të zbatohet nga 1 tetori 2015.

Доколку предмет на јавен оглас е блок со природни граници формиран од повеќе катастарски парцели со различна катастарска класа или географска целина сос-

тавена од повеќе блокови со природни граници, се утврдува просечна почетна цена по хектар сразмерно на површината на катастарските парцели со различна катастарска класа кои го сочинуваат блокот со природни граници, односно географска целина составена од повеќе блокови со природни граници.“

Член 7

Во членот 24 по ставот 1 се додаваат нов став 2, кој гласи:

“Поврзаните лица од членот 4 од овој закон имаат право на учество на јавниот оглас и поднесување на понуди во постапка со прибирање на понуди да достават само една понуда за учество.“

Ставовите 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 3, 4, 5, 6 и 7.

По ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:

“Право за учество на јавен оглас за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари имаат лицата од ставот 1 на овој член кои немаат склучено важечки договор за закуп со министерството.“

Член 8

Во членот 25 став 1 точка а) по алинејата 4 се додаваат две нови алинеи 5 и 6, кои гласат:

“- изјава дадена под целосна материјална и кривична одговорност дека понудата се поднесува независно без договор со другите учесници на јавниот оглас, а која е во спротивност на членот 24 од овој закон и
- изјава заверена на нотар за веродостојноста на податоците дадени со пријавата за учество;“

Во точката б) по алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:

“- изјава дадена под целосна материјална и кривична одговорност дека понудата се поднесува независно без договор со другите учесници на јавниот оглас, а која е во спротивност на членот 24 од овој закон;“

Ставот 2 се брише.

Ставот 3 станува став 2.

Член 9

Во членот 27-а став 10 по зборовите: „најмалку едно постапно наддавање“ се додаваат зборовите: „не пониска од 5% од утврдената почетна цена на годишната закупнина“.

Во ставот 12 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „не пониска од 5% од последната доставена понуда“.

Член 10

Во членот 30 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Избраниот понудувач во постапка по јавен оглас за површини до 10 хектари во рокот од ставот 2 на овој член, е должен пред склучување на договорот да достави изјава заверена на нотар дека не е поврзано лице во смисла на членот 24 од овој закон со другите учесници на јавниот оглас.“

Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.

Член 11

Во членот 30-а став 3 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „а ќе се обновува на секои три години“.

По ставот 3 се додаваат два нови ставови 4 и 5, кои гласат:

“Банкарската гаранција се доставува најкасно 30 дена од денот на истекот на рокот за обновување од ставот 3 на овој член.

Доколку банкарската гаранција не биде обновена во предвидениот рок преставува основ за раскинување на договорот.“

Член 12

Во членот 31 став 1 по алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи:

„- податоци од програмата за користење на земјиштето (техничко-технолошката опременост, целта за која ќе го користи земјиштето и пазарните аспекти и износ на планирана инвестиција), доколку закупец е физичко лице односно податоци од бизнис планот (техничко-технолошката опременост, применета технологија, број на вработени, пазарни аспекти и очекувани производно-економски резултати и износ на планирана инвестиција), доколку закупец е правно лице.“

Член 13

Во членот 37 ставот 1 по алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:

“- закупецот не ја достави, односно обнови банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот од членот 30-а од овој закон;“

Алинејата 9 се менува и гласи:

“- доколку се утврди дека е дадена лажна изјава согласно членот 25 ставот 1 точка а) алинеи 5, 6 и 9 и точка б) алинеи 6, 7 и 10 од овој закон.“

Член 14

Членот 49 се менува и гласи:

“Барање за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште и потребна документација.

Доколку при изработката и донесувањето на урбанистичките планови, урбанистичко-планската документација и проектот за инфраструктура предвидени согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање се зафаќаат нови земјоделски површини, надлежниот орган за донесување, односно одобрување на урбанистичките планови, урбанистичко-планската документација и проектот за инфраструктура, до министерството поднесува барање за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, во електронска форма преку информациски систем е-урбанизам, воспоставен согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Кон барањето од ставот 1 на овој член се доставува:

- планска програма за изработка на урбанистички план, урбанистичко планска документација и проектот за инфраструктура изработена согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање;

- список на индикации за катастарските парцели и вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат издаден од страна на Агенцијата за катастар на недвижности;

- скица на плански опфат со графички приказ за земјоделското земјиште кое е предмет на трајна пренамена;

- геодетски елаборат за нумерички податоци или спецификација на површината за деловите од катастарската парцела, изработена од овластен геодет, кога со планскиот опфат се зафаќа земјоделско земјиште кое влегува со делови од катастарската парцела;

- потврда издадена од министерството, односно од Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта дали има, односно нема склучено договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост или склучен договор за користење на пасишта;

- извештај за процена на евентуалната настаната штета со престанување на важење на договорот за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост или од престанување на важење на договорот за користење на пасишта, изготвен од Бирото за судски вештачења, односно овластен проценувач кога на земјоделското земјиште во планскиот опфат има склучено договор за закуп на земјоделско земјиште или договор за користење на пасишта;

- изјава заверена на нотар од подносителот на барањето за трајна пренамена, односно од подносителот на барањето за донесување односно одобрување на урбанистичките планови, урбанистичко-планската документација и проектот за инфраструктура дека е согласен да ја надомести проценетата штета од престанувањето на важење на договорот кога на земјоделското земјиште во планскиот опфат има склучено договор за закуп или договор за користење на пасишта;

- доказ за депонирани средства за исплата на надоместок на штета на закупаецот чиј договор за закуп ќе престане да важи поради трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште;

- бизнис план со податоци за намената за која се бара трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, износот на инвестицијата, планираните вработувања и акциски план за кој период ќе се реализира планот;

- бонитет издаден од Централниот регистар на Република Македонија, освен за единиците на локалната самоуправа и државните органи на управа;

- извод од тековна состојба издаден од Централен регистар на Република Македонија, освен за единиците на локалната самоуправа и државните органи на управа и

- уверение издадено од Генерална дирекција од Управата за јавни приходи за намирени обврски по однос на даночни обврски и придонеси по основ на персонален данок на доход, данок на додадена вредност, данок на добивка, придонеси од задолжително социјално осигурување и други јавни давачки за кои е надлежна Управата за јавни приходи и единиците на локалната самоуправа и градот Скопје.

Документацијата од ставот 2 алинејата 9, 10 и 11 се доставува доколку е познат инвеститорот на урбанистичкиот план, урбанистичко - планската документација и проектот за инфраструктура.

Формата и содржината на барањето за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот.

Член 15

По членот 49 се додаваат три нови члена 49-а, 49-б и 49-в, кои гласат:

“Член 49-а

Постапка за трајна пренамена

Постапката за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште ќе започне, доколку надлежниот орган за донесување односно одобрување на урбанистичките планови, урбанистичко - планската документација и проектот за инфраструктура ќе достави комплетно барање со соодветна документација од членот 49 ставот 2 од овој закон во електронска форма преку информациски систем е-урбанизам.

Министерството по приемот на барањето, доколку е комплетно и ги исполнува условите од овој закон за трајна пренамена до Владата на Република Македонија доставува предлог-одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште со податоци за катастарските индикации на земјоделското земјиште, површината на опфатот, бројот и описот на договорите за закуп односно договорите за користење на пасишта кои се предмет за давање согласност за трајна пренамена на земјоделското во градежно земјиште и за проценетата штета.

Владата на Република Македонија донесува одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште која содржи број на катастарска парцела, катастарска општина, викано место, катастарска култура, катастарска класа и вкупната површина на земјиштето во планскиот опфат.

Одлуката од ставот 3 на овој член престанува да важи доколку урбанистичките планови, односно урбанистичката планска документација и проектот за инфраструктура не се донесени или одобрени од страна на надлежниот орган во рок од три години од денот на влегувањето во сила на одлуката на Владата на Република Македонија.

Владата на Република Македонија на предлог на Министерството донесува одлука за престанувањето на важење на одлуката за трајна пренамена согласно со ставот 4 на овој член.

Доколку изработката на урбанистичкиот план односно урбанистичко - планската документација и проектот за инфраструктура, за кои е доставено барање за трајна пренамена е запрена и истите нема да се донесат односно одобрат, надлежниот орган за донесување на урбанистичките планови, односно за одобрување на урбанистичко - планската документација и проект за инфраструктура е должен до министерството да достави известување во електронска форма преку информациски систем е-урбанизам.

Член 49-б

Надоместок на штета

Надлежниот орган за донесување на урбанистичките планови е должен да ја надомести штетата што може да настане заради престанување на важење на договорот за закуп по сила на овој закон заради трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште.

По исклучок од ставот 1 на овој член во случај на одобрување на урбанистичко-планската документација и проектот за инфраструктура обврската за надоместокот на штета е на подносителот на барањето за одобрување на урбанистичко-планската документација, односно проектот за инфраструктура.

Надлежниот орган од ставот 1 на овој член, односно подносителот на барањето од ставот 2 на овој член е должен најдоцна во рок од 15 дена да го извести министерството за донесувањето на урбанистичкиот план, односно на урбанистичко - планската документација и проектот за инфраструктура на земјиштето предмет на пренамената.

Министерството по известување од ставот 3 на овој член донесува решение за престанувањето на важење на договорот за закуп по сила на овој закон заради трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште и исплата на надоместокот на проценетата штета.

Решението од ставот 4 на овој член е конечно и извршно и против него е дозволена тужба пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Доколку во судска постапка со правосилна одлука се утврди дека износот на надоместокот на штета утврден во решението од ставот 4 на овој член е повисока од проценетата штета, министерството во рок од 10 дена по правосилноста на одлуката го известува надлежниот орган од ставот 1 на овој член, односно подносителот на барањето за одобрување на урбанистичко-планската документација, односно проектот за инфраструктура дека е должен на сметка на закупецот да ја префрли разликата меѓу проценетата штета и досудениот износ на штета.

Член 49-в

Одредбите од членовите 49, 49-а и 49-б од овој закон се однесуваат за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште во сопственост на Република Македонија и приватна сопственост.“

Член 16

Закупецот кој има склучено договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за подигање на долгогодишен овошен насад (лешник) во времетраење на закуп од 30 години, може во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон да поднесе барање до министерството за продолжување на времетраењето на договорот за закуп за период до 70 години.

Министерството по барањето од ставот 1 на овој член, а по спроведена постапка и извршен инспекциски надзор над спроведување на договорот за закуп од Државниот инспекторат за земјоделство и изготвен записник со кој се утврдува дека закупецот на земјоделското земјиште предмет на договорот за закуп има подигнато долгогодишен овошен насад (лешник), со анекс кон основниот договор за закуп на земјоделско земјиште го продолжува времетраењето на закупот за период до 70 години.

Член 17

Носителите на правото на сопственост на објектите изградени на земјоделско земјиште во државна сопственост определено во членот 4 од овој закон како земјиште во функција за потребата на користење на оранжериите, помошните објекти и објектите за примарна обработка на земјоделски производи, се должни во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да поднесат барање до министерството заради негово запишување во катастарот на недвижности како земјоделско земјиште.

Во прилог на барањето од ставот 1 на овој член се доставува доказ за сопственост на оранжериите, помошните објекти и објектите за примарна обработка на земјоделски производи, геодетски елаборат со мери и граници за земјиштето во функција за потребата на користење и друга документација согласно со Законот за катастар на недвижности.

Министерството по поднесеното барање согласно со ставот 1 на овој член и доставена документација согласно со ставот 2 на овој член во рок од 60 дена од приемот на барањето врши теренски увид и составува записник со кој се потврдува дека земјиштето е во функција за потребата на користење на оранжериите, помошните објекти и објектите за примарна обработка на земјоделски производи.

Агенцијата за катастар на недвижности во рок од три месеци од денот на добивање на барањето од министерството со геодетски елаборат со мери и граници и записник од извршен теренски увид во катастарот на недвижности го запишува како земјоделско земјиште.

Доколку не е поднесено барање по истекот на рокот од ставот 1 на овој член министерството во рок од 12 месеци по службена должност врши теренски увид и изготвува записник кој го доставува до Агенцијата за катастар на недвижности заради негово запишување како земјоделско земјиште.

Член 18

Носителите на правото на сопственост на оранжериите, помошните објекти и објектите за примарна обработка на земјоделски производи кои немаат склучено договор за закуп, а имаат поднесено барање согласно со членот 14 од овој закон по запишувањето на земјиштето во функција за потребата на користење на оранжериите, помошните објекти и објектите за примарна обработка на земјоделски производи како земјоделско земјиште се должни во рок од 30 дена од денот на објавување на запишувањето на земјиштето како земјоделско земјиште во катастарот на недвижности на веб-страницата на министерството и огласната табла на подрачните единици на министерството да поднесат барање до министерството и да склучат договор за закуп со непосредна спогодба согласно со овој закон.

Кон барањето од ставот 1 на овој член се доставува:

- доказ за идентификација на барателот (фотокопија од лична карта или патна исправа за физички лица), односно извод од соодветниот регистар за правни лица;

- доказ за стекнато право на сопственост на објектите изградени на земјоделското земјиште во државна сопственост определено како земјиште во функција за потребата на користење на оранжеријата, помошните објекти или објектот за примарна обработка на земјоделски производи;

- имотен лист за запишано право на сопственост за објектите;

- геодетски елаборат со нумерички податоци за земјиштето;

- имотен лист за земјиштето опфатено со геодетскиот елаборат;

- доказ дека земјиштето е надвор од границите на важечки урбанистички план (извод од урбанистички план) и

- писмена изјава за фактичко владение на земјиштето.

Во случај кога се исполнети условите утврдени со овој закон, министерството пристапува кон склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.

Договорот се склучува за период од десет години со можност да се продолжи под истите услови со поднесување на барање во рок од 30 дена пред истекот на рокот за кое е склучен договорот.

Договорот од ставот 3 на овој член во име на Република Македонија го склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Висината на закупнината се утврдува според Методологија за проценка на вредноста на земјоделското земјиште во државна сопственост и насади донесена согласно со Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост.

Содржината на договорот за закуп со непосредна спогодба особено ги содржи податоци за договорните страни, податоци за земјиштето предмет на договорот, времетраење на закупот, износ и начин на плаќање на закупнината и услови за престанување на важење на договорот.

На договорот за закуп соодветно ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.

Доколку лицата од ставот 1 на овој член не поднесат барање согласно со членот 14 од овој закон, министерот ќе донесе решение за утврдување на надоместок за користење на земјиштето во функција за потребата на користење на оранжерии, помошните објекти и објектите за примарна обработка на земјоделски производство.

Висината на надоместокот од ставот 9 на овој член ќе се пресметува по метар квадратен утврдена согласно со Методологијата за процена на вредноста на земјоделското земјиште во државна сопственост и насади донесена согласно со Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост.

Член 19

Подзаконскиот акт од членот 14 со кој се менува членот 49 од овој закон, ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 20

Пред донесување на одлуката за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште согласно со членот 49-б став 3 од овој закон, а во текот на постапката за трајна пренамена можат да се донесат, односно одобрат урбанистичките планови односно урбанистичко-планската документација како и проект за инфраструктура кои се утврдени во членот 27 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Одредбите кои се однесуваат на постапката за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште не се применуваат при донесување на првиот урбанистички план за село, со кој се уредува просторот во границите на населеното место на селото и при донесување на урбанистичките планови, урбанистичко-плански документации, архитектонско – урбанистички проекти, проекти за инфраструктура и општи акти со кои се уредува просторот кој претходно бил опфатен со урбанистички планови, документации и општи акти кои престанале да се применуваат согласно со членот 24 од Законот изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 163/13).

Член 21

Одредбите од членот 14 со кој се менува членот 49 од овој закон и одредбите од членот 15 со кој се додаваат три нови члена 49-а, 49-б и 49-в од овој закон, ќе започнат да се применуваат од 1 мај 2015 година.

Член 22

Договорите за закуп на земјоделско земјиште склучени согласно со Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), за кои закупците не се воведени во владение во рокот од една година од денот на склучувањето на договорот за закуп поради започнати судски постапки воведувањето во владение на земјоделското земјиште предмет на договорот ќе се изврши по донесување на правосилна судска одлука од страна на надлежниот суд со која за земјоделското земјиште е одлучено дека се враќа во владение на Република Македонија ослободено од насади и други движни и недвижни ствари.

Член 23

Започнатите постапки за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште до денот на започнувањето со примената на одредбите од членот 14 со кој се менува членот 49 и членот 15 со кој се додаваат три нови члена 49-а, 49-б и 49-в од овој закон ќе завршат согласно со Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14).

Член 24

Се задолжува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за земјоделското земјиште.

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TOKË BUJQËSORE

Neni 1

Në Ligjin për tokë bujqësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 dhe 166/14), në nenin 4 paragrafi 1 pas pikës 14 shtohen katër pika të reja 15, 16, 17 dhe 18 si vijojnë:

"15." Persona të lidhur juridikë" janë personat juridikë të cilët drejtpërdrejtë posedojnë së paku 10% nga pjesëmarrjet ose aksionet me të drejtë të votës nga personi tjetër juridik ose kanë të drejtë të emërojnë dhe shkarkojnë shumicën e anëtarëve të organeve të menaxhimit të personit tjetër juridik;

16."Persona të lidhur fizikë" janë persona të cilët janë në martesë ose bashkësi martesore, fëmijë dhe prind dhe persona të cilët janë nën kujdestari të personit tjetër fizik, si dhe vëllezër dhe motra, të cilët paraqesin një ekonomi bujqësore familjare;

"17." Person fizik i lidhur me person juridik" është personi i cili drejtpërdrejtë posedon së paku 10% nga pjesëmarrjet ose aksionet me të drejtë të votës në personin juridik ose ka të drejtë të emërojnë dhe shkarkojë shumicën e anëtarëve të organeve të menaxhimit të personit juridik;

18."Persona të lidhur indirekt në persona juridikë" llogariten personat fizikë dhe juridikë dhe anëtarët e organeve të menaxhimit dhe anëtarët e organeve të mbikëqyrjeve të cilët në bazë të pjesëmarrjeve dhe aksioneve me ndërmjetësim janë të lidhur me persona tjerë fizikë dhe juridikë dhe nuk janë pronarë dominues në shumicën e gjysmës së kapitalit dhe në atë mënyrë nuk e kontrollojnë shumicën e pjesëmarrjeve ose aksioneve në personin juridik."

Neni 2

Në nenin 5 paragrafi 1 pas fjalëve: "këneti, kallamishte, vende për peshq," shtohen fjalët: fushë nën oranzheri, fushë nën objekte ndihmëse, fushë nën objekt për përpunim primar të prodhimeve bujqësore, si dhe tokë në funksion për nevojat e shfrytëzimit të oranzherive, objekteve ndihmëse dhe objekteve përpunim primar të prodhimeve bujqësore,".

Neni 3

Në nenin 16 paragrafi 7 ndryshohet si vijon:

"Përcaktimin e vlerës së tokës bujqësore e cila është lëndë e shkëmbimit e kryen personi tregtar - individual i cili është i regjistruar në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare për kryerjen e vlerësimit dhe i është lëshuar licencë për vlerësim dhe është i regjistruar në regjistrin përkatës për vlerësues të autorizuar si dhe shoqërinë për vlerësim të regjistruar në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare për kryerjen e vlerësimit dhe ka licencë për vlerësim dhe është i regjistruar në regjistrin përkatës për vlerësues të autorizuar."

Neni 4

Në nenin 18 paragrafi 2 pas alinesë 1 shtohet pika e re 2, si vijon:

"- ngritja e mbëltimeve shumëvjeçare me lajthi për periudhë deri në 70 vjet".

Neni 5

Në nenin 22 paragrafi 2 alinetë 8 dhe 9 shlyhen.

Neni 6

Neni 23 ndryshohet si vijon:

"Çmimi fillestar

Çmimi fillestar për hektar në procedurë sipas shpalljes publike për sipërfaqe deri në 3 hektarë përcaktohet varësisht nga klasa kadastrale dhe pozita e tokës si vijon:

- çmimi fillestar është 25 euro në kundërvlerë me denarë për tokë bujqësore të klasës kadastrale prej I deri IV dhe 15 euro në kundërvlerë me denarë për tokë bujqësore të klasës kadastrale prej V deri VIII, sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagimit dhe

- nëse toka bujqësore gjendet në rajone malore çmimi fillestar për tokën e klasës kadastrale prej I deri IV është 15 euro, ndërsa për tokë të klasës prej V deri VIII është 5 euro në kundërvlerë me denarë, sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagimit.

Çmimi fillestar për hektar në procedurë sipas shpalljes publike për sipërfaqe mbi 3 hektarë përcaktohet varësisht nga klasa kadastrale dhe pozita e tokës si vijon:

- çmimi fillestar për tokë bujqësore të klasës kadastrale I dhe II është 120 euro, për tokë bujqësore të klasës kadastrale III dhe IV është 90 euro, për tokë bujqësore të klasës kadastrale V dhe VI është 60 euro dhe për tokë bujqësore të klasës kadastrale VII dhe VIII është 30 euro, në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagimit dhe

- nëse toka bujqësore gjendet mbi 1000 metra lartësi mbidetare çmimi fillestar i qiramarrjes për tokë bujqësore të klasës kadastrale I dhe II është 60 euro, për tokë bujqësore të klasës kadastrale III dhe IV është 45 euro, për tokë bujqësore të klasës kadastrale V dhe VI është 30 euro dhe për tokë bujqësore të klasës kadastrale VII dhe VIII është 15 euro, në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagimit.

Nëse lëndë e shpalljes publike është blloku me kufij natyrorë i formuar nga më shumë parcela kadastrale me klasë të ndryshme kadastrale apo tërësi gjeografike e formuar nga më tepër blloqe me kufij natyrorë, përcaktohet

çmimi fillestar mesatar për hektar në proporcion me sipërfaqen e parcelave kadastrale me klasë të ndryshme kadastrale që e përbëjnë bllokun me kufij natyrorë përkatësisht tërësinë gjeografike të formuar nga më tepër blloqe me kufij natyrorë."

Neni 7

Në nenin 24 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

"Personat e lidhur nga neni 4 i këtij ligji kanë të drejtë për pjesëmarrje në konkurs publik dhe parashtrim të ofertave në procedurë me grumbullimin e ofertave të dorëzojnë vetëm një ofertë për pjesëmarrje."

Paragrafët 2, 3, 4, 5 dhe 6 bëhen paragrafë 3, 4, 5, 6 dhe 7.

Pas paragrafit 7 shtohet paragrafi i ri 8, si vijon:

"Të drejtë për pjesëmarrje në shpalljen publike për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore për sipërfaqe deri në 3 hektarë kanë personat nga paragrafi 1 i këtij neni të cilët nuk kanë lidhur marrëveshje të vlefshme për qira me Ministrinë."

Neni 8

Në nenin 25 paragrafi 1 pika a) pas alinesë 4 shtohen dy aline të reja 5 dhe 6, si vijojnë:

"-deklaratë e dhënë nën përgjegjësi të plotë materiale dhe penale se oferta parashtrohet pavarësisht pa marrëveshje me pjesëmarrës të tjerë të konkursit publik, ndërsa e cila është në kundërshtim me nenin 24 të këtij ligji dhe

- deklaratë të vërtetuar në noter për autenticitetin e të dhënave të dhëna me kërkesën për pjesëmarrje,".

Në pikën b) pas alinesë 6 shtohet alineja e re 7, si vijon:

"- deklarate e dhënë nën përgjegjësi të plotë materiale dhe penale se oferta parashtrohet pavarësisht pa marrëveshje me pjesëmarrës të tjerë të konkursit publik, ndërsa e cila është në kundërshtim me nenin 24 të këtij ligji;.

Paragrafi 2 shlyhet.

Paragrafi 3 bëhet paragraf 2.

Neni 9

Në nenin 27-a paragrafi 10 pas fjalëve: "së paku një ankand të procedurës" shtohen fjalët: "jo më i ulët se 5% nga çmimi i përcaktuar fillestar për qira vjetore".

Në paragrafin 12 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe pas fjalëve: "ka ofertë të re" shtohen fjalët: "jo më të ulët se 5% të ofertës së fundit të parashtruar".

Neni 10

Në nenin 30 pas paragrafit 2, shtohet paragrafi i ri 3, si vijon:

"Ofertuesi i zgjedhur në procedurë me konkurs publik për sipërfaqe deri 10 hektarë në afatin e paragrafit 2 të këtij neni është i obliguar para lidhjes së marrëveshjes të dorëzojë deklaratë të vërtetuar në noter se nuk është person i obliguar në kuptimin e nenit 24 të këtij ligji me pjesëmarrës të tjerë në konkurs publik."

Paragrafët 3, 4, 5 dhe 6 bëhen paragrafë 4, 5, 6, dhe 7.

Neni 11

Në nenin 30-a paragrafi 3 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: ", ndërsa do të përtërihet në çdo tre vjet. "

Pas paragrafit 3 shtohen dy paragrafë të rinj 4 dhe 5, si vijojnë:

"Garancia bankare dorëzohet më së voni 30 ditë nga dita e kalimit të afatit për përtëritje nga paragrafi 3 i këtij neni.

Nëse garancia bankare nuk përtërihet në periudhën e paraparë paraqet bazë të prishjes së marrëveshjes."

Neni 12

Në nenin 31 paragrafi 1 pas alinesë 7 shtohet alineja e re 8, si vijon:

"-të dhënat nga programi për shfrytëzimin e tokës (pajisja tekniko-teknologjike, qëllimi për të cilin do ta shfrytëzojë tokën dhe aspektet e tregut dhe shuma e investimeve të planifikuara) nëse qiramarrësi është person fizik përkatësisht të dhënat nga plani i biznesit (pajisjet tekniko-teknologjike, teknologjia e zbatuar, numri i të punësuarve, aspektet e tregut dhe rezultatet e pritura prodhuese - ekonomike dhe shuma e investimeve të planifikuara) nëse qiramarrësi është person fizik."

Neni 13

Në nenin 37 paragrafi 1 pas alinesë 7 shtohet alineja e re 8 si vijon:

"- qiramarrësi nuk e dorëzon përkatësisht ripërtërinë garancinë bankare për realizimin kualitativ dhe në kohë të marrëveshjes nga neni 30-a i këtij ligji;"

Alineja 9 ndryshohet si vijon:

"-nëse përcaktohet se është dhënë deklaratë e rrejshme në pajtim me nenin 25 paragrafi 1 pika a) alinetë 5, 6 dhe 9 dhe pika b) alinetë 6, 7 dhe 10 të këtij ligji."

Neni 14

Neni 49 ndryshohet si vijon:

"Kërkesa për ridedikim të përhershëm të tokës bujqësore në tokë ndërtimore dhe dokumentacioni i nevojshëm.

Nëse gjatë përpunimit dhe miratimit të planeve urbanistike, dokumentacionit të planit urbanistik dhe projektit për infrastrukturë të parapara në pajtim me Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik përfshihen sipërfaqe të reja bujqësore, organi kompetent për miratim përkatësisht lejim të planeve urbanistike, dokumentacionit të planit urbanistik dhe projektit për infrastrukturë, në Ministri dorëzon kërkesë për dhënien e pëlqimit për ri dedikim të përhershëm të tokës bujqësore në tokë ndërtimore, në formë elektronike nëpërmjet sistemit informativ e-urbanizëm, të vendosur në pajtim me Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik.

Me kërkesën nga paragrafi 1 i këtij neni dorëzohet:

- programi i planit për përpunimin e planit urbanistik, dokumentacioni i planit urbanistik dhe projektit për përpunimin e infrastrukturës në pajtim me Ligin për planifikim hapësinor dhe urbanistik;

- lista e indikacioneve për parcela të kadastrës dhe sipërfaqe të plotë të tokës në përfshirjen e planit të lëshuar nga Agjencia për Kadastrë të Patundshmërive;

- skica e përfshirjes së planit me pasqyrim grafik të tokës bujqësore që është lëndë e ri dedikimit të përhershëm;

- elaborati gjeodezik për të dhëna numerike ose specifikacioni i sipërfaqes për pjesë të parcelës së kadastrës, i përpunuar nga gjeodezist i autorizuar, kur me planin përfshihet toka bujqësore e cila hyn me pjesë të parcelës së kadastrës.

- vërtetimi i lëshuar nga Ministria, përkatësisht nga ndërmarrja publike për ekonomizim me kullosa nëse ka përkatësisht nuk ka lidhur marrëveshje për qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit ose marrëveshje të lidhur për shfrytëzimin e kullosave;

- raporti për vlerësimin e dëmit eventual të shkaktuar me ndërprerjen e vlefshmërisë së marrëveshjes për qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit ose nga ndërprerja e

vlefshmërisë së marrëveshjes për shfrytëzimin e kullosave, të përgatitur nga Byroja për Ekspertiza Gjyqësore, përkatësisht vlerësues të autorizuar kur në tokën bujqësore të përfshirjes së planit ka lidhur marrëveshje për qira të tokës bujqësore ose marrëveshje për shfrytëzimin e kullosave;

- deklarata e vërtetuar në noter nga parashtuesi i kërkesës për ri dedikim të përhershëm përkatësisht nga parashtuesi i kërkesës për miratim përkatësisht lejim të planeve urbanistike, dokumentacionit të planit urbanistik dhe projektit për infrastrukturë se është pajtuar ta kompensojë dëmin nga ndërprerja e vlefshmërisë së marrëveshjes kur në tokën bujqësore në përfshirjen e planit ka lidhur marrëveshje për qira ose marrëveshje për shfrytëzimin e kullosave;

- dëshmia për mjetet e deponuara për pagim të kompensimit të dëmit për qiramarrësin marrëveshja për qira e të cilit do të pushojë të vlejë për shkak të ridedikimit të tokës bujqësore në tokë ndërtimore;

- plani i biznesit me të dhënat për dedikimin për të cilin kërkohet ridedikim i tokës bujqësore në tokë ndërtimore, shuma e investimeve, punësimet e planifikuara dhe plani aksionar për periudhën në të cilën do të realizohet plani;

- boniteti i lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë, përpos për njësitë e vetadministrimit lokal dhe organet e administratës shtetërore;

- ekstrakti nga gjendja rrjedhëse e lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë, përpos për njësitë e vetadministrimit lokal dhe organet e administratës shtetërore dhe

- vërtetimi i lëshuar nga Drejtoria e përgjithshme e Drejtorisë së të Hyrave Publike për obligime të maturuara lidhur me obligimet tatimore dhe kontributet në bazë të tatimit personal të të hyrave, tatimit mbi vlerën e shtuar, tatimit mbi fitimin, kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social dhe detyrime të tjera për të cilat është kompetente Drejtoria e të Hyrave Publike dhe njësitë e vetadministrimit lokal dhe Qyteti i Shkupit.

Dokumentacioni nga paragrafi 2 alinetë 9,10 dhe 11 dorëzohet nëse është i njohur investitori i planit urbanistik, dokumentacionit të planit urbanistik dhe projektit për infrastrukturë.

Formën dhe përmbajtjen e kërkesës për ridedikim të përhershëm të tokës bujqësore në tokë ndërtimore nga paragrafi 1 i këtij neni i përcakton ministri.

Neni 15

Pas nenit 49 shtohen tre nene të reja 49-a, 49-b, dhe 49-v si vijojnë:

"Neni 49-a

Procedura për ridedikim të përhershëm

Procedura për dhënien e pëlqimit për ridedikim të përhershëm të tokës bujqësore në ndërtimore do të fillojë nëse organi kompetent për miratim përkatësisht lejim të planeve urbanistike, dokumentacionit të planit urbanistik dhe projektit për infrastrukturë do të dorëzojë kërkesë të plotë me dokumentacion përkatës nga neni 49 paragrafi 2 të këtij ligji në formë elektronike nëpërmjet sistemit informativ e-urbanizëm.

Ministria pas pranimit të kërkesës nëse është e plotë dhe i plotëson kushtet e këtij ligji për ridedikim të përhershëm në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë dorëzon propozim-vendim për dhënien e pëlqimit për ridedikim të përhershëm të tokës bujqësore në tokë ndërtimore me të dhëna për indikacione të kadastrës së tokës bujqësore, sipërfaqen e përfshirë, numrin dhe

përshkrimin e marrëveshjeve për qira përkatësisht marrëveshjeve për shfrytëzimin e kulllosave të cilat janë lëndë për dhënie të pëlqimit për ridedikim të përhershëm të tokës bujqësore në tokë ndërtimore dhe për dëmin e përcaktuar.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton vendim për dhënien e pëlqimit për ridedikim të përhershëm të tokës bujqësore në tokë ndërtimore i cili përmban numrin e parcelës së kadastrës, komunën e kadastrës, vendin e thirrur, kulturën e kadastrës, llojin e kadastrës dhe sipërfaqen e plotë të tokës në përfshirjen e planit.

Vendimi nga paragrafi 3 i këtij neni shfuqizohet nëse planet urbanistike përkatësisht dokumentacioni i planit urbanistik dhe projektet për infrastrukturë nuk janë miratuar ose lejuar nga organi kompetent në afat prej tre viteve nga dita e hyrjes në fuqi të vendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Ministrisë miraton vendim për shfuqizimin vendimit për ridedikim të përhershëm në pajtim me paragrafin 4 të këtij neni.

Nëse përpunimi i planit urbanistik përkatësisht dokumentacionit të planit urbanistik dhe projektit të infrastrukturës, për të cilat është dorëzuar kërkesë për ridedikim të përhershëm është ndërprerë dhe ato nuk do të miratohen përkatësisht lejohen, organi kompetent për miratimin e planeve urbanistike përkatësisht për lejimin e dokumentacionit të planit urbanistik dhe projektit për infrastrukturë është i obliguar në Ministri të dorëzojë informatë në formë elektronike nëpërmjet sistemit informativ e-urbanizëm.

Neni 49-b Kompensim i dëmit

Organi kompetent për miratimin e planeve urbanistike është i obliguar ta kompensojë dëmin që mund të shkaktohet për shkak të shfuqizimit të marrëveshjes për qira me fuqi të këtij ligji për shkak të ridedikimit të përhershëm të tokës bujqësore në tokë ndërtimore.

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni në rast të miratimit të dokumentacionit të planit urbanistik dhe projektit për infrastrukturë obligimi për kompensim të dëmit është i parashtruesit të kërkesës për miratimin e dokumentacionit të planit urbanistik përkatësisht projektit për infrastrukturë.

Organi kompetent nga paragrafi 1 i këtij neni, përkatësisht parashtruesi i kërkesës nga paragrafi 2 i këtij neni është i obliguar më së voni në afat prej 15 ditësh ta informojë Ministrinë për miratimin e planit urbanistik përkatësisht të dokumentacionit të planit urbanistik dhe projektit për infrastrukturë të tokës lëndë e ridedikimit.

Ministria pas lajmërimit nga paragrafi 3 i këtij neni miraton aktvendim për shfuqizimin e marrëveshjes për qira me fuqi të këtij ligji për shkak të ridedikimit të përhershëm të tokës bujqësore në atë ndërtimore dhe pagimit të kompensimit të dëmit të përcaktuar.

Aktvendimi nga paragrafi 4 i këtij neni është përfundimtar dhe ekzekutiv dhe kundër tij nuk lejohet padi në gjykatën kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.

Nëse në procedurë gjyqësore me vendim të plotfuqishëm vërtetohet se shuma e kompensimit të dëmit të përcaktuar në aktvendimin nga paragrafi 4 i këtij neni është më e lartë se dëmi i përcaktuar, Ministria në afat prej 10 ditësh pas hyrjes në fuqi të vendimit e informon organin

kompetent nga paragrafi 1 i këtij neni përkatësisht parashtruesin e kërkesës për miratimin e dokumentacionit të planit urbanistik përkatësisht projektit për infrastrukturë se është i obliguar në llogarinë e qiramarrësit ta hedh dallimin mes dëmit të përcaktuar dhe shumës së shqiptuar të dëmit.

Neni 49-v

Dispozita nga neni 49, 49-a dhe 49-b të këtij ligji kanë të bëjnë për ridedikimin e tokës bujqësore në tokë ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë dhe pronësi private."

Neni 16

Qiramarrësi i cili ka lidh marrëveshje për qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për ngritjen e ëmbëltimeve shumëvjeçare të pemëve (lajthi) në kohëzgjatje të qirasë prej 30 vitesh, në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, mund të parashtrojë kërkesë në Ministri për vazhdimin e kohëzgjatjes së marrëveshjes për qira për periudhë prej 70 vitesh.

Ministria pas kërkesës nga paragrafi 1 i këtij neni, ndërsa pas procedurës së zbatuar dhe mbikëqyrjes së kryer inspektuese mbi zbatimin e marrëveshjes për qira nga Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë dhe procesverbalit të përgatitur me të cilin përcaktohet se qiramarrësi i tokës bujqësore lëndë e marrëveshjes për qira ka ngritur mbëltime shumëvjeçare të pemëve (lajthi), me aneks ndaj marrëveshjes themelore për qiramarrje të tokës bujqësore e vazhdon kohëzgjatjen e qirasë për periudhë prej 70 vitesh.

Neni 17

Bartësit e të drejtës të pronësisë së objekteve të ndërtuara në tokën bujqësore në pronësi të shtetit të përcaktuar në nenin 4 të këtij neni si tokë në funksion për nevojën e shfrytëzimit të oranzherive, objekteve ndihmëse dhe objekteve për përpunim primar të prodhimeve bujqësore, detyrohen që në afat prej tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji të paraqesin kërkesë në Ministri për shkak regjistrimit të saj në kadastrën e patundshmërisë si tokë bujqësore.

Në shtojcë të kërkesës nga paragrafi 1 i këtij neni dorëzohet dëshmi për pronësinë e oranzherive, objekteve ndihmëse dhe objekteve për përpunim primar të prodhimeve bujqësore, elaborati gjeodezik me masa dhe kufij për tokën në funksion për nevojën e shfrytëzimit dhe dokumentacioni tjetër në pajtim me Ligjin për kadastrë të patundshmërive.

Ministria pas kërkesës së dorëzuar në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni dhe dokumentacionin e dorëzuar në pajtim me paragrafin 2 të këtij neni në afat prej 60 ditësh nga pranimi i kërkesës kryen kontroll në terren dhe përpilon procesverbal me të cilin konfirmohet se toka është në funksion për nevojën e shfrytëzimit të oranzherive, objekteve ndihmëse dhe objekteve për përpunim primar të prodhimeve bujqësore.

Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive në afat prej tre muajve nga dita e marrjes së kërkesës nga Ministria me elaborate gjeodezike me masa dhe kufij dhe procesverbal nga kontrolli i kryer në terren në kadastrën e patundshmërive e regjistron si tokë bujqësore.

Nëse nuk është dorëzuar kërkesë pas kalimit të afatit nga paragrafi 1 i këtij neni Ministria në afat prej 12 muajve me detyrë zyrtare bën kontroll në terren dhe përgatit procesverbal të cilin e dorëzon në Agjencinë e Kadastrës së Patundshmërive për shkak të regjistrimit të saj si tokë bujqësore.

Neni 18

Bartësit e të drejtës në pronësi të oranzherive, objekteve ndihmëse dhe objekteve për përpunim primar të prodhimeve bujqësore të cilat nuk kanë lidhur marrëveshje për qira, ndërsa kanë dorëzuar kërkesë në pajtim me nenin 14 të këtij ligji, pas regjistrimit të tokës në funksion për nevojën e shfrytëzimit të oranzherive, objekteve ndihmëse dhe objekteve për përpunim primar të prodhimeve bujqësore si tokë bujqësore, janë të obliguar që në afat prej 30 ditëve nga dita e publikimit të regjistrimit të tokës si tokë bujqësore në kadastër të patundshmërive në ueb faqen e Ministrisë dhe tabelën e shpalljeve në njësitë rajonale të Ministrisë të dorëzojnë kërkesë në Ministri dhe të lidhin marrëveshje për qira me marrëveshje të drejtpërdrejtë në pajtim me këtë ligj.

Me kërkesën nga paragrafi 1 i këtij neni dorëzohet:

- dëshmi për identifikimin e kërkesit (fotokopje të letërnjoftimit ose dokumentit të udhëtimit për persona fizikë), përkatësisht ekstrakt nga regjistri përkatës për persona juridikë;

- dëshmi për të drejtën e arritur të pronësisë së objekteve të ndërtuara në tokë bujqësore në pronësi të shtetit të përcaktuar si tokë në funksion për nevojat e shfrytëzimit të oranzherisë, objekteve ndihmëse ose objektit për përpunim primar të prodhimeve bujqësore;

- fletëpronësi për të drejtën e regjistruar të pronësisë për objektet;

- elaborat gjeodezik me të dhëna numerike për tokën;

- fletëpronësi për tokën e përfshirë me elaborat gjeodezik;

- dëshmi se toka është jashtë nga kufijtë e planit të vlefshëm urbanistik (ekstrakt nga plani urbanistik) dhe

- deklarata me shkrim për zotërimin faktik të tokës.

Në rast kur janë plotësuar kushtet e përcaktuar me këtë ligj Ministria ka qasje në lidhjen e marrëveshjes për marrje me qira të tokës bujqësore me marrëveshje të drejtpërdrejtë.

Marrëveshja lidhet për periudhën prej dhjetë vjetëve me mundësi të vazhdohet nën kushtet e njëjta me dorëzimin e kërkesës në afat prej 30 ditësh para kalimit të afatit për të cilin është lidhur marrëveshja.

Marrëveshja nga paragrafi 3 i këtij neni në emër të Republikës së Maqedonisë e lidh ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Shuma e qirasë përcaktohet sipas Metodologjisë për përcaktim të vlerës së tokës bujqësore në pronësi të shtetit dhe të mbëltime të miratuar në pajtim me Ligjin për shitjen e tokës bujqësore në pronësi të shtetit.

Përmbajtja e marrëveshjes për qira me marrëveshje të drejtpërdrejtë në veçanti i përmban të dhënat për palët kontraktuese, të dhënat për tokën lëndë e marrëveshjes, kohëzgjatjen e qirasë, shumën dhe mënyrën e pagimit të qirasë dhe kushtet për shfuqizimin e marrëveshjes.

Për marrëveshjen për qira në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e Ligjit për marrëdhënie obliguese.

Nëse personat nga paragrafi 1 i këtij neni nuk paraqesin kërkesë në pajtim me nenin 14 të këtij ligji ministri do të miratohet aktvendim për vërtetimin e kompensimit për shfrytëzimin e tokës në funksion për nevojën e shfrytëzimit të oranzherive, objekteve ndihmëse dhe objekteve për përpunim primar të prodhimtarisë bujqësore.

Shuma e kompensimit nga paragrafi 9 i këtij neni llogaritet për një metër katror e përcaktuar sipas Metodologjisë për përcaktim të vlerës së tokës bujqësore në pronësi të shtetit dhe mbëltime të miratuar në pajtim me Ligjin për shitje të tokës bujqësore në pronësi të shtetit.

Neni 19

Akti nënligjor nga neni 14 me të cilin ndryshohet neni 49 i këtij ligji do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 20

Para miratimit të vendimit për dhënien e pëlqimit për ridedikim të përhershëm të tokës bujqësore në ndërtimore në pajtim me nenin 49-b paragrafi 3 të këtij ligji, ndërsa gjatë procedurës për ridedikim të përhershëm mund të miratohen përkatësisht lejohen planet urbanistike përkatësisht dokumentacioni i planit urbanistik si dhe projekti për infrastrukturë të cilat janë përcaktuar në nenin 27 paragrafi 4 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik.

Dispozitat të cilat kanë të bëjnë me procedurën për ridedikim të përhershëm të tokës bujqësore në ndërtimore nuk zbatohen gjatë miratimit të planit të parë urbanistik për fshat, me të cilin do të përcaktohet hapësira në kufijtë e vendbanimit të fshatit dhe gjatë miratimit të planeve urbanistike, dokumentacionit të planit urbanistik, projekteve urbanistike arkitektonike, projekteve për infrastrukturë dhe akteve të përgjithshme me të cilat rregullohet hapësira e cila paraprakisht ka qenë e përfshirë në planet urbanistike, dokumentacionet dhe aktet e përgjithshme të cilat kanë pushuar të zbatohen në pajtim me nenin 24 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 163/13).

Neni 21

Dispozitat e nenit 14 me të cilin ndryshohet neni 49 i këtij ligji dhe dispozita nga neni 15 me të cilin shtohen tri nene të reja 49-a, 49-b dhe 49-v të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 maji 2015.

Neni 22

Marrëveshjet për qira të tokës bujqësore të lidhura në pajtim me Ligjin për tokë bujqësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 dhe 166/14), për të cilat qiramarrësit nuk janë futur në shfrytëzim në afatin prej një viti nga dita e lidhjes së marrëveshjes për qira për shkak të procedurave të filluara gjyqësore, futja në shfrytëzim të tokës bujqësore që është lëndë e marrëveshjes do të realizohet pas miratimit të vendimit të plotfuqishëm gjyqësor nga gjykata kompetente me të cilën për tokën bujqësore është vendosur se kthehet në shfrytëzim të Republikës së Maqedonisë të liruar nga mbëltime dhe sendet tjera të tundshme dhe të patundshme.

Neni 23

Procedurat e filluara për ridedikim të përhershëm të tokës bujqësore në tokë ndërtimore deri të ditën e fillimit të zbatimit të dispozitave të nenit 14 me të cilin ndryshohet neni 49 dhe neni 15 me të cilin shtohen tri nene të reja 49-a, 49-b dhe 49-v të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për tokë bujqësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 dhe 166/14).

Neni 24

Obligohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për tokë bujqësore.

Neni 25

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2436.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за приватизација и закуп на градежното земјиште во државна сопственост,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 април 2015 година.

Бр. 08 – 1914/1
29 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Законот за приватизација и закуп на градежното земјиште во државна сопственост ("Службен весник на Република Македонија" број 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/11, 51/11, 27/14 и 144/14), во членот 9 зборовите: „и закупот“ се бришат.

Член 2

Во член 25 ставот (2) се брише.

Член 3

Во член 37 ставот (4) се брише.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PRIVATIZIM DHE QIRA TË TOKËS NDËRTIMORE NË PRONËSI SHITETËRORE

Neni 1

Në Ligjin për privatizim dhe qira të tokës ndërtimore në pronësi shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/11, 51/11, 27/14 dhe 144/14), në nenin 9 fjalët: "dhe qiraja" shlyhen.

Neni 2

Në nenin 25 paragrafi (2) shlyhet.

Neni 3

Në nenin 37 paragrafi (4) shlyhet.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2437.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 април 2015 година.

Бр. 08–1916/1
29 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ

Член 1

Во Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14 и 177/14), во членот 26 став 1 во алинејата 2 на крајот од реченицата сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

По алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи: „-дава мислење на функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот за доделување титула Амбасадор на спортот на Република Македонија, по претходно прибавено мислење од Националната спортска федерација и“.

Член 2

По членот 26 се додаваат два нови члена 26-а и 26-б, кои гласат:

„Член 26-а

Владата на Република Македонија, по предлог на функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот, на спортисти, тренери и истакнати и афирмирани личности од доменот на спортот кои се државјани на Република Македонија и со своето дејствување во странство значајно придонесуваат за презентирање на спортот на Република Македонија во светот, им доделува титула Амбасадор на спортот на Република Македонија, со нивна согласност.

Владата на Република Македонија на носителите на титулата Амбасадор на спортот на Република Македонија свечено им доделува плакета. Титулата Амбасадор на спортот на Република Македонија е почесна и без паричен надоместок.

За активностите на амбасадорите на спортот, доколку се потребни финансиски средства за промоција на спортот на Република Македонија, истите се обезбедуваат во согласност и соработка со соодветната амбасада на Република Македонија и од средства предвидени во Буџетот на Република Македонија за таа намена, во тековната година.

Амбасадорите на спортот на Република Македонија се должни секоја година најдоцна до 31 јануари во тековната година да достават извештај до органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот за претходната година за извршените активности за промоција и афирмација на спортот на Република Македонија.

Член 26-б

Формата, изгледот и содржината на плакетата ги пропишува функционерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот.“

Член 3

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ број 148/13), во членот 14 ставовите 2, 3, и 4 и членот 15 се бришат.

Член 4

Во Законот за изменување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ број 177/14), во членот 1 зборовите: „1 maj 2015 година“ се заменуваат со зборовите: „1 јануари 2016 година“.

Член 5

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецисен текст на Законот за спортот.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SPORT

Neni 1

Në Ligjin për sport ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14 dhe 177/14), në nenin 26 paragrafi 1 në alinenë 2 në fund të fjalisë lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Pas alinesë 2 shtohet aline e re 3, si vijon:

"- i jep mendim funksionarit i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e sportit për ndarjen e titullit Ambasador i sportit i Republikës së Maqedonisë, pas mendimit të siguruar paraprakisht nga Federata Nacionale e Sportit dhe".

Neni 2

Pas nenit 26 shtohen dy nene të reja 26-a dhe 26-b, si vijojnë:

"Neni 26-a

Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të funksionarit i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e sportit, sportistëve, trajnerëve dhe personave të shquar dhe të afirmuar në fushën e sportit të cilët janë shtetas të Republikës së Maqedonisë dhe me veprimin e vet jashtë vendit kontribuojnë në masë të konsiderueshme për prezantimin e sportit të Republikës së Maqedonisë në botë, ua ndan titullin Ambasador i sportit i Republikës së Maqedonisë, me pëlqimin e tyre.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë, bartësve të titullit Ambasador i sportit i Republikës së Maqedonisë në mënyrë solemne u ndan plaketë. Titulli Ambasador i Sportit i Republikës së Maqedonisë është titull nderi dhe pa kompensim në para.

Për aktivitetet e ambasadorëve të sportit, në rast se nevojiten mjete financiare për promovimin e sportit të Republikës së Maqedonisë, të njëjtat sigurohen në përputhje dhe në bashkëpunim me ambasaden përkatëse të Republikës së Maqedonisë dhe nga mjetet e parashikuara në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë për këtë dedikim, në vitin rrjedhës.

Ambasadorët e sportit të Republikës së Maqedonisë, janë të obliguar që çdo vit, më së voni deri në 31 janar në vitin rrjedhës të dërgojnë raport te organi i administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e sportit për vitin paraprak për aktivitetet e kryera për promovimin dhe afirmimin e sportit të Republikës së Maqedonisë.

Neni 26-b

Formën, pamjen dhe përmbajtjen e plaketës e përcakton funksionari i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët në fushën e sportit."

Neni 3

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sport ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 148/13), në nenin 14 paragrafët 2, 3 dhe 4 dhe neni 15 shlyhen.

Neni 4

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sport ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 177/14), në nenin 1 fjalët: "1 maj 2015" zëvendësohen me fjalët: "1 janar 2016".

Neni 5

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në afat prej 60 ditësh nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 6

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për sport.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga data e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2438.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за работните односи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 април 2015 година.

Бр. 08-1917/1
29 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ****Член 1**

Во Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15 и 33/15), во членот 165 во ставовите (1) и (6) зборовите: „една година“ се заменуваат со зборовите: „15 месеци“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MARRËDHËNIE
PUNE****Neni 1**

Në Ligjin për marrëdhënie pune ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15 dhe 33/15), në nenin 165 në paragrafët (1) dhe (6) fjalët: "një vit" zëvendësohen me fjalët: "15 muaj".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2439.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за архивски материјал,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 април 2015 година.

Бр. 08 – 1918/1
29 април 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ****Член 1**

Во Законот за архивски материјал („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12 и 41/14), во членот 11 во ставот 1 по зборовите: „Имателот на“ се додава зборот „јавен“.

Член 2

Во членот 12 зборот „записи“ се заменува со зборот „документи“.

Член 3

Членовите 13, 14 и 15 се бришат.

Член 4

Во членот 21 во ставот 1 зборовите: „планот на архивски знаци“ се заменуваат со зборовите: „планот на архивски знаци со листата на архивски и документарен материјал“.

Во ставот 2 зборовите: „листа на архивски материјал, односно листа на документарен материјал со рокови на негово чување“ се заменуваат со зборовите: „планот на архивски знаци со листата на архивски и документарен материјал“.

Во ставот 3 зборовите: „план на архивски знаци, листа на архивски материјал и листа на документарен материјал со рокови за негово чување и ги“ се заменуваат со зборовите: „план на архивски знаци со листа на архивски и документарен материјал и го“, а зборовите: „планот и листите“ се заменуваат со зборот „истиот“.

Во ставот 4 зборовите: „планот на архивски знаци, листата на архивски материјал и листата на документарен материјал со рокови за негово чување“ се заменуваат со зборовите: „планот на архивски знаци со листата на архивски и документарен материјал“, а зборот „се“ се заменува со зборот „е“.

Член 5

Во членот 27 став 1 зборовите: „Архивскиот материјал“ се заменуваат со зборовите: „Конвенционалниот архивски материјал“.

По ставот 1 се додава став 2, кој гласи:

„Неконвенционалниот архивски материјал записнички се предава во Државниот архив во форма и на начин уредени со актот од членот 7 став 1 од овој закон.“

Во ставот 2 кој станува став 3, по зборот „јавниот“ се додаваат зборовите: „конвенционален и неконвенционален“.

Член 6

Членот 28 се брише.

Член 7

Во членот 30 во третиот и четвртиот ред по зборовите: „физички лица“ се додаваат зборовите: „кои вршат дејност, услуги или слободни занимања“.

Член 8

Членот 32 се менува и гласи:

„Имателите на приватен архивски и документарен материјал се должни да водат основна или сопствена евиденција за архивскиот и документарниот материјал, да донесат план на архивски знаци со листа на архивски и документарен материјал, да вршат тековно одбирање на архивскиот од документарниот материјал и да го чуваат трајно архивскиот материјал согласно со овој закон.

По исклучок од ставот (1) на овој член имателите на приватен архивски материјал кои имаат до 49 вработени се должни да донесат план на архивски знаци со листа на архивски и документарен материјал, доколку имаат архивски материјал и да го чуваат трајно архивскиот материјал.

Во случај на престанок на имателот на приватен архивски материјал, архивскиот материјал од ставовите 1 и 2 на овој член, е должен да го предаде на неговиот правен следбеник, односно да го предаде на Државниот архив доколку нема правен следбеник, во рок од 15 дена од престанокот.

Член 9

Во членот 36 во алинејата 17 на крајот на реченицата по записката се додаваат зборовите: „за што наплаќа надоместок од имателите,“.

Во алинејата 18 на крајот на реченицата по записката се додаваат зборовите: „за што наплаќа надоместок од имателите,“.

По алинејата 18 се додава нова алинеја 19, која гласи:

„- одбира, средува, обработува и изготвува аналитички или сумарен опис и попис на јавен и приватен архивски материјал, издвојува документарен материјал за уништување и врши други услуги во врска со архивскиот и документарниот материјал, кај имателите на јавен или приватен архивски и документарен материјал, за што наплаќа надоместок од имателите,“.

По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

„Висината на надоместоците од од ставот 1 алинеи 17, 18 и 19 на овој член со Тарифник ја утврдува директорот на Државниот архив врз основа на реално направените трошоци во зависност од обемот на работата, бројот на ангажирани лица и времето потребно за реализација на работите за кои се наплаќа надоместокот.

На Тарифникот од ставот 2 на овој член согласност дава Владата на Република Македонија.“

Член 10

Во членот 41 став 1 зборовите: „архивска граѓа“ се заменуваат со зборовите: „архивски материјал“.

Во ставот 3 точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: „со задолжително копирање или дигитализирање пред предавањето, на трошок на субјектот за чии потреби архивскиот материјал се изнесува од Државниот архив“.

Член 11

Во членот 47 став 1 во воведната реченица по зборот „ограничена“ се додаваат зборовите: „со решение на директорот на Државниот архив“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Член 12

По членот 47 се додава нов член 47-а, кој гласи:

„Член 47-а

За одобрување користење на архивски и документарен материјал во Државниот архив, како и во случај на одбивање на барањето за користење, директорот донесува решение, против кое може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Член 13

Во член 57 ставот 3 се менува и гласи:

„Инспектор може да биде лице кое ги исполнува условите утврдени во Законот за инспекциски надзор“.

Член 14

Во член 61 ставот 2 се менува и гласи:

„По жалбата на решението на инспекторот одлучува Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“

Член 15

Членот 62 се менува и гласи:

„Директорот на Државниот архив (во натамошниот текст: директорот) изготвува предлог на Годишна програма за работа на инспекциската служба и истата ја доста до Инспекцискиот совет, најдоцна до 30 септември во тековната година за наредната година.

Директорот ја донесува Годишната програма за работа на инспекциската служба во рок од седум дена од денот на приемот на мислењето од Инспекцискиот совет, односно најдоцна до 10 декември во тековната година, доколку Инспекцискиот совет не ја разгледа и не достави мислење, односно забелешки во рокот утврден со овој закон.

Врз основа на донесената Годишна програма за работа на инспекциската служба, директорот подготвува квартални планови за работа на секој инспектор, кои збирно ги доставува на разгледување до Инспекцискиот совет најдоцна две недели пред почетокот на наредниот календарски квартал и тоа до 15 декември за првиот квартал од следната година, до 15 март за вториот квартал, до 15 јуни за третиот квартал, односно до 15 септември за четвртиот квартал во тековната година.

Во кварталните планови за работа за секој инспектор, директорот задолжително го внесува бројот на планирани надзори во наредните три месеци, како и степенот на сложеност на секој од надзорите.

Врз основа на кварталните планови за работа за секој инспектор директорот подготвува месечен план за работа, кој содржи и распоред на надзори по датуми и по субјекти на надзор.

Директорот најдоцна две недели од почетокот на тековниот календарски квартал за претходниот до Инспекцискиот совет доставува збирни квартални извештаи за работата на секој инспектор и тоа до 15 јануари за четвртиот квартал од претходната година, до 15 април за првиот квартал, до 15 јули за вториот квартал, односно до 15 октомври за третиот квартал во тековната година.

Директорот најдоцна до 1 март во тековната година до Инспекцискиот совет доставува Годишен извештај за работата на инспекциската служба за претходната година.“

Член 16

Во членот 64 став 1 во воведната реченица зборовите: „и против правното лице и одговорното лице кај имателот на приватен архивски и документарен материјал“ се бришат.

Во алинејата 20 зборовите: „план на архивски знаци, листа на архивски материјал и листа на документарен материјал со рокови за негово чување и не ги“ се заменуваат со зборовите: „план на архивски знаци со листата на архивски и документарен материјал и не го“.

Член 17

Членот 65 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице кое има над 49 вработени и кое е имател на приватен архивски и документарен материјал, ако не води основна или сопствена евиденција за архивскиот и документарниот материјал, не донесе план на архивски знаци со листа на архивски и документарен материјал, не врши тековно одбирање на архивскиот од документарниот материјал и не го чува трајно архивскиот од материјал (член 32 став 1).

Глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член.“

Член 18

По членот 65 се додава нов член 65-а, кој гласи:

„Член 65-а

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице кое има до 49 вработени, и е имател на приватен архивски материјал ако не донесе план на архивски знаци со листа на архивски и документарен материјал, доколку има архивски материјал или не го чува трајно архивскиот материјал (член 32 став 2).

Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице кое има до 49 вработени за прекршокот од ставот 1 на овој член.“

Член 19

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MATERIAL ARKIVOR

Neni 1

Në Ligjin për material arkivor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 95/12 dhe 41/14,) në nenin 11 në paragrafin 1 pas fjalëve "Poseduesi i" shtohet fjala "publik".

Neni 2

Në nenin 12 fjala "shkresa" zëvendësohet me fjalën "dokumente".

Neni 3

Nenet 13, 14 dhe 15 fshihen.

Neni 4

Në nenin 21 në paragrafin 1 fjalët: "plani i shenjave arkivore" zëvendësohen me fjalët: "plani i shenjave arkivore me listën e materialit arkivor dhe dokumentar".

Në paragrafin 2 fjalët " lista e materialit arkivor, përkatësisht dokumentar " zëvendësohen me fjalët: "plani i shenjave arkivore me listën e materialit arkivor dhe dokumentar".

Në paragrafin 3 fjalët: "plani i shenjave arkivore, lista e materialit arkivor dhe lista e materialit dokumentar me afatet për ruajtjen e tij dhe i" zëvendësohen me fjalët: "plani i shenjave arkivore me listën e materialit arkivor dhe dokumentar dhe e", kurse fjalët: "plani dhe listat" zëvendësohen me fjalët: "i njëjti".

Në paragrafin 4 fjalët: "plani i shenjave arkivore, lista e materialit arkivor dhe lista e materialit dokumentar me afatet për ruajtjen e tij" zëvendësohen me fjalët: "plani i shenjave arkivore me listën e materialit arkivor dhe dokumentar ", kurse fjala "janë" zëvendësohet me fjalën "është".

Neni 5

Në nenin 27 paragrafi 1 fjalët: "Materiali arkivor" zëvendësohen me fjalët: "Materiali arkivor konvencional".

Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi 2, si vijon:

"Materiali jokonvencional arkivor, me procesverbal dorëzohet në Arkivin Shtetëror në formë dhe mënyrë të rregulluar me aktin nga neni 7 paragrafi 1 të këtij ligji."

Në paragrafin 2 që bëhet paragraf 3, pas fjalës "publik" shtohen fjalët: "konvencional dhe jokonvencional".

Neni 6

Neni 28 fshihet.

Neni 7

Në nenin 30 në pjesën e tretë dhe të katërt pas fjalëve: "persona fizikë" shtohen fjalët: "që kryejnë veprimtari, shërbime dhe profesione të lira".

Neni 8

Neni 32 ndryshohet si vijon:

"Poseduesit e materialit privat arkivor dhe dokumentar janë të obliguar që të mbajnë evidencë bazë ose personale për materialin dokumentar dhe arkivor, të miratojnë planin e shenjave arkivore me listën e materialit dokumentar dhe arkivor, të bëjnë përzgjedhjen vijuese të materialit dokumentar dhe arkivor dhe ta ruajnë përgjithmonë materialin arkivor në pajtim me këtë ligj.

Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, pronarët e materialit privat arkivor, që kanë deri në 49 të punësuar janë të obliguar që ta miratojnë planin e shenjave arkivore me listën e materialit arkivor dhe dokumentar nëse kanë material arkivor dhe ta ruajnë përgjithmonë atë material arkivor.

Në rast të shuarjes së poseduesit të materialit privat arkivor, materialin arkivor nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, është i obliguar ta dorëzojë te pasardhësi i tij juridik, respektivisht ta dorëzojë te Arkivi Shtetëror nëse nuk ka pasardhës juridik, në afat prej 15 ditësh nga shuarja.

Neni 9

Në nenin 36 në alinenë 17 në fund të fjalisë pas presjes shtohen fjalët: "për çfarë arkëton kompensim nga pronarët".

Në nenin 18 në fund të fjalisë pas presjes shtohen fjalët: "për çfarë arkëton kompensim nga pronarët".

Pas alinesë 18 shtohet aline e re 19, si vijon:

"- përzgjedh, rregullon, përpunon dhe përpilon përshkrim analitik ose përmbledhës dhe regjistrim të materialit arkivor publik dhe privat, ndan material dokumentar për asgjësim dhe kryen edhe shërbime tjera në lidhje me materialin arkivor dhe dokumentar, te pronarët e materialit arkivor dhe dokumentar publik ose privat, për çfarë arkëton kompensim nga poseduesit."

Pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të rinj 2 dhe 3, si vijojnë:

"Lartësinë e kompensimeve nga paragrafi 1 alinetë 17, 18 dhe 19 të këtij neni me Listë tarifore e përcakton drejtori i Arkivit Shtetëror në bazë të shpenzimeve të bëra reale në varësi nga vëllimi i punës, numri i personave të angazhuar dhe koha e nevojshme për realizimin e punës për të cilat paguhet kompensimi.

Për Listën tarifore nga paragrafi 2 i këtij neni, jep pëlqim Qeveria e Republikës së Maqedonisë."

Neni 10

Në nenin 41 në paragrafin 1 fjalët: "dokumente arkivore" zëvendësohen me fjalët: "material arkivor".

Në paragrafin 3 i këtij neni pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "me kopjim të detyrueshëm ose digjitalizim para dorëzimit, në shpenzim të subjektit për nevojat e të cilave materiali arkivor dorëzohet nga Arkivi Shtetëror."

Neni 11

Në nenin 47 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse pas fjalëve: "i kufizuar" shtohen fjalët: "me aktvendim të drejtorit të Arkivit Shtetëror".

Pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

"Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni mund të jepet ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë."

Neni 12

Pas nenit 47 shtohet nen i ri 47-a, si vijon:

"Neni 47-a

Për miratimin e përdorimit të materialit arkivor dhe dokumentar në Arkivin Shtetëror, si dhe në rast të refuzimit të kërkesës për përdorim, drejtori miraton aktvendim, kundër të cilit mund të deklarohej ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë."

Neni 13

Në nenin 57 paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"Inspektor mund të jetë personi i cili i plotëson kushtet e përcaktuara në Ligjin për mbikëqyrje inspektuese".

Neni 14

Në nenin 61 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Për ankesë ndaj aktvendimit të inspektoratit vendos Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse."

Neni 15

Neni 62 ndryshohet si vijon:

"Drejtori i Arkivit Shtetëror (në tekstin e mëtejme: drejtori) përgatit propozim të programit vjetor për punë të shërbimit inspektues dhe e dorëzon atë te Këshilli Inspektues, më së voni deri më 30 shtator në vitin rrjedhës për vitin e ardhshëm.

Drejtori e miraton Programin vjetor për punën e shërbimit inspektues në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimit të mendimit nga Këshilli Inspektues, respektivisht më së voni deri më 10 dhjetor në vitin rrjedhës nëse Këshilli Inspektues nuk e shqyrton dhe nuk dorëzon mendim, respektivisht vërejtje në afatin e përcaktuar me këtë ligj.

Në bazë të Programit vjetor të miratuar për punë të shërbimit inspektues, drejtori përgatit plane tremujore për punën e çdo inspektori, të cilat në mënyrë përmbledhëse i dorëzon për shqyrtim te Këshilli Inspektues më së voni dy javë para fillimit të tremujorit kalendarik dhe atë deri 15 dhjetor për tremujorin e parë nga viti i ardhshëm, deri më 15 mars për tremujorin e dytë, deri 15 qershor për tremujorin e tretë, respektivisht deri më 15 shtator për tremujorin e katërt në vitin rrjedhës.

Në planet tremujore për punë të çdo inspektor, drejtori në mënyrë të detyrueshme e fut numrin e mbikëqyrjeve të planifikuara në tre muajt e ardhshëm, si dhe shkallën e komplikueshmërisë për secilën nga mbikëqyrjet.

Në baze të planeve tremujore për punë për çdo inspektor përgatit plan mujor për punë, i cili përmban edhe orar të mbikëqyrjes sipas datave dhe sipas subjekteve të mbikëqyrjes.

Drejtori më së voni dy javë nga fillimi i tremujorit kalendarik rrjedhës për atë paraprak te Këshilli Inspektues dorëzon raporte tremujore për punën e çdo inspektori edhe atë deri më 15 janar për tremujorin e katërt nga viti paraprak, deri më 15 prill për tremujorin e parë, deri më 15 korrik për tremujorin e dytë, respektivisht deri më 15 tetor për tremujorin e tretë në vitin rrjedhës.

Drejtori më së voni deri më 1 mars në vitin vijues te Këshilli Inspektues dorëzon Raport vjetor për punën e shërbimit inspektues për vitin paraprak."

Neni 16

Në nenin 64 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "dhe kundër personit juridik dhe personit përgjegjës te poseduesi i materialit arkivor privat dhe dokumentar" shlyhen.

Në alinenë 20 fjalët: "plani për shenja arkivore, lista e materialeve arkivore dhe lista e materialit dokumentar për ruajtjen e tij dhe nuk i " zëvendësohen me fjalët: "plani i shenjave arkivore me listën e materialit arkivor dhe dokumentar dhe nuk e".

Neni 17

Neni 65 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik që ka mbi 49 të punësuar dhe i cili është

posedues i materialit arkivor privat dhe dokumentar, nëse nuk mban bazë ose evidencë personale për materialin arkivor dhe dokumentar, nuk miraton plan për shenjat arkivuese me listën e materialit arkivor dhe dokumentar, nuk kryen zgjedhjen e materialit dokumentar arkivues nga materiali dokumentar dhe nuk e ruan në mënyrë të përhershme materialin arkivor (neni 32 paragrafi 1).

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës te personi juridik për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni."

Neni 18

Pas nenit 65 shtohet nen i ri 65-a, si vijon:

"Neni 65-a

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik i cili ka deri 49 të punësuar dhe është posedues i materiali arkivor privat nëse nuk miraton plan të shenjave arkivore me lista të materialit arkivor dhe dokumentar, nëse ka material arkivor ose nuk e ruan në mënyrë të përhershme materialin arkivor (neni 32 paragrafi 2).

Gjobë në shumë prej 250 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës te personi juridik i cili ka deri 49 të punësuar për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni".

Neni 19

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2440.

Согласно член 49 став 7 од Законот за земјоделско-то земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.4.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА АСФАЛТНА БАЗА СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА ВО КО МАНАСТИР ДОЛЕНЦИ ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на асфалтна база со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија во КО Манастир Доленци, општина Кичево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 689	Манастир Доленци	Присој	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			6133 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2463/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2441.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.4.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија и тоа етажен премер на објект зграда 1, намена на зграда и други објекти Б4-6, влез 1, кат ПР, на КП бр.1194/2 КО Лабуништа и етажен премер на земјиште на КП бр. 1194/2 КО Лабуништа.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3428/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2442.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2014 и 33/2015) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.4.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ПРОТИВ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Член 1

Со оваа одлука се формира Национално координативно тело против семејно насилство (во натамошниот текст: Национално координативно тело).

Член 2

Националното координативно тело, е составено од членови и заменици членови и тоа од: Министерството за труд и социјална политика (2), Министерството за внатрешни работи (2), Министерството за здравство (2), Министерството за правда (2), Министерството за образование и наука (2), Собранието на Република Македонија (2), правосуден систем (2) - еден судија на основен суд и еден јавен обвинител, Народен правобранител (1) и здруженија (2).

Со Националното координативно тело, претседава министерот за труд и социјална политика.

По потреба, на предлог на претседателот на Националното координативно тело, во работата на телото ќе можат повремено да се вклучат и други институции, бизнис заедница, локална самоуправа, академски професори, културни и научни работници, здруженија и медиуми.

Член 3

Националното координативно тело ги врши следните работи:

- следење и анализирање на состојбата со семејното насилство;
- координирање на активностите на надлежните институции и здруженија;
- предлагање мерки за унапредување на националните политики и мерки за имплементација на националните политики.

Член 4

Националното координативно тело, за својата работа ја информира Владата на Република Македонија, преку доставување на годишен извештај во месец јануари во тековната за претходната година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3663/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2443.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014, 180/2014 и 52/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука, му престанува користењето на недвижните ствари кои се наоѓаат на ул. „11 Ноември“ во Куманово, на КП бр.16139/18, КО Куманово, евидентирани во Имотен лист бр.69890, сопственост на Република Македонија, и тоа:

1) зграда 1, влез 1, со вкупна внатрешна површина од 2632 м2:

- кат 1, деловен простор со површина од 742 м2;
- приземје, деловен простор со површина од 742м2;
- кат 2, деловен простор со површина од 741 м2;
- ходници и скали со површина од 206 м2;
- подрум, помошна просторија со површина од 153 м2;
- приземје, помошни површини со површина од 16м2;
- кат 1, помошни површини со површина од 16 м2;
- кат 2, помошни површини со површина од 16 м2;
- 2) двор со површина од 8363 м2;
- 3) земјиште под зграда 1 со површина од 1002 м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот универзитет во Тетово.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за образование и наука и Државниот универзитет во Тетово, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3700/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2444.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13, 188/13, 27/14, 180/14 и 52/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАЊБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје му престанува користењето на недвижните ствари кои се наоѓаат на КП бр. 1489, КО Пробиштип, евидентирани во Имотен лист бр. 2541, сопственост на Република Македонија и тоа:

- зграда 1, влез 1, кат приземје, намена на зграда деловен простор со внатрешна површина од 294 м2;
- зграда 2, влез 1, кат приземје, намена на зграда помошен простор со внатрешна површина од 10 м2;

- зграда 3, влез 1, кат приземје, намена на зграда деловен простор со внатрешна површина од 6 м²;
- зграда 4 влез 1 кат приземје, намена на зграда помошен простор со внатрешна површина од 134 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3712/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2445.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08 139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со Финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2015 година бр.01-684/1, донесена од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 3.4.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3774/1
22 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2446.

Врз основа на член 54 -а став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014, 180/2014 и 52/2015), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 28.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНО РАДИОДИFUЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи му престанува користењето на движна ствар – моторно возило со следните карактеристики:

Патничко моторно возило, марка FORD MONDEO, број на шасија WF04XXGBB46JO3385, број на мотор 6JO3385, регистарска ознака SK - 196 - PJ, година на производство 2006 година, работна зафатнина на моторот 1998 cm³, сила на моторот 107,000 kw, боја на каросерија – црна.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава трајно користење без надомест на Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија.

Член 3

Министерот за внатрешни работи склучува договор со директорот на Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радио телевизија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3808/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2447.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ТРАНСПОРТЕН ВРЕЛОВОД И ПРИМОПРЕДАВАТЕЛНИ ПУМПНО ТОПЛИНСКИ СТАНИЦИ КО ЛОГОВАРДИ, КО НОВАЦИ В.Г. ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на транспортен вреловод и примопредавателни пумпно топлински станици КО Логоварди, КО Новаци в.г., општина Битола.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 27,5м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 850	Новаци в.г.	Мера	пасиште	2
дел 12/1	Логоварди	Студена Вода	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				389612м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3842/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2448.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТА-
НИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА АВТОПАТ МИ-
ЛАДИНОВЦИ-ШТИП КО ПЕШИРОВО ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар на автопат Миладиновци - Штип КО Пеширово, општина Свети Николе.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 30812м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
688	Пеширово	Грамади	нива	4
691	Пеширово	Грамади	нива	4
692	Пеширово	Грамади	нива	4
687/2	Пеширово	Грамади	нива	4
712/2	Пеширово	Јан трпо	нива	4
713/2	Пеширово	Грмади	нива	4
Вкупна површина на земјиштето на планскиот опфат				32357м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3844/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2449.

Врз основа на член 50, став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014 и 44/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС
ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градба од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација се утврдува градбата со класа на намена А2 – домување во станбени згради, во градежни парцели 2.1 и 3.1 од Детален урбанистички план „Дебар Маало 1“, донесен со Одлука бр. 07-3241/28 од 06.10.2010 година од општина Центар, која се наоѓа на КП бр. 5181/4, 5180/1, 5178/12, 5177, 5175/3, 5176/5, 5176/4, 5180/2, запишани во Имотен лист бр.99459, на КП бр.5178/11 запишана во Имотен лист бр.98654, на КП бр. 5117/10 запишана во Имотен лист бр.98655, на КП бр. 5117/11 запишана во Имотен лист бр.98656, на КП бр. 5178/8 запишана во Имотен лист бр.100714, на КП бр. 5181/2 запишана во Имотен лист бр.100715, на КП бр. 5179/2 запишана во Имотен лист бр.100716, на дел од КП бр. 5175/2 запишана во Имотен лист бр.100712, на дел од КП бр. 5176/2 запишана во Имотен лист бр.100713, КП бр. 5161/2 запишана во Имотен лист бр.100727, на КП бр. 5181/5 запишана во Имотен лист бр.100837 и на дел од КП бр. 13739/1 запишана во Имотен лист бр.104097.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3862/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2450.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.04.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН
ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

- стан на ул. „Багдатска 26“ бр. на зграда 13 влез 1 кат-04, број 13 со површина П=111 м², и помошна просторија балкон со површина П=16 м², запишан во Имотен лист бр.52663 за КО Карпош на КП 2526 во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Продажбата на одзементиот недвижен имот од член 1 од оваа одлука, да се изврши со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена намалена за една четвртина од проценката на Министерството за правда-Бирото за судски вештачења во износ од 4.840,173,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3922/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2451.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.04.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

- стан со бр.14. влез 3 на приземје на ул.„Крсте Асенов” 20/3-14 со површина П=53м2, и подрум со површина П=2м2, запишан во Имотен лист бр.6667 за КО Чаир на КП 2470 во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Продажбата на одзементиот недвижен имот од член 1 од оваа одлука, да се изврши со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена намалена за една четвртина од проценката на Министерството за правда-Бирото за судски вештачења во износ од 1.677.675,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3922/2
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2452.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

- стан на ул. „В.Манчуковски” бр. 6, број на зграда 1, влез 1, кат 02, број 5, во површина П=66 м2, и помошна просторија балкон со површина П=9м2, запишан во Имотен лист бр.48368 за КО Кисела Вода 2 Скопје на КП 617, во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Продажбата на одзементиот недвижен имот од член 1 од оваа одлука, да се изврши со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена намалена за една четвртина од проценката на Министерството за правда - Бирото за судски вештачења во износ од 2.642.385,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3922/3
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2453.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

- стан на ул. „Крсте Асенов” 24/2-5, во површина П=35 м2, и помошни простории со површина П=4 м2, запишан во Имотен лист бр.6461 за КО Чаир Скопје на КП 2470, во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Продажбата на одзементиот недвижен имот од член 1 од оваа одлука, да се изврши со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена намалена за една четвртина од проценката на Министерството за правда - Бирото за судски вештачења во износ од 875.129,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3922/4
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2454.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

- стан со бр.1. влез 1 на приземје на ул.„Х.Т.Карпош“ 92А/1, со површина П=111 м2 станбена површина и помошни простории тераси со површина П=13 м2, запишан во Имотен лист бр.92689 за КО Чаир на КП 540 во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 1 од оваа одлука, да се изврши со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена намалена за една четвртина од проценката на Министерството за правда - Биро за судски вештачења, во износ од 4.589.160,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3922/5
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2455.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

- стан на ул. „В.Ѓоргов“ бр. 18/78, број на зграда 1, влез 1, кат 12, број 78, со површина СТ=79 м2 и балкони со површина П=10 м2, сопственост на Република Македонија, запишан во Имотен лист бр.16792 за КО Центар 2 Скопје на КП 82, во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 1 од оваа одлука, да се изврши со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена намалена за една четвртина од проценката на Министерството за правда - Биро за судски вештачења, во износ од 3.758.172,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3922/6
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2456.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014, 180/2014 и 52/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на апарат	Количина
1	PC HAIER TW945G (црвена ознака)	100
2	Тастатура за TW945G	100
3	Комјутерско глумче за TW945G	100
4	CRT 17" монитори Tongfang TLG - 7F71A	84
5	Компјутерски звучници Tongfang TFQSB02	100

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државниот универзитет во Тетово.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Државниот универзитет во Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3962/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2457.

Врз основа на член 91 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013, 27/2014, 180/2014 и 52/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар -објект кој се наоѓа на КП 8412/1 КО Драчево 1 и тоа:

- зграда/ објект бр. 1 и друг објект Б1-1, влез 1 кат ПР, локал 4, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 51.07 м² во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4022/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2458.

Врз основа на член 42 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за спроведување на постапка за јавно приватно партнерство на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со

вкупна површина од 32.660 м² со право на трајно користење на општина Гази Баба, кое претставува КП 2138/1 за КО Мацари, запишано во Имотен лист 67470 за КО Мацари, општина Гази Баба, на градежната парцела ГП 2.2 Блок 2, од ДУП за Градска четврт СИ.10, согласно Изводот од Урбанистичкиот план за општина Гази Баба, донесен од Советот на општина Гази Баба, со Одлука бр. 07-4426/5 од 17 ноември 2014 година, со намена на градба Б6 - градби за собири - Спортски комплекс „Фудбалски тренинг центар“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4076/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2459.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ТУРИСТИЧКО РАЗВОЈНА ЗОНА ЗА ЛОКАЛИТЕТ КАМП ТРЕСКА КО РАДОЖДА ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистичка планска документација за изградба на туристичко развојна зона за локалитет камп Треска КО Радожда, општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 6595м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
805/1 дел	Радожда	Покрај Езеро	каменар	0
805/9 дел	Радожда	Камп Треска	пасиште	4
805/11 дел	Радожда	Камп Треска	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				19700м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4218/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2460.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.4.2015 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија Скопје бр. 09-1925/2 од 17.4.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4232/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2461.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.4.2015 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕННО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет во прекршочна постапка на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија бр. 09-1996/4 од 21.4.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4233/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2462.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА НА КЛЕПАЛСКА РЕКА-МХЕЦ 321 КО БЕРОВО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА БЕРОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа на Клепалска река-МХЕЦ 321 КО Берово-вон г.р., општина Берово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1557м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
10673	Берово-вон г.р.	Белен	пасиште	3
10671	Берово-вон г.р.	Белен	пасиште	3
10667	Берово-вон г.р.	Белен	пасиште	3
10839	Берово-вон г.р.	Лисинато	пасиште	2
10830	Берово-вон г.р.	Керамиден	пасиште	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				6956м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4398/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2463.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2014 и 33/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.4.2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАВАЧ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ПРОТИВ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Член 1

За претседавач, членови и заменици членови на Националното координативно тело против семејно насилство се назначуваат:

1. Диме Спасов, министер за труд и социјална политика – претседавач;
2. Софија Спасовска, од Министерството за труд и социјална политика – член;
3. м-р Лидија Штерјов, од Министерството за труд и социјална политика – заменик член;
4. Цена Чаловска, од Министерството за внатрешни работи – член;
5. Сузана Јованова, од Министерството за внатрешни работи – заменик член;
6. д-р Никица Панова, од Министерството за здравство – член;
7. м-р Ангелина Бачановиќ, од Министерството за здравство – заменик член;
8. Николина Микеска, од Министерството за правда – член;
9. Дејан Цветаноски, од Министерството за правда – заменик член;
10. Елена Ивановска, од Министерството за образование и наука – член;
11. Мирјана Јордановска, од Министерството за образование и наука – заменик член;
12. Зора Трневска, судија во Основен суд Скопје II Скопје – член;
13. Љубинка Угриновска, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје, член;
14. Васка Бајрамовска Мустафа, Народен правобранител на Република Македонија – член;
15. Лилјана Поповска, од Собранието на Република Македонија – член;
16. Лилјана Кузмановска, од Собранието на Република Македонија – член;
17. Даниела Дабева, од здружение – член;
18. Фросина Ивановска, од здружение – член.

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3663/2
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2464.

Врз основа на член 123 од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2004, 77/2007, 103/2008, 24/2011 и 164/2013) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.4.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

1. Во Решението за именување членови на Советот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2015), во точката 1, алинејата 3 се менува и гласи:

„Божидар Петроски, државен секретар во Министерството за транспорт и врски“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3812/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2465.

Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011, 95/2012, 164/2013 и 116/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.4.2015 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2015 ГОДИНА**

I

1. Во Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 194/14) во делот I табелата се менува и гласи:

1.	Финансиска поддршка во рибарството	18.500.000,00
2.	Финансиска поддршка во аквакултурата	41. 600 000,00
3.	Техничка поддршка во рибарството	2.300.000,00
4.	Развој на нови пазари и промотивни кампањи	600.000,00
5.	Пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата од предходните години	27.000.000,00
	ВКУПНО СРЕДСТВА	90.000.000,00

“.

2. Во делот II став (1) во воведната реченица износот “20.000.000,00” се заменува со износот “18. 500.000,00”.

Во табелата во потточката 1.3. во колоната “Средства”, износот “1.500 000,00” се заменува со износот “1. 000.000,00”.

Во потточката 1.4. во колоната “Средства” износот “2.100 000,00” се заменува со износот “1.600.000,00”.

Во потточката 1.5. во колоната „Средства“ износот „1.200.000,00“ се заменува со износот „1.000.000,00“.

Потточката 1.6. се брише.

Во „ВКУПНО СРЕДСТВА“ износот „20.000.000,00“ се заменува со износот „18.500.000,00“.

Ставот (7) се брише.

Во ставот (10) зборовите „потточка 1.1, 1.2, 1.4, и 1.6“ се заменуваат со зборовите „потточките 1.1, 1.2. и 1.4“.

3. Во делот III став (1) во воведната реченица износот „48.000.000,00“ се заменува со износот „41. 600.000,00“.

Во табелата, во потточка 2.1. во колоната „Средства“ износот „19.000. 000,00“ се заменува со износот „13.000.000,00“.

Во потточката 2.3. во колоната „Средства“ износот „22.000.000,00“ се заменува со износот „21.600.000,00“.

Во „ВКУПНО СРЕДСТВА“ износот „48 000 000,00“ се заменува со износот „41.600.000,00“.

4. Делот IV се менува и гласи:

„(1) Средствата од дел I точка 3 на оваа програма во износ од 2.300.000,00 наменети за техничка поддршка во рибарството ќе се користат за подготовка на риболовни основи како стручни студии за начинот на стопанисување со рибите во одредени риболовни води.

(2) Корисници на средствата од од став (1) на овој дел се овластените установи од областа на рибарството согласно член 74 од Законот за рибарство и аквакултура.

5. Делот V се брише.

6. Делот VI се менува и гласи:

„(1) Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во износ од 600.000,00 наменети за развој на нови пазари и промотивни кампањи, ќе се користат за организирање и/или учество во манифестации, саеми и натпревари.

(2) Корисници на средствата од од став (1) на овој дел се рибарски и риболовни здруженија, организации на производители и организации на производители.“

7. Во делот VII зборовите „точка 6“ се заменуваат со зборовите „точка 5“. Износот „15.000.000,00“ се заменува со износот „27.000.000,00“.

8. Во делот VIII ставот (1) се менува и гласи:

„Барањата за користење на средства од дел II потточки 1.1, 1.2., дел IV и дел VI од оваа програма се поднесуваат до Министерството најдоцна до 10.11.2015 година“.

9. Во делот IX во ставот (3) зборовите „и 1.6.“ се бришат.

Во ставот (4) по зборот „година“ се додаваат зборовите „како и од 1.05. до 31.05.2015 година.

Ставот (7) се брише.

Ставот (8) се брише.

Ставот (9) се брише.

Во ставот (10) кој станува став (7) зборовите „потточка 3.4.“ се бришат.

Ставот (11) се брише.

Ставот (12) кој станува став (8) се менува и гласи:

„Висината на финансиската поддршка по корисник за дел II потточки 1.1 и 1.2 се определува во зависност од планираната количината на порибителен материјал наменет за порибување“.

Ставовите (13) и (14) стануваат ставови (9) и (10).

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3690/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2466.

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.4.2015 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ДАВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ПЛОДОУЖИВАЊЕ НА ОДРЕДЕНА КАТЕГОРИЈА СОЦИЈАЛНО НЕОБЕЗБЕДЕНИ ЛИЦА

Член 1

Со оваа програма се определува категоријата на социјално необезбедени лица, фондот на земјоделското земјиште во државна сопственост кое се дава на плодоуживање, постапката за давање на земјоделското земјиште во државна сопственост на плодоуживање, уредување на инфраструктурата на земјиштето и носителот на активностите.

Член 2

Социјално необезбедени лица кои имаат право на плодоуживање согласно оваа програма се лица способни за работа, материјално необезбедени лица и лица кои според други прописи неможе да обезбедат средства за егзистенција, а кои се корисници на социјална парична помош согласно Законот за социјална заштита.

Согласно член 7 од оваа програма право на плодоуживање имаат лица корисници на социјална парична помош, инвалидни лица, самохрани родители и лица згрижители или старатели на дете без родители и родителска грижа или возрасно лице со одземена деловна способност.

Член 3

Земјоделското земјиште во државна сопственост кое е предмет на давање на плодоуживање според оваа програма е со вкупна површина од 133 ха 37ари 19 м2, распределено во следните региони:

Р.бр.	Регион	ха	ари	м ²
1	СВЕТИ НИКОЛЕ	29	17	16
2	ВЕЛЕС	37	02	21
3	НЕГОТИНО	2	83	99
4	ГЕВГЕЛИЈА	7	41	46
5	МАКЕДОНСКИ БРОД	3	31	25
6	КРИВА ПАЛАНКА	2	68	50
7	ВИНИЦА	5	71	55
8	КАВАДАРЦИ	13	18	78
9	КРУШЕВО	3	73	12
10	КУМАНОВО	25	91	19
11	КРАТОВО	2	37	98
	Се вкупно:	133	37	19

Регион Свети Николе

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Аџибегово	Оџаверли	1	225	Нива	3	4	28	52
2	Аџибегово	Горна Лака	1	187	Нива	7	3	99	45
3	Аџибегово	Оџаверли	1	224	Нива	6	2	95	84
4	Аџибегово	Вливот	1	177	Нива	4	3	94	60
5	Г.Љуѓанци	Кучевски рид	35	779/1	Нива	6	3	70	13
6	Г.Љуѓанци	Кушевски трла	26	425	Нива	5	3	36	96
7	Орел	Трска	88	229	Ливада	3	1	44	35
8	Стануловци	Копилица	51	811	Нива	5	1	55	99
9	Стануловци	Падиште	51	275	Нива	6	1	03	71
10	Стројманци	Широка Падина	11	282	Нива	7	1	28	41
11	Крушица	Преодски Рид	63	1176	Нива	7	1	59	20
Се вкупно:							29	17	16

Регион Велес

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	И.Л. бр	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Баџица	Сливник	29	232/1	Нива	5	2	70	34
2	Бистрица	Бокурово	7547	2116	Нива	5	1	64	33
3	Водоврати	Космач	44	27	Нива	6	2	20	78
4	Водоврати	Стари Нерезини	44	271	Нива	6	1	40	66
5	Гричиште	Голема Страна	14	22	Нива	4	1	89	40
6	Гричиште	Поповица	14	Дел 304	Нива	5	2	12	77
7	Долно Врановци	Солишта	27098	69/1	Нива	7	1	07	16
8	Долно Врановци	Слатина	27098	76/1	Нива	5	2	30	21
9	Иванковци	Кара Чешма	837	988/18	Нива	5	4	98	69
10	Извор	Грамаѓе	1682	1011/1	Нива	6	4	64	91
11	Кочилари	Плоча	10	27/3	Нива	5	3	57	57
12	Ново Село Велес	Потка	2	1/3	Нива	4	3	94	96
13	Сујаклари	Трло смрдлика	356	364/5	Нива	5	4	50	43
Се вкупно:							37	02	21

Регион Неготино

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Курија	Шупурот	602	1226	Нива	6		52	81
2	Курија	Шупурот	602	1239	Нива	5	2	31	18
Се вкупно:							2	83	99

Регион Гевгелија

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Богородица	Фаланица	241	3414	Нива	6		24	62
2	Богородица	Фаланица	241	3415	Нива	6		36	03
3	Богородица	Фаланица	241	3437	Нива	8		54	21
4	Богородица	Фаланица	241	3438	Нива	7		29	30
5	Богородица	Друбалци	241	3496	Нива	6		13	17
6	Богородица	Друбалци	241	3515	Нива	8		15	00
7	Богородица	Долна Дрма	241	3537	Нива	6		18	99
8	Богородица	Долна Река	241	3566	Нива	6		39	22
9	Богородица	Друмот	241	3646	Нива	6		60	18
10	Богородица	Ендеци	240	830	Ливада	6		34	36
11	Причани	Крај село	2	574/1	Нива	5		51	26
12	Причани	Крај село	2	574/4	Нива	5		7	69
13	Причани	Чешмица	2	595	Нива	6		55	31
14	Причани	Крај река	2	205	Нива	3		36	34
15	Причани	Алабунар	2	300	Ливада	3		21	57
16	Ѓопчели	Сучкт	1	161	Нива	4		89	43
17	Ѓопчели	Чаушлица	1	181	Нива	6		29	39
18	Ѓопчели	Чаушлица	1	182	Нива	6		11	63
19	Ѓопчели	Асанли	1	241	Нива	7		65	58
20	Ѓопчели	Асанли	1	246	Нива	6		48	18
Се вкупно:							7	41	46

Регион Македонски Брод

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Пласница	Тумбана	329	45	Нива	8	2	83	00
2	Пласница	Тумбана	329	41	Нива	8		48	25
Се вкупно:							3	31	25

Регион Крива Паланка

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Вржогрици	Кусартина	53	169	Нива	8	1	37	41
2	Вржогрици	Кусартина	53	171	Нива	8		73	29
3	Вржогрици	Гола Ртина	53	229	Нива	7		57	80
Се вкупно:							2	68	50

Регион Винаца

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Градец	Црни Ниви	355	1800	Нива	6	2	09	48
2	Пекљане	Саботина	252	2147/1	Нива	6	1	61	96
3	Истибања	Слатина	462	3352	Трска	1	2	00	11
Се вкупно:							5	71	55

Регион Кавадарци

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Крушевица	Квартал	13	538	Нива	5	1	03	56
2	Росоман	Ајмалица	1	521	Нива	5	1	01	46
3	Росоман	Ајмалица	1	890	Нива	6	1	01	33
4	Росоман	Ајмалица	1	927	Нива	6	3	03	19
5	Ваташа	Катуниште	993	3487	Нива	6	2	09	24
6	Марена	Локвите	1678	343/1	Нива	2	5	00	00
Се вкупно:							13	18	78

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Бучин	Горни Лозја	88	108	Нива	6		10	66
2	Бучин	Горни Лозја	88	163	Нива	5		11	49
3	Бучин	Горни Воденици	310	2680	Нива	7		87	37
4	Бучин	Пачкоец	310	3751	Нива	3		14	04
5	Бучин	Пијаначова	310	1862	Нива	7		9	59
6	Бучин	Ласкоица	310	2263	Нива	6		29	46
7	Бучин	Ласкојца	310	2275	Нива	6		10	77
8	Бучин	Горни Воденици	310	2674	Нива	6		4	24
9	Бучин	Метил	310	3329	Нива	6		6	16
10	Бучин	Метил	310	3701	Нива	6		38	10
11	Бучин	Метил	310	3702	Нива	5		4	12
12	Бучин	Пачкоец	310	3723	Нива	6		7	78
13	Бучин	Пачкоец	310	3750	Нива	4		18	76
14	Бучин	Горни Лозја	310	80	Нива	6		11	91
15	Бучин	Горни Лозја	310	102	Нива	6		5	77
16	Бучин	Пачкоец	310	1680	Нива	7		40	15
17	Бучин	Пачкоец	310	1817	Нива	6		38	15
18	Бучин	Пијаначова	310	1858	Нива	7		24	60
Се вкупно:							3	73	12

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Горно Коњаре	Црно Поле	18	2324	Нива	3	1	21	99
2	Горно Коњаре	Почивало	18	2508	Нива	5	3	99	99
3	Горно Коњаре	Почивало	18	2524	Нива	3	2	53	74
4	Косматац	Долна Грбавица	120	210	Нива	3	1	90	34
5	Лопате	Коваджик	186	1406	Нива	3	1	07	01
6	Никуштак	Саримеша	187	579	Нива	5	2	12	43
7	Никуштак	Саримеша	187	582/2	Нива	5	2	54	30
8	Стрезовце	Пеарчево	59	544	Нива	6	2	34	25
9	Студена Бара	Грагор	59	1635	Нива	6	1	27	60
10	Студена Бара	Вреж	59	2035	Нива	3	1	98	14
11	Тромеѓе	Ловчен	256	1297	Нива	4	2	02	83
12	Тромеѓе	Ловчен	256	1298	Нива	4	2	16	39
13	Тромеѓе	Ловчен	256	1441	Нива	4	0	39	33
14	Тромеѓе	Ловчен	256	1442	Нива	4	0	32	85
Се вкупно:							25	91	19

Р. бр	КАТАСТАРСКА ОПШТИНА	МЕСТО ВИКАНО	И.Л. бр.	К.П. бр	култура	К.К	ПОВРШИНА		
							ха	ар	м ²
1	Талашманце	Манковица	38	152	Нива	6		25	35
2	Талашманце	Манковица	38	154	Нива	6		17	57
3	Секулица	Илин Крст	364	2689	Нива	5		42	53
4	Секулица	Илин Крст	364	2689	Нива	6		46	35
5	Кетеново	Крива Река	67	1662/7	Нива	4		27	65
6	Шопско Рудари	Чергинска Мала	361	2734/1	Нива	4		20	74
7	Шопско Рудари	Кралица	361	2736/1	Нива	4		30	69
8	Татомир	Село	120	1076/1	Нива	5		10	45
9	Татомир	Село	120	1341	Нива	5		16	65
Се вкупно:							2	37	98

Член 4

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува јавен повик за доставување на барања од страна на заинтересираните лица од член 2 на оваа програма во рок од 15 дена од денот на донесувањето на програмата.

Јавниот повик од став 1 на овој член ќе се објави во најмалку три дневни весници кои се издаваат во Република Македонија, од кои еден од весниците што се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Заинтересираните лица можат да поднесуваат барања за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодуюживање најдоцна во рок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик.

Член 5

Постапката по јавниот повик ја спроведува Комисија составена од пет члена формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во која два члена се претставници од Министерството за труд и социјална политика.

Член 6

Земјоделското земјиште во државна сопственост предмет на оваа програма на лице-корисник на социјална парична помош може да се даде на плодуюживање најмногу до три хектари.

Големината на површината на земјоделското земјиште во државна сопственост која може да се даде на плодуюживање не може да биде поголема од три хектари, ниту помала од големината на една катастарска парцела.

Член 7

На лице - корисник на социјална парична помош му се доделува земјоделско земјиште во државна сопственост на плодуюживање врз основа на следните критериуми и тоа:

1. По основ на времетраење на користење на правото на социјална парична помош:

- до една година	10 бода
- од една до три години	20 бода
- од три до пет	25 бода
- над пет години	30 бода

2. По основ на број на членови во заедничко домаќинство:

- до еден член	10 бода
- до два члена	20 бода
- до три члена	25 бода
- до четири члена	30 бода
- над пет члена	35 бода

3. По основ на член на заедничко домаќинство кое е инвалидно лице:

- домаќинства со едно инвалидно лице	5 бода
- домаќинства со две и повеќе инвалидни лица	10 бода

4. По основ на самохран родител:

- со едно дете	5 бода
- со две деца	10 бода
- со три и повеќе деца	15 бода

5. По основ на згрижување или старателство на дете без родители и родителска грижа или возрасно лице со одземена деловна способност:

- едно дете/лице во згрижувачко семејство или под старателство	5 бода
- две лица/лица во згрижувачко семејство или под старателство	10 бода
- над три лица/лица во згрижувачко семејство или под старателство	15 бода

Член 8

Барањето за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодуюживање, се поднесува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во кое се содржат податоци за барателот и податоци за земјоделското земјиште кое се бара на плодуюживање.

Заинтересираните лица барањето од став 1 на овој член можат да го земат од подрачните единици на Министерството или од веб-страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Кон барањето од став 1 на овој член, се доставува:

- фотокопија од важечка лична карта;
- потврда од Агенцијата за катастар на недвижности - одделение за катастар на недвижности дека лицето не е запишано како носител на право во катастар на недвижности издадена на име на подносителот на барањето;
- производствен план потпишан од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството;
- потврда од Центар за социјална работа за период на користење на правото;
- решение за остварување на социјална помош (износ и број на членови);
- за инвалидно лице - наод и мислење за видот и степенот на попреченост од надлежна институција;
- потврда од Центар за социјални работи за згрижување лице во згрижувачко семејство и
- решение за старател на дете без родители и родителска грижа или лице со одземена деловна способност.

Доколку се поднесени две или повеќе барања за исто земјоделско земјиште во државна сопственост, а подносителите ги исполниле критериумите од оваа програма, земјоделското земјиште се дава на барателот кој има освоено повеќе бодови согласно член 7 на оваа програма.

Член 9

Врз основа на предлог на Комисијата, од член 5 на оваа програма, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и барателот на правото на плодуюживање склучуваат договор за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодуюживање.

Договорот од став 1 на овој член особено содржи податоци за плодоуживателот, земјиштето што се дава на плодоуживање (катастарски ознаки, површина, местноста каде што се наоѓа, култура, класа и др.), начинот на користење на земјоделското земјиште, времетраење на договорот, условите за престанување и раскинување на договорот и други услови утврдени со закон.

Во договорот се определува видот и висината на помошта која се обезбедува за започнување на плодоуживањето.

По еден примерок од договорот по неговото потпишување, се доставува до Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија.

Член 10

Договорот за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање, се склучува за период од пет години.

Член 11

Земјоделското земјиште во државна сопственост се дава на плодоуживање според податоците утврдени во катастарската евиденција.

Воведување во владение на плодоуживателите на земјоделското земјиште се врши комисијски со записник на денот на предавањето на земјиштето.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на оваа програма престанува да важи Програмата за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање на одредена категорија социјално необезбедени лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/12 и 83/12).

Член 13

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4217/1
28 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

2467.

Врз основа на член 288 став 3 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14 и 166/14), министерот за транспорт и врски, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИСТАКНУВАЊЕ НА ЛОГОТО НА КАПЕТАНИ- ЈАТА НА ПРИСТАНИШТАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на истакнување на логото на Капетанијата на пристаништата.

Член 2

Логото на Капетанијата на пристаништата е во форма на круг, обрабен со стилизирано бродско јаже во златна боја, позадината на кругот е во темно сина боја, на горниот дел од кругот е испишано „Капетанија на пристаништата“, под него во средината грбот на Република Македонија, а во средината на кругот има две вкрстени сидра во бела боја, под нив е испишан зборот „Охрид“.

Текстот на логото е испишан на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Формата и содржината на логото на Капетанијата на пристаништата се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Логото на Капетанијата на пристаништата се истакнува на службените возила и пловните објекти кои ги користи Капетанијата на пристаништата.

Член 4

На службените возила кои ги користи Капетанијата на пристаништата, логото се истакнува на левата и десната страна на возилото. Големината на логото треба да е во сразмер со големината на возилото, односно треба да изнесува најмалку 20x20 см.

На пловен објект кој го користи Капетанијата на пристаништата, логото се истакнува на двете страни на прамецот на пловниот објект, или на надградбата на пловниот објект, во висина од водената линија на дозволеното газење до линија на палубата. Големината на логото треба да е во сразмер со големината на пловниот објект, односно големината на логото за глисер и чамец на воден млазен погон треба да изнесува најмалку 20x20 см, а на пловните објекти со поголеми димензии 50x50 см.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01 – 7262/1
27 април 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

Прилог



**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****2468.**

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.107/2005 година), член 42 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006 и 150/2010) и член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006 и 150/2010), Судскиот совет на Република Македонија на редовната 194-та седница одржана на ден 29.4.2015 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН
СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ**

За судии поротници на Основен суд Скопје 1 Скопје се избрани:

1. Анета Бојковска;
2. Елеонора Пејик-Бошковска;
3. Марија Златевска;
4. Музафера Кофрц;
5. Коне Кузмановски;
6. Силвана Димитрова;
7. Златко Наумовски;
8. Даниел Наумовски;
9. Цветанка Перчуклиеска;
10. Ана Петревска;
11. Маја Петровска;
12. Цветлана Радевска;
13. Афродита Секуловска;
14. Славица Симоновска;
15. Тања Тогова-Станојевиќ;
16. Гоце Тодоров;
17. Елена Тофиловска;
18. Љубиша Трајановски;
19. Васка Трајковска;
20. Славица Трчкова;
21. Иле Џинговски;
22. Мими Шарковска.

Оваа одлука влегува во сила 29.4.2015 година.

Бр. 02-662/2
4 мај 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

2469.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 29.4.2015 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД БЕРОВО**

1. За претседател на Основен суд Берово е избрана: Голубинка Козовска-судија на Основен суд Берово.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-689/1
29 април 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

2470.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 29.4.2015 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД БИТОЛА**

1. За претседател на Основен суд Битола е избран: Дејан Крстанов - судија на Основен суд Битола.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-687/1
29 април 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

2471.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 29.4.2015 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД ВЕЛЕС**

1. За претседател на Основен суд Велес е избран: Александар Шопов - судија на Основен суд Велес.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-688/1
29 април 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

2472.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 29.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД ВИНИЦА

1. За претседател на Основен суд Виница е избран: Благој Цикарски - судија на Основен суд Виница.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-689/1 29 април 2015 година Скопје	Судски совет на Република Македонија Претседател, Бранко Ушковски, с.р.
--	---

2473.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 29.04.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД ГЕВГЕЛИЈА

1. За претседател на Основен суд Гевгелија е избран: Драги Дилберов - судија на Основен суд Гевгелија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-690/1 29 април 2015 година Скопје	Судски совет на Република Македонија Претседател, Бранко Ушковски, с.р.
--	---

2474.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 29.04.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД ДЕЛЧЕВО

1. За претседател на Основен суд Делчево е избран: Миле Горгиев- судија на Основен суд Делчево.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-691/1 29 април 2015 година Скопје	Судски совет на Република Македонија Претседател, Бранко Ушковски, с.р.
--	---

2475.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 29.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД КАВАДАРЦИ

1. За претседател на Основен суд Кавадарци е избран: Зоран Јосифовски - судија на Основен суд Кавадарци.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-692/1 29 април 2015 година Скопје	Судски совет на Република Македонија Претседател, Бранко Ушковски, с.р.
--	---

2476.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 29.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД КИЧЕВО

1. За претседател на Основен суд Кичево е избран: Баки Алили - судија на Основен суд Кичево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-693/1
29 април 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

2477.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 29.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД КРИВА ПАЛАНКА

1. За претседател на Основен суд Крива Паланка е избрана:

Анкица Димитровска - судија на Основен суд Крива Паланка.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-694/1
29 април 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

2478.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 29.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД НЕГОТИНО

1. За претседател на Основен суд Неготино е избран:

Ацо Ангелковски-судија на Основен суд Неготино.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-695/1
29 април 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

2479.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 29.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД ПРИЛЕП

1. За претседател на Основен суд Прилеп е избран:

Јане Тренчевски - судија на Основен суд Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-696/1
29 април 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

2480.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 29.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ

1. За претседател на Основен суд Скопје 2 Скопје е избран:

Илир Сулејмани - судија на Основен суд Скопје 2 Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-697/1
29 април 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

2481.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 29.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД СВЕТИ НИКОЛЕ**

1. За претседател на Основен суд Свети Николе е избран:

Слободан Арсовски - судија на Основен суд Свети Николе.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-698/1
29 април 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

2482.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 29.04.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД ШТИП**

1. За претседател на Основен суд Штип е избран:
Емил Пилатов - судија на Основен суд Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-699/1
29 април 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015072